



СЛУЖ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА СРБИЈА

Službeni vjesnik SR
Makedonije

11001 Skopje
Tab 51

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски односно хрватскохрватски, словенечки, македонски, албански и унгарски јазик. — Огласи според тарифата — Жиро-сметка кај Службата на општественото книговодство за претплата, посебни издавања и огласи 608-3-291-2

Петок, 30 јуни 1972

БЕЛГРАД

БРОЈ 33

ГОД. XXVIII

Цена на овој број е 10 динари. — Претплата за 1972 година изнесува 270 динари — Редакција: Улица Гована Ристика бр 1 Пошта фах 226 — Телефони: централа 650-155 Уредништво 651 885; Служба за претплата 651 732; Комерцијален сектор 651 671.

313.

Врз основа на Уставниот амандман XXXVII точка 4 под 1, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РАТИФИКАЦИЈА НА КОНВЕНЦИЈАТА ЗА СУЗБИВАЊЕ НА НЕЗАКОНИТИ АКТИ ПРОТИВ БЕЗБЕДНОСТА НА ЦИВИЛНОТО ВОЗДУХОПЛОВСТВО

Се прогласува Законот за ратификација на Конвенцијата за сузбивање на незаконити акти против безбедноста на цивилното воздухопловство, што го усвои Сојузната скупштина, на седницата на Соборот на народите од 28 јуни 1972 година и на седницата на Општествено-политичкиот собор од 28 јуни 1972 година.

ПР бр. 75
29 јуни 1972 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател
на Сојузната скупштина,
Мијалко Тодоровиќ, с. р.

ЗАКОН

ЗА РАТИФИКАЦИЈА НА КОНВЕНЦИЈАТА ЗА СУЗБИВАЊЕ НА НЕЗАКОНИТИ АКТИ ПРОТИВ БЕЗБЕДНОСТА НА ЦИВИЛНОТО ВОЗДУХОПЛОВСТВО

Член 1

Се ратификува Конвенцијата за сузбивање на незаконити акти против безбедноста на цивилното воздухопловство, потпишана на 23 септември 1971 година во Монреал, во три оригинални примероци, од кои секој примерок се состои од четири автентични текста на англиски, француски, руски и шпански јазик.

Член 2

Текстот на Конвенцијата во оригинал на англиски јазик и во превод на македонски јазик гласи:

CONVENTION

FOR THE SUPPRESSION OF UNLAWFUL ACTS AGAINST THE SAFETY OF CIVIL AVIATION

The states parties to this convention considering that unlawful acts against the safety of civil aviation jeopardize the safety of persons and property, seriously affect the operation of air services, and undermine the confidence of the peoples of the world in the safety of civil aviation;

КОНВЕНЦИЈА

ЗА СУЗБИВАЊЕ НА НЕЗАКОНИТИ АКТИ ПРОТИВ БЕЗБЕДНОСТА НА ЦИВИЛНОТО ВОЗДУХОПЛОВСТВО

Државите членки на оваа конвенција, сметајќи дека незаконитите акти против безбедноста на цивилното воздухопловство ја загрозуваат безбедноста на лицата и имотот, сериозно влијаат врз работата на воздухопловните служби и ја подриваат довербата на луѓето ширум светот во безбедноста на цивилното воздухопловство;

Considering that the occurrence of such acts is a matter of grave concern;

Considering that, for the purpose of deterring such acts, there is an urgent need to provide appropriate measures for punishment of offenders.

Have agreed as follows:

Article 1

1. Any person commits an offence if he unlawfully and intentionally.

(a) performs an act of violence against a person on board an aircraft in flight if that act is likely to endanger the safety of that aircraft; or

(b) destroys an aircraft in service or causes damage to such an aircraft which renders it incapable of flight or which is likely to endanger its safety in flight, or

(c) places or causes to be placed on an aircraft in service, by any means whatsoever, a device or substance which is likely to destroy that aircraft, or to cause damage to it which renders it incapable of flight, or to cause damage to it which is likely to endanger its safety in flight; or

(d) destroys or damages air navigation facilities or interferes with their operation, if any such act is likely to endanger the safety of aircraft in flight; or

(e) communicates information which he knows to be false, thereby endangering the safety of an aircraft in flight.

2. Any person also commits an offence if he:

(a) attempts to commit any of the offences mentioned in paragraph 1 of this Article; or

(b) is an accomplice of a person who commits or attempts to commit any such offence.

Article 2

For the purposes of this Convention:

(a) an aircraft is considered to be in flight at any time from the moment when all its external doors are closed following embarkation until the moment when any such door is opened for disembarkation; in the case of a forced landing, the flight shall be deemed to continue until the competent authorities take over the responsibility for the aircraft and for persons and property on board;

(b) an aircraft is considered to be in service from the beginning of the preflight preparation of the aircraft by ground personnel or by the crew for a specific flight until twenty-four hours after any landing; the period of service shall, in any event, extend for the entire period during which the aircraft is in flight as defined in paragraph (a) of this Article.

Article 3

Each Contracting State undertakes to make the offences mentioned in Article 1 punishable by severe penalties.

Article 4

1. This Convention shall not apply to aircraft used in military, customs or police services.

2. In the cases contemplated in subparagraphs (a), (b), (c) and (e) of paragraph 1 of Article 1, this Convention shall apply, irrespective of whether the aircraft is engaged in an international or domestic flight, only if:

(a) the place of take-off or landing, actual or intended, of the aircraft is situated outside the territory of the State of registration of that aircraft; or

сметајќи дека вршењето на ваквите акти претставува мошне загрижувачка појава;

сметајќи дека, заради спречување на ваквите дела, постои итна потреба да се одредат соодветни мерки за казнување на извршителите на кривичните дела;

се согласија за следното:

Член 1

1. Секое лице сторува кривично дело ако незаконито и намерно:

(а) изврши акт на насилба против лицата на воздухоплов во летање ако тој акт ќе ја доведе во опасност безбедноста на воздухопловот; или

(б) уништи воздухоплов во сообраќај или предизвика штета на таков воздухоплов поради што воздухопловот не може да лета или што ќе ја доведе во опасност неговата безбедност во летањето; или

(в) постави или предизвика на воздухоплов во сообраќај на кој и да било начин да се постави направа или супстанција што би можела да го уништи тој воздухоплов, или да предизвика штета поради која тој не би можел да лета, или да предизвика штета што би ја довела во опасност неговата безбедност во летање; или

(д) ги уништи или ги оштети уредите за навигација или ја попречува нивната работа, ако таквиот акт би ја довел во опасност безбедноста на воздухопловот во летање; или

(е) дава информации за кои знае дека се лажни и на тој начин ја доведува во опасност безбедноста на воздухопловот во летање.

2. Секое лице исто така сторува кривично дело ако:

(а) се обиде да изврши едно од кривичните дела споменати во став 1 на овој член; или

(б) е соучесник на лице кое сторува или се обидува да стори такво кривично дело.

Член 2

Според оваа конвенција:

(а) за воздухопловот се смета дека е во летање во секоја доба од моментот кога сите надворешни врати ќе се затворат по влегувањето на патниците па до часот кога било која врата ќе се отвори за излегување; во случај на принудно слетување ќе се смета дека летањето и понатаму трае сè додека надлежните власти не ја преземат одговорноста за воздухопловот, за лицата и за имотот на него;

(б) за воздухопловот се смета дека е во сообраќај од започнувањето на претполетните подготовки на воздухопловот, што ги извршува земскиот персонал или членовите на посадата, за одредено летање па до истекот на 24 часа по било кое слетување; периодот на воздухопловот во сообраќај, во секој случај, ќе се продолжи на целокупниот период за кој воздухопловот е во летање како што е дефинирано во став (а) на овој член.

Член 3

Секоја држава договорничка се обврзува за кривичните дела споменати во член 1 да предвиди строги казни.

Член 4

1. Оваа конвенција нема да се применува врз воздухопловите што се користат за воени, царински или полициски цели.

2. Во случаите од член 1 став 1 точ. (а), (б), (в) и (е) оваа Конвенција ќе се применува, без оглед дали воздухопловот сообраќа на меѓународна или домашна линија, само ако:

(а) местото на полетување или слетување, вистинско или намерувано, се наоѓа вон од територијата на државата на регистрацијата на воздухопловот; или

(b) the offence is committed in the territory of a State other than the State of registration of the aircraft.

3. Notwithstanding paragraph 2 of this Article, in the cases contemplated in subparagraphs (a), (b), (c) and (e) of paragraph 1 of Article 1, this Convention shall also apply if the offender or the alleged offender is found in the territory of a State other than the State of registration of the aircraft.

4. With respect to the States mentioned in Article 9 and in the cases mentioned in subparagraphs (a), (b), (c) and (e) of paragraph 1 of Article 1, this Convention shall not apply if the places referred to in subparagraph (a) of paragraph 2 of this Article are situated within the territory of the same State where that State is one of those referred to in Article 9, unless the offence is committed or the offender or alleged offender is found in the territory of a State other than that State.

5. In the cases contemplated in subparagraph (d) of paragraph 1 of Article 1, this Convention shall apply only if the air navigation facilities are used in international air navigation.

6. The provisions of paragraphs 2, 3, 4 and 5 of this Article shall also apply in the cases contemplated in paragraph 2 of Article 1.

Article 5

1 Each Contracting State shall take such measures as may be necessary to establish its jurisdiction over the offences in the following cases:

(a) when the offence is committed in the territory of that State;

(b) when the offence is committed against or on board an aircraft registered in that State;

(c) when the aircraft on board which the offence is committed lands in its territory with the alleged offender still on board;

(d) when the offence is committed against or on board an aircraft leased without crew to a lessee who has his principal place of business or, if the lessee has no such place of business, his permanent residence, in that State.

2 Each Contracting State shall likewise take such measures as may be necessary to establish its jurisdiction over the offences mentioned in Article 1, paragraph 1 (a), (b) and (c), and in Article 1, paragraph 2, in so far as that paragraph relates to those offences, in the case where the alleged offender is present in its territory and it does not extradite him pursuant to Article 3 to any of the States mentioned in paragraph 1 of this Article.

3. This Convention does not exclude any criminal jurisdiction exercised in accordance with national law.

Article 6

1. Upon being satisfied that the circumstances so warrant, any Contracting State in the territory of which the offender or the alleged offender is present, shall take him into custody or take other measures to ensure his presence. The custody and other measures shall be as provided in the law of that State but may only be continued for such time as is necessary to enable any criminal or extradition proceedings to be instituted.

2. Such State shall immediately make a preliminary enquiry into the facts.

3. Any person in custody pursuant to paragraph 1 of this Article shall be assisted in communicating immediately with the nearest appropriate representative of the State of which he is a national.

(б) кривичното дело е извршено на територијата на државата која не е држава на регистрација на воздухопловот.

3. Покрај став 2 на овој член, во случаите од член 1 став 1 точ. (а), (б), (ц) и (е), оваа конвенција ќе се применува исто така ако извршителот на кривичното дело или претпоставениот извршител се откриени на територијата на државата што не е држава на регистрација на воздухопловот.

4. Во поглед на државите споменати во член 9 и во случаите од член 1 став 1 точ. (а), (б), (ц) и (е), оваа конвенција нема да се применува доколку местата од став 2 точка (а) на овој член се наоѓаат на територијата на истата држава која е една од државите споменати во член 9, освен ако кривичното дело е извршено или извршителот на кривичното дело или претпоставениот извршител се затечат на територијата на некоја друга држава.

5. Во случаите од член 1 став 1 точка (д), оваа конвенција ќе се применува само ако се користат навигациони уреди за меѓународна воздушна пловба.

6. Одредбите на ст. 2, 3, 4 и 5 на овој член ќе се применуваат и во случаите од член 1 став 2.

Член 5

1. Секоја држава договорничка ќе ги преземе потребните мерки за да воспостави своја надлежност за кривичните дела во следните случаи:

(а) кога кривичното дело е извршено на територијата на државата;

(б) кога кривичното дело е извршено против воздухоплов или на воздухоплов што е регистриран во таа држава;

(ц) кога воздухопловот на кој е извршено кривично дело ќе слета на територијата на таа држава со претпоставениот извршител кое сè уште е во воздухопловот;

(д) кога кривичното дело е извршено против воздухоплов или на воздухоплов што без посада му е изнајмен на закупец чие главно седиште на работењето, или во недостиг на такво седиште, неговото постојано престојувалиште се наоѓа во таа држава.

2. Секоја држава договорничка исто така ги презема потребните мерки за да воспостави надлежност за кривичните дела од член 1 став 1 точ. (а), (б) и (ц) и од член 1 став 2, доколку ставот се однесува на овие кривични дела, кога претпоставениот извршител се наоѓа на пејзината територија и таа држава не го израчи, согласно на член 8, на една од државите споменати во став 1 на овој член.

3. Оваа конвенција не ја исклучува никаква кривична надлежност што се врши во согласност со националните закони.

Член 6

1. Ако смета дека околностите тоа го оправдуваат, секоја држава договорничка на чија територија се наоѓа извршителот на кривичното дело или претпоставениот извршител, ќе го стави во притвор или ќе преземе други мерки за да го осигури неговото присуство. Притворот и другите мерки ќе бидат засновани врз законот на таа држава, но можат да траат само толку колку што е потребно за да се овозможи воспоставување на кривична или екстрадициона постапка.

2. Таквата држава веднаш ќе спроведе претходно испитување на фактите.

3. На секое лице што е во притвор, согласно став 1 на овој член, ќе му биде овозможено веднаш да стани во врска со најблискиот соодветен претставник на државата чиј е државјанин.

4. When a State, pursuant to this Article, has taken a person into custody, it shall immediately notify the States mentioned in Article 5, paragraph 1, the State of nationality of the detained person and, if it considers it advisable, any other interested States of the fact that such person is in custody and of the circumstances which warrant his detention. The State which makes the preliminary enquiry contemplated in paragraph 2 of this Article shall promptly report its findings to the said States and shall indicate whether it intends to exercise jurisdiction.

Article 7

The Contracting State in the territory of which the alleged offender is found shall, if it does not extradite him, be obliged, without exception whatsoever and whether or not the offence was committed in its territory, to submit the case to its competent authorities for the purpose of prosecution. Those authorities shall take their decision in the same manner as in the case of any ordinary offence of a serious nature under the law of that State.

Article 8

1. The offences shall be deemed to be included as extraditable offences in any extradition treaty existing between Contracting States. Contracting States undertake to include the offences as extraditable offences in every extradition treaty to be concluded between them.

2. If a Contracting State which makes extradition conditional on the existence of a treaty receives a request for extradition from another Contracting State with which it has no extradition treaty, it may at its option consider this Convention as the legal basis for extradition in respect of the offences. Extradition shall be subject to the other conditions provided by the law of the requested State.

3. Contracting States which do not make extradition conditional on the existence of a treaty shall recognize the offences as extraditable offences between themselves subject to the conditions provided by the law of the requested State.

4. Each of the offences shall be treated, for the purpose of extradition between Contracting States, as if it had been committed not only in the place in which it occurred but also in the territories of the States required to establish their jurisdiction in accordance with Article 5, paragraph 1 (b), (c) and (d).

Article 9

The Contracting States which establish joint air transport operating organizations or international operating agencies, which operate aircraft which are subject to joint or international registration shall, by appropriate means, designate for each aircraft the State among them which shall exercise the jurisdiction and have the attributes of the State of registration for the purpose of this Convention and shall give notice thereof to the International Civil Aviation Organization which shall communicate the notice to all States Parties to this Convention.

Article 10

1. Contracting States shall, in accordance with international and national law, endeavour to take all

4. Кога државата, согласно на овој член, ќе стави во притвор некое лице, таа веднаш ќе ги извести државите од член 5 став 1, државата чиј државјанин е задржаното лице и, доколку смета за потребно, секоја држава заинтересирана за фактот дека такво лице е во притвор, и за околностите што го бараат неговото задржување. Државата која го врши претходното испитување опфатено со став 2 на овој член, за своите наоди веднаш ќе ги извести споменатите држави и ќе назначи дали има намера да врши јурисдикција.

Член 7

Страната договорничка на чија територија се наоѓа обвинетиот, ако не го екстрадира, без исклучок и без оглед дали кривичното дело е сторено на нејзината територија ќе биде должна да им го достави случајот на своите надлежни органи заради судско гонење. Овие органи ќе донесат одлука на ист начин како и кај секое обично кривично дело од сериозна природа, согласно со законот на односната држава.

Член 8

1. Кривичните дела ќе се сметаат како кривични дела за кои се дозволува екстрадиција во секој договор за екстрадиција што постои помеѓу државите договорнички. Државите договорнички се обврзуваат да ги вклучат овие кривични дела во секој договор за екстрадиција што ќе се склучи помеѓу нив како дела за кои се дозволува екстрадиција.

2. Ако државата договорничка која врши екстрадиција, зависно од постоењето на договорот, прими барање за екстрадиција од друга држава договорничка со која нема договор за екстрадиција, таа по свое наоѓање, може, да ја смета оваа конвенција како законска основа за екстрадиција во поглед на кривичните дела. Екстрадицијата ќе зависи од другите услови предвидени со законот на државата од која се бара да изврши екстрадиција.

3. Државите договорнички, кои екстрадицијата не ја условуваат со постоење на договор, ќе ги сметаат кривичните дела како оние за кои е дозволена екстрадиција помеѓу нив, согласно условите предвидени со законот на државата од која се бара да изврши екстрадиција.

4. Секое кривично дело ќе биде третирано, со цел за екстрадиција помеѓу државите договорнички, како да е сторено не само во местото во кое се случило туку и на териториите на државите од кои се бара да ја воспостават својата јурисдикција, во согласност со член 5 став 1 точ. (б), (ц) и (д).

Член 9

Државите договорнички што ќе основат заеднички организации за вршење воздушен сообраќај или меѓународни агенции, и користат воздухоплови што носат заеднички или меѓународни ознаки, на соодветен начин, ќе ја одредат помеѓу себе државата која, во смисла на оваа конвенција, ќе ја врши надлежноста и ќе ги има атрибутите на државата на регистрацијата. За ова именување државите договорнички ќе ја известат Организацијата за меѓународно цивилно воздухопловство која ќе им го соопшти тоа на сите држави потписнички на оваа конвенција.

Член 10

1. Државите договорнички, во согласност со меѓународното и внатрешното право, настојуваат

practicable measures for the purpose of preventing the offences mentioned in Article 1.

2. When, due to the commission of one of the offences mentioned in Article 1, a flight has been delayed or interrupted, any Contracting State in whose territory the aircraft or passengers or crew are present shall facilitate the continuation of the journey of the passengers and crew as soon as practicable, and shall without delay return the aircraft and its cargo to the persons lawfully entitled to possession.

Article 11

1. Contracting States shall afford one another the greatest measure of assistance in connection with criminal proceedings brought in respect of the offences. The law of the State requested shall apply in all cases.

2. The provisions of paragraph 1 of this Article shall not affect obligations under any other treaty, bilateral or multilateral, which governs or will govern, in whole or in part, mutual assistance in criminal matters.

Article 12

Any Contracting State having reason to believe that one of the offences mentioned in Article 1 will be committed shall, in accordance with its national law, furnish any relevant information in its possession to those States which it believes would be the States mentioned in Article 5, paragraph 1.

Article 13

Each Contracting State shall in accordance with its national law report to the Council of the International Civil Aviation Organization as promptly as possible any relevant information in its possession concerning:

- (a) the circumstances of the offence;
- (b) the action taken pursuant to Article 10, paragraph 2;
- (c) the measures taken in relation to the offender or the alleged offender and, in particular, the results of any extradition proceedings or other legal proceedings.

Article 14

1. Any dispute between two or more Contracting States concerning the interpretation or application of this Convention which cannot be settled through negotiation, shall, at the request of one of them, be submitted to arbitration. If within six months from the date of the request for arbitration the Parties are unable to agree on the organization of the arbitration, any one of those Parties may refer the dispute to the International Court of Justice by request in conformity with the Statute of the Court.

2. Each State may at the time of signature or ratification of this Convention or accession thereto, declare that it does not consider itself bound by the preceding paragraph. The other Contracting States shall not be bound the preceding paragraph with respect to any Contracting State having made such a reservation.

3. Any Contracting State having made a reservation in accordance with the preceding paragraph may

да ги преземат сите соодветни мерки за да се спречат кривичните дела од член 1.

2. Кога поради извршување на едно од кривичните дела од член 1 воздухопловот доцни или е прекинато летањето, секоја држава договорничка на чија територија се наоѓа воздухопловот, патниците или посадата, ќе го олесни продолжувањето на патувањето на патниците и на посадата што е можно поскоро и без одлагање ќе им го врати воздухопловот и неговиот товар на неговите законски сопственици.

Член 11

1. Државите договорнички ќе дадат помош една на друга во поглед на кривичната постапка што се покренува во врска со кривични дела. Во сите случаи ќе се применува законот на државата од која се бара помош.

2. Одредбите на став 1 на овој член не ќе влијаат врз обврските во која и да било друга спогодба, билатерална или мултилатерална, што ја третира или ќе ја третира во целост или делумно заемната помош во кривичните дела.

Член 12

Секоја држава договорничка која има причини да верува дека ќе се изврши некое од кривичните дела од член 1, во согласност со својот национален закон, ќе им ги даде соодветните известувања со кои располага на оние држави за кои смета дека се државите споменати во член 5 став 1.

Член 13

Секоја држава договорничка, во согласност со своето внатрешно право, што е можно поскоро, ќе му ги соопшти на Советот на Организацијата за меѓународно цивилно воздухопловство сите соодветни информации со кои располага, а кои се однесуваат:

- (а) на околностите под кои е извршено кривичното дело;
- (б) на мерките преземени согласно со член 10 став 2;
- (в) на мерките преземени против извршителот на кривичното дело или претпоставениот извршител, а особено на резултатите од постапката за екстрадиција или од други законски постапки.

Член 14

1. Секој спор помеѓу две или повеќе држави договорнички во поглед на толкувањето или примената на оваа конвенција, кој не може да се реши по пат на преговори, подлежи, по барање на една од овие држави, на арбитража. Ако во рок од шест месеци, сметајќи од депот на барањето за арбитража, страните не можат да се согласат за организацијата на арбитражата, која и да било страна може да го достави спорот до Меѓународниот суд на правдата поднесувајќи барање во согласност со Статутот на Судот.

2. Секоја држава, во времето на потпишувањето или на ратификувањето на оваа Конвенција или во моментот на пристапување кон Конвенцијата, може да се ограда од одредбите на претходниот став. Другите држави договорнички не подлежат на одредбите на претходниот став во однос на секоја држава договорничка која ќе направи таква резерва.

3. Секоја држава договорничка која се ограда врз основа на одредбите на претходниот став

at any time withdraw this reservation by notification to the Depositary Governments.

Article 15

1. This Convention shall be open for signature at Montreal on 23 September 1971, by States participating in the International Conference on Air Law held at Montreal from 8 to 23 September 1971 (hereinafter referred to as the Montreal Conference). After 10 October 1971, the Convention shall be open to all States for signature in Moscow, London and Washington. Any State which does not sign this Convention before its entry into force in accordance with paragraph 3 of this Article may accede to it at any time.

2. This Convention shall be subject to ratification by the signatory States. Instruments of ratification and instruments of accession shall be deposited with the Governments of the Union of Soviet Socialist Republics, the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, and the United States of America, which are hereby designated the Depositary Governments.

3. This Convention shall enter into force thirty days following the date of the deposit of instruments of ratification by ten States signatory to this Convention which participated in the Montreal Conference.

4. For other States, this Convention shall enter into force on the date of entry into force of this Convention in accordance with paragraph 3 of this Article, or thirty days following the date of deposit of their instruments of ratification or accession, whichever is later.

5. The Depositary Governments shall promptly inform all signatory and acceding States of the date of each signature, the date of deposit of each instrument of ratification or accession, the date of entry into force of this Convention, and other notices.

6. As soon as this Convention comes into force, it shall be registered by the Depositary Governments pursuant to Article 102 of the Charter of the United Nations and pursuant to Article 83 of the Convention on International Civil Aviation (Chicago, 1944).

Article 16

1. Any Contracting State may denounce this Convention by written notification to the Depositary Governments.

2. Denunciation shall take effect six months following the date on which notification is received by the Depositary Governments.

In witness whereof the undersigned Plenipotentiaries, being duly authorized thereto by their Governments, have signed this Convention.

Done at Montreal, this twenty-third day of September, one thousand nine hundred and seventy-one, in three originals, each being drawn up in four authentic texts in the English, French, Russian and Spanish languages.

Член 3

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

во секое време може да ја повлече таа резерва по пат на соопштение упатено до владите депозитари.

Член 15

1 Оваа конвенција на 23 септември 1971 година во Монреал ќе им биде отворена за потпишување на државите кои учествувале на Меѓународната конференција за воздухопловно право, што е одржана во Монреал од 8 до 23 септември 1971 година (во натамошниот текст: Монреалската конференција). По 10 октомври 1971 година, Конвенцијата ќе им биде отворена за потпишување на сите држави, и тоа во Москва, Лондон и Вашингтон. Секоја држава која не ќе ја потпише оваа конвенција пред нејзиното влегување во сила може да ѝ пристапи, во согласност со став 3 на овој член, во било кое време.

2 Оваа конвенција подлежи на ратификација од државите потписнички. Ратификационите инструменти и инструментите за пристапување ќе бидат депонирани кај владите на Сојузот на Советските Социјалистички Републики, на Обединетото Кралство Велика Британија и Северна Ирска и на Соединетите Американски Држави кои со ова се одредуваат за владите депозитари.

3 Конвенцијата ќе влезе во сила триесет дена по денот на депонирање на ратификационите инструменти на десет држави потписнички кои учествувале на Монреалската конференција.

4 За другите држави, оваа конвенција ќе влезе во сила на денот на нејзиното влегување во сила, во согласност со став 3 на овој член, или триесет дена од денот на депонирање на нивните ратификациони инструменти или инструменти за пристапување, ако овој датум доаѓа по првиот.

5 Владите депозитари итно ќе ги известат сите држави што ќе ја потпишат или ќе пристапат кон оваа конвенција за датумот на секој потпис, за датумот на депонирање на секој ратификационен инструмент или инструмент за пристапување, за датумот на влегување во сила на оваа конвенција, како и за сите други соопштења.

6 Штом оваа конвенција ќе влезе во сила, таа ќе биде регистрирана од страна на владите депозитари согласно со член 102 на Повелбата на Обединетите нации и согласно со член 83 на Конвенцијата за меѓународно цивилно воздухопловство (Чикаго, 1944).

Член 16

1. Секоја држава договорничка може да ја откаже оваа конвенција по пат на писмено соопштение упатено до владите депозитари.

2. Откажувањето ќе влезе во сила шест месеци по приемот на нотификацијата од страна на владите депозитари.

Во потврда на што долупотпишаните ополномоштеници, овластени за тоа од своите влади, ја потпишаа оваа конвенција.

Составено во Монреал, на дваесет и трети ден на септември, илјада девстотини седумдесет и првата година, во три оригинални примероци, од кои секој се состои од четири автентични текста на англиски, француски, руски и шпански јазик.

314.

Врз основа на Уставниот амандман XXXVII точка 4 под 1, издавам

У К А З**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РАТИФИКАЦИЈА НА КОНВЕНЦИЈАТА ЗА СУЗБИВАЊЕ НА НЕЗАКОНИТО ГРАБНУВАЊЕ НА ВОЗДУХОПЛОВИ**

Се прогласува Законот за ратификација на Конвенцијата за сузбивање на незаконито грабнување на воздухоплови, што го усвои Сојузната скупштина, на седницата на Соборот на народите од 28 јуни 1972 година и на седницата на Општествено-политичкиот собор од 28 јуни 1972 година.

ПР бр. 76
29 јуни 1972 година
Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател
на Сојузната скупштина,
Мијалко Тодоровиќ, с. р.

З А К О Н**ЗА РАТИФИКАЦИЈА НА КОНВЕНЦИЈАТА ЗА СУЗБИВАЊЕ НА НЕЗАКОНИТО ГРАБНУВАЊЕ НА ВОЗДУХОПЛОВИ****Член 1**

Се ратификува Конвенцијата за сузбивање незаконито грабнување на воздухоплови, потпишана на 16 декември 1970 година во Хаг, во три оригинални примероци, од кои секој примерок се состои од четири автентични текста на француски, англиски, шпански и руски јазик.

Член 2

Текстот на Конвенцијата во оригинал на англиски јазик и во превод на македонски јазик гласи:

CONVENTION**FOR THE SUPPRESSION OF UNLAWFUL SEIZURE OF AIRCRAFT****PREAMBLE**

The states parties to this convention

Considering that unlawful acts of seizure or exercise of control of aircraft in flight jeopardize the safety of persons and property, seriously affect the operation of air services, and undermine the confidence of the peoples of the world in the safety of civil aviation;

Considering that the occurrence of such acts is a matter of grave concern;

Considering that, for the purpose of deterring such acts, there is an urgent need to provide appropriate measures for punishment of offenders;

Have agreed as follows:

Article 1

Any person who board an aircraft in flight:

КОНВЕНЦИЈА**ЗА СУЗБИВАЊЕ НА НЕЗАКОНИТО ГРАБНУВАЊЕ НА ВОЗДУХОПЛОВИ****УВОДЕН ДЕЛ**

Државите членки на оваа конвенција,

сметајќи дека незаконитите акти на грабнување (заробување) или вршење контрола над воздухоплови во летање ја доведуваат во прашање безбедноста на лицата и имотот, сериозно го попречуваат користењето на воздухопловните услуги и ја нарушуваат довербата на народите во светот во безбедноста на цивилното воздухопловство;

сметајќи дека таквите акти сериозно ги загрижуваат;

сметајќи дека, заради спречување на овие акти, треба итно да се предвидат соодветни мерки за казнување на нивните виновници;

се согласија за следното:

Член 1

Кривично дело (во натамошниот текст: кривично дело) врши секое лице што, на воздухоплов во летање,

(a) unlawfully, by force or threat thereof, or by any other form of intimidation, seizures, or exercises control of, that aircraft, or attempts to perform any such act, or

(b) is an accomplice of a person who performs or attempts to perform any such act commits an offence (hereinafter referred to as "the offence").

Article 2

Each Contracting State undertakes to make the offence punishable by severe penalties.

Article 3

1. For the purposes of this Convention, an aircraft is considered to be in flight at any time from the moment when all its external doors are closed following embarkation until the moment when any such door is opened for disembarkation. In the case of a forced landing, the flight shall be deemed to continue until the competent authorities take over the responsibility for the aircraft and for persons and property on board.

2. This Convention shall not apply to aircraft used in military, customs or police services.

3. This Convention shall apply only if the place of take-off or the place of actual landing of the aircraft on board which the offence is committed is situated outside the territory of the State of registration of that aircraft, it shall be immaterial whether the aircraft is engaged in an international or domestic flight.

4. In the cases mentioned in Article 5, this Convention shall not apply if the place of take-off and the place of actual landing of the aircraft on board which the offence is committed are situated within the territory of the same State where that State is one of those referred to in that Article.

5. Notwithstanding paragraphs 3 and 4 of this Article 6, 7, 8 and 10 shall apply whatever the place of take-off or the place of actual landing of the aircraft, if the offender or the alleged offender is found in the territory of a State other than the State of registration of that aircraft.

Article 4

1. Each Contracting State shall take such measures as may be necessary to establish its jurisdiction over the offence and any other act of violence against passengers or crew committed by the alleged offender in connection with the offence, in the following cases:

(a) when the offence is committed on board an aircraft registered in that State;

(b) when the aircraft on board which the offence is committed lands in its territory with the alleged offender still on board;

(c) when the offence is committed on board an aircraft leased without crew to a lessee who has his principal place of business or, if the lessee has no such place of business, his permanent residence, in that State

2. Each Contracting State shall likewise take such measures as may be necessary to establish its jurisdiction over the offence in the case where the alleged

(a) незаконито и насилно или под закана на насилба ќе заплени воздухоплов или врши контрола над него или се обиде да изврши еден од овие акти, или

(b) е соучесник на некое лице што врши или ќе се обиде да изврши еден таков акт.

Член 2

Секоја држава договорничка се обврзува за кривичното дело да предвиди строги казни.

Член 3

1. Во смисла на оваа конвенција воздухопловот се смета во летање од моментот кога, по завршување на натоварот сите надворешни врати се затворени до моментот кога една од овие врати ќе биде отворена заради истовар. Во случај на присилно спуштање, се смета дека летањето трае сè додека надлежниот орган не ја преземе грижата за воздухопловот и за лицата и имотот на него.

2. Оваа конвенција не се применува врз воздухоплови што се користат за воени, царински или полициски цели.

3. Оваа конвенција се применува само ако местото на полетувањето или местото на фактичното слетување на воздухопловот на кој е сторено кривично дело се наоѓа во територијата на државата на регистрирањето на тој воздухоплов, било да е во прашање воздухоплов во меѓународен било во внатрешен сообраќај.

4. Во случаите што ги предвидува член 5. оваа конвенција не се применува ако местото на полетувањето и местото на фактичното слетување на воздухопловот на кој е извршено кривично дело се наоѓаат на територијата само на една држава спомената во наведениот член.

5. Без оглед на одредбите од точ. 3 и 4 на овој член, чл. 6, 7, 8 и 10 се применуваат, без оглед на местото на полетувањето или на местото на фактичното слетување на воздухопловот, ако извршителот или претпоставениот извршител на кривичното дело се откриени на територијата на државата што не е држава на регистрирање на овој воздухоплов.

Член 4

1. Секоја држава договорничка презема потребни мерки да ја воспостави својата надлежност за да може да решава за кривичното дело и за секој друг акт на насилба против патници или посада што го извршило лице за кое се претпоставува дека е извршителот на кривичното дело или дека е во непосредна врска со ова дело, во следните случаи:

(a) ако е извршено на воздухоплов регистриран во таа држава;

(b) ако воздухопловот на кој е извршено кривично дело слетне на нејзината територија со лицето за кое се претпоставува дека е извршител на кривичното дело, а кое уште се наоѓа во воздухопловот;

(c) ако кривичното дело е сторено на воздухоплов што без посада е изнајмен на лице чие главно седиште на претпријатието или, во недостиг на него, неговото постојано престојувалиште се наоѓа во оваа држава.

2. Секоја држава договорничка презема исто така потребни мерки заради утврдување на својата надлежност да решава за кривичното дело во слу-

offender is present in its territory and it does not extradite him pursuant to Article 8 to any of the States mentioned in paragraph 1 of this Article.

3. This Convention does not exclude any criminal jurisdiction exercised in accordance with national law.

Article 5

The Contracting State which establish joint air transport operating organizations or international operating agencies, which operate aircraft which are subject to joint or international registration shall, by appropriate means, designate for each aircraft the State among them which shall exercise the jurisdiction and have the attributes of the State of registration for the purpose of this Convention and shall give notice thereof to the International Civil Aviation Organization which shall communicate the notice to all States Parties to this Convention.

Article 6

1. Upon being satisfied that the circumstances so warrant, any Contracting State in the territory of which the offender or the alleged offender is present, shall take him into custody or take other measures to ensure his presence. The custody and other measures shall be as provided in the law of that State but may only be continued for such time as is necessary to enable any criminal or extradition proceedings to be instituted.

2. Such State shall immediately make a preliminary enquiry into the facts.

3. Any person in custody pursuant to paragraph 1 of this Article shall be assisted in communicating immediately with the nearest appropriate representative of the State of which he is a national.

4. When a State, pursuant to this Article, has taken a person into custody, it shall immediately notify the State of registration of the aircraft, the State mentioned in Article 4, paragraph 1(c), the State of nationality of the detained person and, if it considers it advisable, any other interested States of the fact that such person is in custody and of the circumstances which warrant his detention. The State which makes the preliminary enquiry contemplated in paragraph 2 of this Article shall promptly report its findings said States and shall indicate whether it intends to exercise jurisdiction.

Article 7

The Contracting State in the territory of which the alleged offender is found shall, if it does not extradite him, be obliged, without exception whatsoever and whether or not the offence was committed in its territory, to submit the case to its competent authorities for the purpose of prosecution. Those authorities shall take their decision in the same manner as in the case of any ordinary offence of a serious nature under the law of that State.

Article 8

1. The offence shall be deemed to be included as an extraditable offence in any extradition treaty existing between Contracting States. Contracting States undertake to include the offence as an extraditable offence in every extradition treaty to be concluded between them.

чај кога лицето за кое се претпоставува дека е извршител на тоа дело се наоѓа на нејзината територија и кога оваа држава не го издава според член 8 на една од државите споменати во точка 1 на овој член.

3. Оваа конвенција не ја отфрлува ни една надлежност во кривични работи која се предвидува со националниот закон.

Член 5

Државите договорнички што основаат организации заради заедничко користење на воздушен превоз или меѓународни органи за користење и кои користат воздухоплови под заедничка или меѓународна регистрација, ја назначуваат за секој воздухоплов, на одреден начин, државата што ја врши надлежноста и која ќе има права на државата на регистрирање за целите од оваа конвенција. За ова означување тие ќе ја известат Организацијата за меѓународно цивилно воздухопловство која тоа им го соопштува на државите членки на оваа конвенција.

Член 6

1. Ако смета дека тоа го оправдуваат околностите, секоја држава договорничка на чија територија се наоѓа извршителот на кривичното дело, или лицето за кое се претпоставува дека е извршител на кривичното дело, обезбедува притвор за тоа лице или ги презема сите потребни мерки за да го обезбеди неговото присуство. Притворот и мерките треба да бидат сообразни со законите на оваа држава, тие можат да се применуваат само за време потребно за поведување на кривично гонење или на постапка за издавање.

2. Споменатата држава веднаш пристапува кон претходна истрага заради утврдување на фактите.

3. На секое притворено лице, во смисла на точка 1 на овој член, ќе му се овозможи веднаш да општи со најблискиот овластен претставник на државата чиј е државјанин; за таа цел му се даваат сите олеснувања.

4. Ако државата ставила во притвор некое лице според одредбите од овој член, таа веднаш ги известува за ова притворање, и за околностите што го оправдуваат тоа, државата на регистрирање на воздухопловот, државата од член 4 точка 1 став ц), државата чиј државјанин е притвореното лице и, ако тоа го смета за целесообразно, сите други заинтересирани држави. Државата што врши претходна истрага предвидена во точка 2 на овој член, им ги соопштува што поскоро заклучоците од оваа истрага на овие држави како и дали има намера да ја преземе својата надлежност.

Член 7

Државата договорничка на чија територија е откриено лице за кое се претпоставува дека е извршител на кривично дело, ако не го израчи извршителот, го поднесува предметот до своите надлежни органи без никаков исклучок и без оглед дали делото е сторено или не на нејзината територија, заради водење кривична постапка. Органите донесуваат своја одлука под истите услови како и за секое тешко кривично дело според општото право, согласно со законите на таа држава.

Член 8

1. Кривичното дело полноправно се смета како случај за издавање во секој договор за издавање, склучен помеѓу државите договорнички. Државите договорнички се обврзуваат секој договор за издавање што ќе го склучат помеѓу себе да предвидат кривично дело како случај за издавање.

2. If a Contracting State which makes extradition conditional on the existence of a treaty receives a request for extradition from another Contracting State with which it has no extradition treaty, it may at its option consider this Convention as the legal basis for extradition in respect of the offence. Extradition shall be subject to the other conditions provided by the law of the requested State.

3. Contracting States which do not make extradition conditional on the existence of a treaty shall recognize the offence as an extraditable offence between themselves subject to the conditions provided by the law of the requested State.

4. The offence shall be treated, for the purpose of extradition between Contracting States, as if it had been committed not only in the place in which it occurred also in the territories of the States required to establish their jurisdiction in accordance with Article 4, paragraph 1.

Article 9

1. When any of the acts mentioned in Article 1(a) has occurred or is about to occur, Contracting States shall take all appropriate measures to restore control of the aircraft to its lawful commander or to preserve his control of the aircraft.

2. In the cases contemplated by the preceding paragraph, any Contracting State in which the aircraft or its passengers or crew are present shall facilitate the continuation of the journey of the passengers and crew as soon as practicable, and shall without delay return the aircraft and its cargo to the persons lawfully entitled to possession.

Article 10

1. Contracting States shall afford one another the greatest measure of assistance in connection with criminal proceedings brought in respect of the offence and other acts mentioned in Article 4. The law of the State requested shall apply in all cases.

2. The provisions of paragraph 1 of this Article shall not affect obligations under any other treaty, bilateral or multilateral, which governs or will govern, in whole or in part, mutual assistance in criminal matters.

Article 11

Each Contracting State shall in accordance with its national law report to the Council of the International Civil Aviation Organization as promptly as possible any relevant information in its possession concerning:

- (a) the circumstances of the offence;
- (b) the action taken pursuant to Article 9;
- (c) the measures taken in relation to the offender or the alleged offender, and, in particular, the results of any extradition proceedings or other legal proceedings.

Article 12

1. Any dispute between two or more Contracting States concerning the interpretation or application of this Convention which cannot be settled through negotiation, shall, at the request of one of them, be submitted to arbitration. If within six months from the date of the request for arbitration the Parties are unable to agree on the organization of the arbitration, any one of those Parties may refer the dispute to the International Court of Justice by request in conformity with the Statute of the Court.

2. Ако на државата договорничка, што издавањето го условува со постоење на договор, ѝ е поднесено барање за издавање од страна на некоја друга држава договорничка со која не е врзана со договор за издавање, таа има право да ја смета оваа конвенција, како да претставува правна основа за издавање во поглед на кривичното дело. Издавањето им е подредено и на другите услови предвидени со правото на замолената држава.

3. Државите договорнички, што издавањето не го условуваат со постоење на договор, го признаваат кривичното дело како случај за издавање помеѓу нив под услови предвидени со правото на замолената држава.

4. Помеѓу државите договорнички, како кривично дело се смета, со цел за издавање, она кривично дело што е сторено како на местото на извршување така и на територијата на државите што се должни да ја одредат својата надлежност во смисла на член 4 точка 1.

Член 9

1. Ако едно од делата предвидени во член 1 став а) е извршено или треба да биде извршено, државите договорнички ги преземаат сите соодветни мерки да му ја повратат или да му ја сочуваат контролата над воздухопловот на законитиот капетан на посадата.

2. Во случаите споменати во претходната точка, секоја држава договорничка на чија територија се наоѓа воздухопловот, патниците или посадата им олеснува на патниците и на посадата што е можно поскоро да го продолжат патувањето. Таа веднаш им го враќа воздухопловот и неговиот товар на оние што имаат право да ги задржат.

Член 10

1. Државите договорнички ѝ даваат една на друга најширока можна правна помош во секоја кривична постапка во врска со кривичното дело и со другите дела споменати во член 4. Во сите случаи, за извршување на барањето за помош се применува законот на замолената држава.

2. Меѓутоа, одредбите од точка 1 на овој член не ги исклучуваат обврските што произлегуваат од одредбите на секој друг договор, од двостран или повеќестран карактер, што ја одредува или ќе ја одреди, во целост или делумно областа на правната помош во кривични работи.

Член 11

Секоја држава договорничка ги доставува што е можно поскоро до Советот на Организацијата за меѓународно цивилно воздухопловство, според одредбите од своето национално законодавство, сите корисни известувања со кои располага во врска со:

- (a) околностите на кривичното дело;
- (б) мерките преземени во согласност со член 9;
- (ц) мерките преземени против извршителот или лицето за кое се претпоставува дека извршило кривично дело, а особено во врска со резултатите од секоја постапка за издавање или од секоја друга судска постапка.

Член 12

1. Секој спор помеѓу државите договорнички, во врска со толкувањето или со примената на оваа конвенција, што не може да се реши со преговори подлежи на арбитража по барање на една од тие држави. Ако во рок од шест месеци, сметајќи од датумот на барањето за арбитража, страните не успеат да се согласат за организирањето на арбитражата која и да била од нив може да поведе спор пред Меѓународниот суд на правда, со тоа што поднесува барање според Статутот на Судот.

2. Each State may at the time of signature or ratification of this Convention or accession thereto, declare that it does not consider itself bound by the preceding paragraph. The other Contracting States shall not be bound by the preceding paragraph with respect to any Contracting State having made such a reservation.

3. Any Contracting State having made a reservation in accordance with the preceding paragraph may at any time withdraw this reservation by notification to the Depositary Governments.

Article 13

1. This Convention shall be open for signature at The Hague on 16 December 1970, by States participating in the International Conference on Air Law held at The Hague from 1 to 16 December 1970 (hereinafter referred to as The Hague Conference). After 31 December 1970, the Convention shall be open to all States for signature in Moscow, London and Washington. Any State which does not sign this Convention before its entry into force in accordance with paragraph 3 of this Article may accede to it at any time.

2. This Convention shall be subject to ratification by the signatory States. Instruments of ratification and instruments of accession shall be deposited with the Governments of the Union of Soviet Socialist Republics, the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, and the United States of America, which are hereby designated the Depositary Governments.

3. This Convention shall enter into force thirty days following the date of the deposit of instruments of ratification by ten States signatory to this Convention which participated in The Hague Conference.

4. For other States, this Convention shall enter into force on the date of entry into force of this Convention in accordance with paragraph 3 of this Article, or thirty days following the date of deposit of their instruments of ratification or accession, whichever is later.

5. The Depositary Governments shall promptly inform all signatory and acceding States of the date of each signature, the date of deposit of each instrument of ratification or accession, the date of entry into force of this Convention, and other notices.

6. As soon as this Convention comes into force, it shall be registered by the Depositary Governments pursuant to Article 102 of the Charter of the United Nations and pursuant to Article 83 of the Convention on International Civil Aviation (Chicago, 1944).

Article 14

1. Any Contracting State may denounce this Convention by written notification to the Depositary Governments.

2. Denunciation shall take effect six months following the date on which notification is received by the Depositary Governments.

In witness whereof the undersigned Plenipotentiaries, being duly authorised thereto by their Governments, have signed this Convention.

Done at The Hague, this sixteenth day of December, one thousand nine hundred and seventy, in three originals, each being drawn up in four authentic texts in the English, French, Russian and Spanish languages.

Член 3

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

2. Секоја држава, во моментот кога ќе ја потпише или ратификува оваа конвенција или ѝ пристапи, може да изјави дека не се смета врзана со одредбите од претходната точка. Другите држави договорнички не се врзани со овие одредби спрема секоја држава договорничка што ќе стави таква резерва.

3. Секоја држава договорничка што ќе стави резерва според одредбите од претходната точка, во секој момент може да ја укине таа резерва со соопштение упатено до владите депозитари.

Член 13

1. Оваа конвенција ќе им биде отворена на 16 декември 1970 година во Хаг за потпис на државите што учествувале на Меѓународната конференција за воздушно право, одржана во Хаг од 1 до 16 декември 1970 година (во натамошниот текст: Хашката конференција). По 31 декември 1970 година, таа ќе им биде отворена за потпис на сите држави, во Вашингтон, Лондон и во Москва. Секоја држава што не ќе ја потпише конвенцијата пред нејзиното влегување во сила, согласно со точка 3 од овој член, може да ѝ пристапи во секој момент.

2. Оваа конвенција подлежи на ратификација од државите потписнички. Ратификационите инструменти, како и инструментите за пристапување, се депонираат кај владите на Соединетите Американски Држави, на Обединетото Кралство Велика Британија и Северна Ирска и на Сојузот на Советските Социјалистички Републики кои со ова се одредуваат за владите депозитари.

3. Оваа конвенција влегува во сила триесет дена по датумот на депонирање на ратификационите инструменти од десет држави потписнички што учествувале на Хашката конференција.

4. За другите држави оваа конвенција влегува во сила на денот на нејзиното влегување во сила, согласно со точка 3 од овој член, или триесет дена од денот на депонирање на нивните ратификациони инструменти или инструменти за пристапување, ако овој датум доаѓа по првиот.

5. Владите депозитари ќе ги известат што поскоро сите држави што ќе ја потпишат оваа конвенција или ѝ пристапат за датумот на секој потпис, за датумот на депонирањето на секој ратификационен инструмент или инструмент за пристапување, за датумот на влегувањето во сила на оваа конвенција и за сите други соопштења.

6. Од нејзиното влегување во сила, оваа конвенција ја регистрираат државите депозитари, согласно со одредбите на член 102 од Повелбата на Обединетите нации и со одредбите на член 83 од Конвенцијата за меѓународно цивилно воздухопловство (Чикаго, 1944).

Член 14

1. Секоја држава договорничка може да ја откаже оваа конвенција со писмено соопштение упатено до владите депозитари.

2. Откажувањето има дејство шест месеци по датумот на приемот на известувањето од страна на владите депозитари.

Во потврда на што долупотпишаните полномошници, пропишено овластани, ја потпишаа оваа конвенција.

Составено во Хаг, на шеснаесеттиот ден на месец декември на илјада деветстотини седумдесеттата година, во три оригинални примероци во кои секој содржи четири автентични текста на француски, англиски, шпански и руски јазик.

315.

Врз основа на Уставниот амандман XXXVII точка 4 под 1, издавам

У К А З**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РАТИФИКАЦИЈА НА ДОГОВОРОТ ПОМЕГУ СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА И СОЈУЗНА РЕПУБЛИКА ГЕРМАНИЈА ЗА ПРАВНА ПОМОШ ВО КРИВИЧНИ РАБОТИ**

Се прогласува Законот за ратификација на Договорот помеѓу Социјалистичка Федеративна Република Југославија и Сојузна Република Германија за правна помош во кривични работи, што го усвои Сојузната скупштина, на седницата на Соборот на народите од 28 јуни 1972 година и на седницата на Општествено-политичкиот собор од 28 јуни 1972 година.

ПР бр. 77
29 јуни 1972 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател
на Сојузната скупштина,
Мијалко Тодоровиќ, с. р.

З А К О Н**ЗА РАТИФИКАЦИЈА НА ДОГОВОРОТ ПОМЕГУ СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА И СОЈУЗНА РЕПУБЛИКА ГЕРМАНИЈА ЗА ПРАВНА ПОМОШ ВО КРИВИЧНИ РАБОТИ****Член 1**

Се ратификува Договорот помеѓу Социјалистичка Федеративна Република Југославија и Сојузна Република Германија за правна помош во кривични работи, потпишан на 1 октомври 1971 година во Бон, во два оригинални примерока на српскохрватски и германски јазик, при што двата текста се подеднакво автентични.

Член 2

Текстот на Договорот на македонски јазик гласи:

ДОГОВОР**ПОМЕГУ СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА И СОЈУЗНА РЕПУБЛИКА ГЕРМАНИЈА ЗА ПРАВНА ПОМОШ ВО КРИВИЧНИ РАБОТИ**

СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

и

СОЈУЗНА РЕПУБЛИКА ГЕРМАНИЈА

со желба односите што постојат помеѓу двете држави натаму да ги развиваат и продлабочат, а посебно да го регулираат сообраќајот помеѓу двете држави во областа на правната помош во кривични работи и со тоа да го олеснат, се согласија во следното:

Член 1

Обврска за укажување правна помош

(1) Страните договорнички се обврзуваат дека, според подојнаведените одредби и услови, во најголема можна мера заемно ќе укажуваат правна

помош во сите постапки во поглед на кривичните дела за кои во времето кога е побарана правна помош се надлежни правосудните органи на државата моителка.

(2) Правна помош исто така ќе се укажува:

а) во постапка за дела за кои според правото на едната или на обете држави е пропишана само парична казна, ако макар во едната од двете држави може да се изјави правно средство до судот надлежен за кривични работи;

б) во постапка поради прекршоци за кои според југословенското право, казна изрекува судија за прекршоци;

в) во постапка по барање за обесштетување поради мерки преземени во врска со кривично гоњење;

г) во предмети за одлагање на казна, за прекин на казна и за условно одлагање на казна или на мерка на безбедност односно на воспитна мерка;

д) во предмети на помилување

(3) Овој договор не ќе се применува:

а) на апсења;

б) на извршување на кривични одлуки;

в) на дела што се состојат само во повреда на воени должности.

Како производителски организации на здружениот труд, во смисла на овој закон, се подразбираат и производствените погони и производствените работни единици, предвидени со статутот или со друг општ акт, за вршење на една или повеќе дејности од став 2 на овој член, што се наоѓаат во состав на непроизводствени организации на здружениот труд или на други општествени правни лица, и научно-истражувачките институти или заводи што имаат лаборатории, експериментални работилници или погони за унапредување на производството.

Продажба на материјали за репродукција, без пресметување и наплатување на данокот на промет, можат да вршат производителските организации на здружениот труд, трговските организации на здружениот труд што вршат промет на стоки на начин предвиден за вршење промет на стоки на големо (продажба од склад или од друга деловна единица или транзитно, и при задолжително водење на посебна евиденција за таква продажба и издавање фактури) и занаетчијата-производител што води деловни книги или книга на прометот, под следните услови:

1) купувач на такви производи да е производителска организација на здружениот труд од ст. 2 и 3 на овој член;

2) купувачот, пред преземањето на материјалите односно пред составувањето на фактурата, да му дал на продавачот писмена изјава дека купените материјали ќе ги користи исклучиво за репродукција;

3) во фактурата за продажбата на материјалите продавачот да ввел клаузула дека материјалите за репродукција се продадени без пресметување на данокот врз основа на писмена изјава од купувачот која мора да биде нумерирана, датирана и потпишана од овластени лица;

4) продавачот примената изјава од купувачот да ја приклучи кон копијата на фактурата за продадените материјали за репродукција, како доказ дека на тие материјали не е пресметан данок.

Писмената изјава купувачот може да ја даде на порачката, или како посебен прилог кон порачката, но секогаш пред извршениот промет во смисла на член 22 од овој закон, во која тој мора да наведе дека спаѓа во производителските организации на здружениот труд од овој член и дека купените производи ќе ги употреби исклучиво за вршење на својата производствена дејност. Ако порачката или писмената изјава се дава како посебен прилог, таа мора да биде нумерирана, датирана и потпишана од овластени лица.

Ако во текот на една година по еден договор му се вршат сукцесивни испораки на материјали за репродукција на еден купувач од ст. 2 и 3 на овој член, доволно е купувачот да даде писмена изјава во првата порачка, а при подоцнежните испораки во фактурите за продажбата на производи продавачот ќе се повикува на договорот и на бројот и датумот на дадената изјава.

Член 7

Ако со овој закон не е одредено поинаку, не се смета како промет на производи, остварен непосредно со краен потрошувач, продажбата на опрема на организациите на здружениот труд и на други општествено правни лица која спаѓа во нивните основни средства и им служи за вршење на нивните дејности, ако таа продажба е извршена под условите и на начинот одреден во член 6 на овој закон.

Како опрема, во смисла на овој член, се сметаат и: средства за лична заштита при работата и лична заштитна опрема, алати од сите видови; разладни уреди, машини и друга опрема за приготвување јадења и пијачки; специјални средства на погонски и деловен инвентар во дејностите на рударството, бродоградбата и прехранбената индустрија; мебел; противпожарни автомобили и приколки и други противпожарни возила, противпожарни пумпи и прскалки, противпожарни лестви, апарати за гаснење пожар,

разни противпожарни уреди и прибор и апарати за сигнализација на пожар; медицински инструменти и уреди и производи од Номенклатурата на основните средства во здравствените установи што ги набавуваат организациите за социјална заштита, како и здравствените и со нив изедначените организации на здружениот труд и нивните единици, освен аптеките.

Како опрема, во смисла на овој член, се сметаат и резервни делови и материјал неопходен за вградување на тие делови во опремата, и материјал за одржување на опремата.

Член 8

Како репродукционен материјал, во смисла на член 6 од овој закон, се подразбираат:

1) материјалите (суровини, полупроизводи, делови и помошни материјали) што во процесот на производството по пат на преработка, доработка, вградување, нанесување или на друг начин конечно се трошат и влегуваат во супстанцијата на финалниот производ;

2) материјалите што во процесот на производството се трошат при изработката на производи а не влегуваат во супстанцијата на финалниот производ, како што се: материјали за мазнење и полирање, киселини, лужини и други материјали за растворање, нагрзување, одмастување и сл., леарски песок и други слични материјали;

3) погонските и огревните материјали;

4) материјалите за изградба, одржување и поправка на градежни објекти (цемент, челик, вар, тули, граѓа и др.), освен производите што се вклучуваат на инсталациона мрежа (санитарни уреди со прибор, сите видови печки освен оние за кои е пропишано ослободување од плаќање данок според овој закон, шпорети, бојлери, расветни тела, сијалици и др.), на кои, при набавката, се плаќа основен данок на промет на производи. По исклучок, производите што се вклучуваат на инсталациона мрежа, а се набавуваат како делови за вградување во финални производи (машини, уреди и сл.) се сметаат како репродукциони материјали од став 1 точка 1 на овој член;

5) амбалажата и сите видови материјали што служат за ситни поправки, одржување и чистење на опрема и на деловни простории или за пакување или кои како помошни или потрошни материјали, се трошат во процесот на производството.

Како репродукциони материјали, во смисла на овој закон, не се сметаат течни горива и мазива, ако со овој закон не е одредено поинаку.

Член 9

Како опрема, во смисла на член 7 од овој закон, не се сметаат:

1) мебел за уредување на канцелариски и други административни простории.

2) производи од член 8 став 1 точка 4 од овој закон што се вклучуваат на инсталациона мрежа, ако се набавуваат за уредување на станови и станбени простории, на канцеларии и на сите други слични административни простории;

Ако овие производи се набавуваат на начин одреден во член 6 на овој закон за уредување производствени хали и други производствени и работни простории, освен оние од став 1 на оваа точка, или ако се набавуваат како делови на опрема од член 7 на овој закон, данокот на промет на производи не се плаќа;

3) патнички автомобили, моторцикли, скутери, мопеди, велосипеди и трицикли;

4) канцелариски машини, апарати и прибор (освен канцелариските машини од средна и висока механизација), специјални средства на погонски и деловен инвентар и друг погонски и деловен инвентар (групи 75, 76, 77 и 79 од Номенклатурата на основните средства), освен такви производи од член 7 на овој закон.

Член 10

Заради овозможување внатрешна и надворешна контрола, за набавка и потрошок на материјали за репродукција набавени без плаќање данок на промет на производи, купувачот-производителска организација на здружениот труд е должен да биде евиденција според количините и видовите на тие материјали од фактурата за купувањето.

Ако производите набавени како репроматеријал или опрема без плаќање данок на промет на производи купувачот не ги употреби за вршење на својата производствена дејност, или ако такви производи ги продаде односно му ги отстапи на купувач што нема право на набавка на такви производи без плаќање данок на промет, тој е должен на така употребени, продадени или отстапени производи да го пресмета и уплати данокот на промет на производи.

б) Данок на надоместоци за услуги

Член 11

Данок на надоместоци за услуги може да се воведува само на одредени надоместоци за услуги или работи, освен за оние за кои со овој закон е предвидено ослободување од плаќање на тој данок.

Основниот данок на надоместоци за вршење надворешнотрговски работи и услуги, трговски работи во промет на стоки на големо, кредитни и други банкарски работи, и други услуги и работи што се од значење за уедначување на условите за работа и за стекнување доход или се од посебно значење за единството на пазарот, се уредува со посебен сојузен закон.

3. Даночен обврзник

Член 12

Даночен обврзник на данокот на промет е секоја организација на здружениот труд, друго правно лице, орган или граѓанин што му продал производи на краен потрошувач или што на друг начин пуштил во промет производи што подлежат на тој данок односно што извршил одредена услуга или работа со надоместок, ако со овој закон не е одредено поинаку.

Ако организацијата на здружениот труд од став 1 на овој член ги пренесе работите за пресметување и плаќање на данокот врз организацијата на здружениот труд во нејзиниот состав, обврските на даночниот обврзник ги извршува таа организација на здружениот труд.

Даночниот обврзник е должен да го пресмета данокот на промет и пресметаниот износ да ѝ го уплати на онаа општествено-политичка заедница на која ѝ припаѓа тој данок.

Член 13

Даночен обврзник на данокот на промет на производи во смисла на член 12 од овој закон, е и секоја организација на здружениот труд односно правно лице или граѓанин што производи од сопствено производство или увезени или на друг начин набавени производи, на чиј промет е одредено плаќање данок на промет на производи, ќе употреби за сопствена крајна потрошувачка.

Како сопствена крајна потрошувачка, во смисла на став 1 од овој член, се подразбира секоја потрошувачка на производи од сопствено производство или на производи набавени заради продажба што не е извршена за цели на репродукција или за вложувања во опрема во смисла на чл. 6 и 7 од овој закон.

Член 14

Со Тарифата на основниот данок на промет може да се одреди даночен обврзник на основниот данок на промет на производи во прометот на одредени производи да биде исклучиво производителска или трговска организација на здружениот труд односно увозник ако односите производи му ги продаде непосредно на краен потрошувач или на предавач на мало на трговско претпријатие на мало, на угостителска организација на здружениот труд.

Со Тарифата на основниот данок на промет може да се одреди даночен обврзник на основниот данок на промет на производи да биде купувачот-општествено правно лице, кога одредени производи купува за сопствена потрошувачка или употреба непосредно од производителска организација на здружениот труд, од увозник или од трговска организација на здружениот труд што врши промет на стоки на големо.

Член 15

За производи за кои во Тарифата на основниот данок на промет се одредени различни даночни стапки, зависно од нивниот вид, квалитет, цена или други својства, производителот односно увозникот што ги увезол е должен во фактурата за продажбата, покрај секој таков производ, да го означи видот, квалитетот, цената или друго својство, а исто така и тарифниот број и даночната стапка по кои се пресметува и се плаќа основниот данок на промет на производи.

Одредбата од став 1 на овој член се однесува и на трговските организации на здружениот труд што производи, за кои се одредени различни даночни стапки, им ги продаваат на големо на трговските и други организации на здружениот труд што за тие производи се обврзници на основниот данок на промет на производи.

Од производителот, увозникот или трговската организација од ст. 1 и 2 на овој член што не ќе ги внесе или неточно ќе ги внесе во фактурата податоците од став 1 на овој член поради што даночниот обврзник ќе пресмета и ќе уплати помалку данок отколку што требало, ќе се наплати разликата на помалку пресметаниот и платениот данок.

Даночните обврзници на данокот на промет на производи, што во својата продажна цена имаат укалкуиран основен данок на промет на стоки на мало, а тој данок се зголемува, се намалува или се укинува, со денот на влегувањето во сила на прописот со кој се врши тоа зголемување, намалување или укинување се должни да извршат попис на односите производи на залихи и да ги утврдат новите продажни цени со зголемен, намален односно укинат данок на промет. Даночните обврзници се должни да достават по еден примерок од записникот за пописот на производите на залихи и за данокот на промет содржан на тие залихи веднаш до надлежната Служба на општественото книговодство, до органите за финансии и до пазарната инспекција на надлежното општинско собрание.

4. Даночна основица

а) Данок на промет на производи

Член 16

Даночна основица на данокот на промет на производи е продажната цена на производот на чиј промет е пропишано плаќањето на тој данок.

Данокот на промет на производи не е содржан во даночната основица туку паѓа врз товар на купувачот — краен потрошувач и не влегува во вкупниот приход на даночниот обврзник, ако со овој закон не е одредено поинаку.

Како продажна цена на производи, која служи како даночна основица на која се пресметува дано-

Член 2

Причини за одбивање

Правна помош може да се одбие:

а) ако делото на кое се однесува замолената само по себе не е казниво според правото на замолената држава;

б) ако замолената држава смета дека задоволувањето на замолената би можело да го повреди нејзиниот суверенитет, нејзината безбедност, нејзиниот јавен поредок (*ordre public*) или нејзини други битни интереси.

Член 3

Политички кривични дела

(1) Правна помош може да се одбие и ако замолената се однесува на кривично дело кое, по оцена на замолената држава, е политичко кривично дело или дело поврзано со такво кривично дело.

(2) Како политичко или со него поврзано кривично дело, во смисла на став 1, не ќе се смета:

а) кривично дело против животот извршено со смисленост, вклучувајќи тука обид и соучесништво, освен ако делото е извршено во отворена борба;

б) кривично дело за чие гонење страните договорнички се обврзани врз основа на меѓународни спогодби.

Член 4

Доставување процесни акти

(1) Доставување се докажува со потврда за прием на која е ставен датум и која примачот ја потпишал или со изјава од надлежниот орган на замолената држава во која се потврдува дека, како и кога е извршено доставување. Вака составениот документ за доставувањето веднаш ќе ѝ биде предаден на државата молителка. По барање на државата молителка замолената држава ќе наведе дали доставувањето е извршено согласно со нејзиното право.

(2) До колку не можело да биде извршено доставување, замолената држава за тоа без одлагање ќе ја извести државата молителка и ќе ја наведе причината за неизвршувањето.

(3) Замолената за доставување покана на лице што е обвинето во државата молителка мора да ѝ биде доставена на замолената држава навремено, за на обвинетото лице да може да биде извршено врачување најдоцна десет дена пред датумот утврден за доаѓање на обвинетиот на територијата на државата молителка.

(4) Поканата не треба да содржи закана со присилни мерки за случај сведокот или вештакот да не се одзове на поканата. Поканата сепак ќе се врати и кога содржи закана со присилни мерки. Меѓутоа, ако сведокот или вештакот не се одзове на таква покана, од таа причина не може да биде казнет или подложен на присилни мерки.

(5) Ако државата молителка смета дека особено е потребно сведокот или вештакот лично да се појави пред нејзините правосудни органи, таа ќе го наведе тоа во замолената, за доставување на поканата. Замолената држава, потоа, го повикува сведокот односно вештакот да пристапи и ја известува државата молителка за одговорот што го дал сведокот односно вештакот.

Член 5

Патни трошоци и трошоци за престој

(1) На сведок или вештак што ќе се одзове на поканата што му е доставена според член 4 му припаѓаат надоместок, патни трошоци и трошоци за престој што државата молителка треба да ги плати, во износи што одговараат најмалку на оние што се предвидени во важечките тарифи и одредби на државата молителка. Патните трошоци и трошоците за престој што треба да се надоместат се сметаат од местото на престојот на сведокот или вештакот.

(2) Во замолената за доставување на поканата или во самата покана треба да се наведе приближно

во која височина надлежниот орган на државата молителка ќе му ги надомести на сведокот или вештакот патните трошоци, трошоците за престој како и надоместоците.

Член 6

Предавање на лица лишени од слобода заради сведочење

(1) Ако државата молителка бара лице лишено од слобода да се појави лично како сведок или заради соочување, тоа ќе биде привремено предадено на територијата на која треба да се одржи сослушување, под услов да биде вратено во рокот што го одредила замолената држава.

(2) Предавање ќе се одбие:

а) ако лицето лишено од слобода не се согласи со тоа;

б) ако поради предавањето би можело да дојде до продолжување на неговото лишување од слобода, или

в) ако постојат други важни причини против неговото спроведување на територијата на државата молителка.

(3) Предавањето може да се одложи ако присуството на лицето лишено од слобода е потребно во кривичната постапка што се води на територијата на замолената држава.

(4) Ако лицето лишено од слобода, заради сведочење или соочување треба да биде спроведено од страна на некоја трета држава до една држава договорничка, а преку територијата на другата држава договорничка, оваа држава договорничка, придружувајќи се кон одредбите од чл. 2 и 3, ќе го одобри транзитот на лицето лишено од слобода ако тоа не е државјанин на таа држава.

(5) Предадното лице во случајот од став 1 мора да биде во притвор на територијата на државата молителка, а во случајот од став 4 на територијата на државата замолената за транзит, до колку државата од која е побарано предавање не бара тоа да биде пуштено на слобода.

(6) Ако замолената држава, согласно со член 18 став 2, дозволи при извршувањето на замолената да биде присутно лицето лишено од слобода на територијата на државата молителка, таа е должна тоа лице да го држи во притвор за време на неговиот престој на нејзината територија и по преземеното дејствие на правна помош веднаш да ѝ го врати на државата молителка, до колку таа не бара тоа да биде пуштено на слобода. Член 7 согласно се применува.

Член 7

Слободно доаѓање

(1) Сведокот или вештакот, без оглед на неговото државјанство, што на покана ќе пристапи пред правосудните органи на државата молителка не смее да биде кривично гонет, притворен или подложен на некое друго ограничување на личната слобода на нејзината територија поради дела сторени или осуди изречени пред напуштањето на територијата на замолената држава.

(2) Лицето, без оглед на неговото државјанство, што е повикано да пристапи пред правосудните органи на државата молителка за кривично да одговара за делото што му се става на товар, не може во неа да биде кривично гонето, притворено или подложено на некое друго ограничување на личната слобода за дела и осуди што не се наведени во поканата а потекнуваат од времето пред да отпатува тоа лице од територијата на државата молителка.

(3) Заштитата предвидена во овој член престанува ако сведокот, вештакот или обвинетото лице за време од дваесет последователни дена откако престанала потребата од негово присуство пред правосудните органи имало можност да ја напушти територијата на државата молителка и таму сепак останало, или ако по напуштањето на таа територија повторно се вратило таму.

Член 8

Претресување и заплена на предмети

На замолиница за претресување или за заплена на предмети ќе ѝ се удоволи само:

а) ако таа се однесува на дело што само по себе е казниво и според правото на замолената држава, и

б) ако удоволувањето е во согласност со правото на замолената држава.

Член 9

Предавање предмети

(1) Предмети и писмена можат да се запленаат и да се предадат само ако постои одлука од надлежниот орган на државата молителка за заплена.

(2) Правата на замолената држава и на трети лица врз предметите и писмената што се предаваат остануваат незасегнати

(3) Замолената држава може да го одложи предавањето на предметите, писмената или актите чие доставување се бара, ако ѝ се потребни во некоја кривична постапка што е во тек.

(4) Замолената држава треба да достави само завршни прелиси или заверени фотокопии од барањите акти или писмена. Ако државата молителка, сепак, изречно бара доставување во изворник, на барањето ќе му биде удоволсно во најголема можна мера.

Член 10

Враќање предмети

Предметите и изворниците на актите или писмената што се доставени заради извршување на замолиницата, државата молителка ќе ѝ ги врати што поскоро на замолената држава, до колку таа не се откаже од нив.

Член 11

Известувања од казнената евиденција

(1) Ако за некоја постапка од член 1 ст. 1 и 2 се моли известување од казнената евиденција, вакво известување ќе се даде во истиот обем како тоа да го барал правосудниот орган на замолената држава.

(2) Молбите до судот во граѓански работи или од административен орган мораат да се образложат. Ним ќе им биде удоволсно, до колку тоа го дозволуваат внатрешните прописи на замолената држава.

Член 12

Содржина на замолиницата за правна помош

(1) Замолиницата за правна помош се составува во писмена форма; ја потпишува надлежниот судија или службено лице и на неа се става службен печат.

(2) Замолиницата треба да го содржи, главно, следното:

а) по можност точни податоци за лицето против кое се води кривична постапка, за неговото државјанство и местото на живеењето или престојот;

б) краток приказ и правна оценка на казнивото дејствие со податоци за времето и местото каде е извршено тоа, до колку тоа не произлегува од приложените списи и документи.

(3) Во замолиницата за доставување се наведува и адресата на примачот и документот што се доставува

(4) Кои замолиницата за претрес на лице или простории или за заплена и предавање на предмети или писмена се прилага отправокот или заверен прелис на одлуката за заплена.

(5) Замолената држава може да бара дополнителни известувања што ѝ се потребни за донесување одлука врз основа на овој договор или за извршување дејствие на правна помош.

Член 13

Начин на општење

(1) Покрај можноста по дипломатски пат и до колку овој договор не предвидува поинаку, писмен сообраќај ќе се врши помеѓу секретаријатите за правосудство на социјалистичките републики или социјалистичките автономни покраини на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, од една страна и покраинските министерства за правосудство (покраинските правосудни управи) на Сојузна Република Германија, од друга страна.

(2) Во итни случаи надлежните органи на државата молителка можат да им доставуваат замолиници на надлежните органи од замолената држава непосредно или со посредство на Меѓународната полициска организација (Интерпол). Решените предмети ќе бидат доставени на начинот предвиден во став 1.

Член 14

Иснадлежен орган

Ако органот кому му е упатена замолиница не е надлежен за нејзино извршување, по службена должност ќе му ја достави на надлежниот орган и за тоа ќе ја извести државата молителка по истиот пат по кој е упатена замолиницата.

Член 15

Извршување на замолиница

При извршувањето на замолиницата се применува правото на замолената држава. Сепак ќе му се удоволи на барањето од државата молителка да се постапи на одреден начин, до колку правото на замолената држава не го забранува таквиот начин.

Член 16

Известување за времето и местото на извршувањето

(1) На изречно барање од државата молителка замолената држава ќе ја извести за времето и местото на извршувањето на замолиницата.

(2) Заинтересираните правосудни органи и другите учесници во постапката можат да присуствуваат при преземањето на дејствието на правна помош, ако со тоа се согласи замолената држава.

Член 17

Образложение за одбивањето

Секое целосно или делумно одбивање на правна помош мора да биде образложено.

Член 18

Молба за преземање кривично гонење

(1) Секоја држава договорничка, наместо сама кривично да гони, може да ја замоли другата држава договорничка да преземе кривично гонење против лице што на нејзината територија има вообичаено престојувалиште, а особено против државјанин на таа држава, поради кривично дело извршено на територијата на државата молителка.

(2) Ако едната држава договорничка ја замоли другата држава договорничка да преземе кривично гонење, органот на замолената држава ќе испита дали според нејзиното право тоа лице може да биде кривично гонето. Ако постои надлежност на замолената држава, не може да се одбие кривичното гонење од причина што делото е извршено во странство.

(3) Предлогот за гонење што е потребен според правата на двете држави, а оштетените во одредениот рок го поднел до надлежниот орган на државата молителка, има дејство и во другата држава. Ако предлог за гонење е потребен само според правото на замолената држава, може да биде дополнително поднесен во законскиот рок. Рокот започнува да тече од денот кога органот на замолената држава надлежен за кривичното гонење ја примил замолиницата.

Член 19

Гонење за прекршоци по повод замолница за преземање

(1) Ако едната држава договорничка ја замоли другата држава договорничка да преземе гонење за дело извршено на територијата на државата молителка, гонењето е дозволено иако делото според правото на едната или на двете држави се смета како дело од член 1 став 2 точка а) или како прекршок.

(2) Повреди на прописите на друмскиот сообраќај извршени на територијата на едната држава договорничка, на молба од таа држава ќе се гонат во другата држава договорничка како да се извршени на нејзината територија. При тоа ќе се земаат како основ правилата на сообраќајот што важат во местото на извршувањето на делото.

Член 20

Постапка по замолниците за преземање

(1) Кон замолницата за преземање на гонење се прилагаат:

а) актите во изворник или препис и предметите за доказ ако ги има;

б) опис на фактичната состојба;

в) препис на одредбите што се применуваат врз делото според правото што важи во местото на извршувањето;

г) во случаите од член 19 став 2 и препис на правилата на сообраќајот што важат во местото на извршувањето.

(2) Државата молителка ќе биде што поскоро известена за тоа што е преземено во врска со замолницата. По окончување на постапката ќе ѝ се испрати отпавок или заверен препис од конечната одлука. Истовремено ќе ѝ се вратат на државата молителка, без надоместок на трошоците, предметите и актите што ги доставила таа, до колку не се откажала од нив.

(3) Трошоците настанати поради примена на чл. 18, 19 и 20 не се надоместуваат.

Член 21

Дејство на преземањето на гонењето

Ако врз основа на замолницата за преземање е покрената постапка во замолената држава, органите на државата молителка ќе се откажат од преземање на натамошни мерки на гонење или извршување против обвинетиот поради истото дело:

а) ако надлежниот суд или надлежниот орган конечно ја запрел постапката од материјално-правни причини;

б) ако обвинетиот правосилно е ослободен;

в) ако изречената казна или мерка на безбедност односно воспитна мерка или од управен орган изречената парична казна е извршена или ако нема место за извршување според законот или поради акт за помилување; или

г) за време додека извршувањето на казната или на мерката на безбедност односно на воспитната мерка, или на паричната казна изречена од управен орган или изрекувањето на казната е одложено.

Член 22

Размена на податоци од казнената евиденција

(1) Секоја страна договорничка ќе ја известува другата страна договорничка за сите уписи во казнената евиденција што се однесуваат на нејзини државјани.

(2) Податоци ќе се разменуваат секои три месеци помеѓу Сојузниот совет за правосудство на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и Сојузното министерство за правосудство на Сојузна Република Германија.

Член 23

Употреба на јазиците

(1) Органите на обете страни договорнички ги составуваат молбите и сите други писмена на својот официјален јазик. Кон нив се прилагаат, до колку во став 2 не е поинаку предвидено, заверени преводи на официјалниот јазик на другата страна договорничка. Официјални јазици, во смисла на овој договор, се: во Социјалистичка Федеративна Република Југославија — српскохрватскиот односно хрватскохрватскиот јазик, словенечкиот и македонскиот јазик, а во Сојузна Република Германија — германскиот јазик.

(2) Во случај на замолници за преземање на гонење од член 20 доволен е заверен превод на замолницата со опис на фактичната состојба. При размена на податоци за казнената евиденција според член 22 не треба да биде приложен превод на официјалниот јазик на другата страна договорничка.

Член 24

Легализација

За прилозите и писмената што се поднесуваат во примена на овој договор не е потребна легализација.

Член 25

Трошоци

Извршувањето на замолница за правна помош не повлекува надоместок на трошоците, освен оние што настануваат на територијата на замолената држава поради повикување на вештак или поради предавање на лице лишено од слобода врз основа на член 6.

Член 26

Подрачје на примена

Овој договор важи и за Land Berlin до колку Владата на Сојузна Република Германија во рок од три месеци од влегувањето во сила на овој договор не ѝ даде спротивна изјава на Владата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија.

Член 27

Ратификација, влегување во сила и откажување

(1) Овој договор подлежи на ратификација; ратификационите инструменти ќе се разменат што е можно поскоро во Белград.

(2) Овој договор влегува во сила по истекот на триесет дена од размената на ратификационите инструменти.

(3) Со влегувањето во сила на овој договор престануваат да важат сите спогодби склучени помеѓу договорните страни за ист предмет.

(4) Овој договор останува во сила по истекот на една година од денот кога го откажала едната договорна страна.

Составено во Бон, на 1 октомври 1971 година, во два оригинали, секој на српскохрватски и германски јазик, при што секој текст е еднакво задолжителен.

За Социјалистичка Федеративна Република Југославија,

За Сојузна Република Германија,
Paul Frank и

Рудолф Чачинович, с. р. Негманн Маасен, с. р.

Член 3

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

316.

Врз основа на Уставниот амандман XXXVII точка 4 под 1, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОДАНОЧУВАЊЕ НА ПРОИЗВОДИ И УСЛУГИ ВО ПРОМЕТОТ

Се прогласува Законот за оданочување на производи и услуги во прометот, што го усвои Сојузната скупштина, на седницата на Соборот на народите од 28 јуни 1972 година и на седницата на Стопанскиот собор од 28 јуни 1972 година.

ПР бр. 79
29 јуни 1972 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател
на Сојузната скупштина,
Мијалко Тодоровиќ, с. р.

ЗАКОН

ЗА ОДАНОЧУВАЊЕ НА ПРОИЗВОДИ И УСЛУГИ ВО ПРОМЕТОТ

I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ

1. Општи одредби

Член 1

Производите и услугите во прометот се оданочуваат преку данокот на промет.

Оданочувањето на производите и услугите во прометот може да биде основно и посебно.

Основното оданочување на производите и услугите во прометот се врши преку основниот данок на промет според одредбите на овој закон и Тарифата на основниот данок на промет која е негов составен дел.

Посебно оданочување на производите и услугите во прометот се врши преку посебен данок на промет според одредбите од овој закон, од законите што ги донесуваат републиките и автономните покраини и од одлуките што ги донесуваат општините за данокот на промет што го воведуваат самостојно.

Член 2

Формите на данокот на промет се:

- 1) данок на промет на производи;
- 2) данок на надоместоци за услуги.

Член 3

Основниот данок на промет претставува средство на економската политика на единствениот пазар, на социјалната политика и на фискалната политика, што служи за усогласување на односите помеѓу производството и потрошувачката и односите во цените, за изедначување на условите за работа и за стекнување доход и за остварување приходи на републиките и автономните покраини.

2. Предмет на оданочувањето

Член 4

Данокот на промет може да се воведи на прометот на производите што служат за крајна (конечна) потрошувачка и на надоместоците за вршење одредени услуги и работи.

а) Данок на промет на производи

Член 5

Како промет на производи што служат за крајна (конечна) потрошувачка, се подразбира продажбата на производи, нови или употребувани, што е извршено непосредно на крајниот потрошувач, ако со овој закон не е одредено поинаку.

Секоја продажба на производи што ќе ја изврши трговска организација на здружениот труд на мало (продажба од продавница или од друга деловна единица што врши продажба на стоки на мало) се смета како промет на производи остварен непосредно со краен потрошувач. Како промет на производи, во смисла на овој став, се смета и земањето на производи за сопствена употреба или потрошувачка од продавница или од друга деловна единица што врши продажба на производи на мало, кусокот на производи наменети за продажба на мало и отписот (расходувањето) на такви производи што го надминува калото, растурот, кршот и расипувањето што се дозволени со општиот акт на даночниот обврзник.

Како промет на производи остварен непосредно со краен потрошувач се смета секоја продажба или давање производи без надоместок што ќе го изврши даночниот обврзник од член 12 на овој закон, ако со овој закон не е одредено поинаку.

Како промет на производи остварен непосредно со краен потрошувач се смета и прометот на производи за сопствена крајна потрошувачка.

Како промет на производи остварен непосредно со краен потрошувач се смета и продажбата на пивачки и на други производи во угостителството, ако со овој закон не е одредено поинаку.

По исклучок, како промет на производи остварен непосредно со краен потрошувач на кој се плаќа основниот данок на промет на производи, не се смета продажбата на употребувани предмети што ќе ја изврши граѓанин непосредно или преку трговски и други организации како посредници односно на некој друг начин, ако со овој закон не е одредено поинаку.

Член 6

Ако со овој закон не е одредено поинаку, не се смета како промет на производи остварен непосредно со краен потрошувач и не подлежи на плаќање данок:

1) продажбата на производи што ќе ѝ се изврши на трговска организација на здружениот труд што тие производи ги набавува заради натамошна продажба;

2) продажбата на производи што производителот или увозникот ќе ѝ ја изврши на производителска организација на здружениот труд што тие производи, врз основа на писмена изјава, ги набавува како материјал за репродукција;

3) продажбата на производи што трговска организација на здружениот труд ќе ѝ ја изврши на производителска организација на здружениот труд што тие производи, врз основа на писмена изјава, ги набавува како материјал за репродукција;

4) продажбата на производи што ќе им се изврши на трговски и други организации на здружениот труд што тие производи, врз основа на писмена изјава, ги набавуваат заради давање на работници и граѓани во работа дома („работа на сиц“) или на занаетчиски дуќани на преработка;

5) уништувањето или кусокот на производи што ќе настане поради дејство на виша сила.

Како производителски организации на здружениот труд, во смисла на овој закон, се подразбираат: индустриските, рударските, земјоделските, шумарските, водостопанските, рибарските, градежните и сообраќајните организации на здружениот труд и организациите на здружениот труд на производствено-занаетчиство.

Како производителски организации на здружениот труд, во смисла на овој закон, се подразбираат и производствените погони и производствените работни единици, предвидени со статутот или со друг општ акт, за вршење на една или повеќе дејности од став 2 на овој член, што се наоѓаат во состав на непроизводствени организации на здружениот труд или на други општествени правни лица, и научно-истражувачките институти или заводи што имаат лаборатории, експериментални работилници или погони за унапредување на производството.

Продажба на материјали за репродукција, без пресметување и наплатување на данокот на промет, можат да вршат производителските организации на здружениот труд, трговските организации на здружениот труд што вршат промет на стоки на начин предвиден за вршење промет на стоки на големо (продажба од склад или од друга деловна единица или транзитно, и при задолжително водење на посебна евиденција за таква продажба и издавање фактури) и занаетчијата—производител што води деловни книги или книга на прометот, под следните услови:

1) купувач на такви производи да е производителска организација на здружениот труд од ст. 2 и 3 на овој член;

2) купувачот, пред преземањето на материјалите односно пред составувањето на фактурата, да му дал на продавачот писмена изјава дека купените материјали ќе ги користи исклучиво за репродукција;

3) во фактурата за продажбата на материјалите продавачот да ввел клаузула дека материјалите за репродукција се продадени без пресметување на данокот врз основа на писмена изјава од купувачот која мора да биде нумерирана, датирана и потпишана од овластени лица;

4) продавачот примената изјава од купувачот да ја приклучи кон копијата на фактурата за продадените материјали за репродукција, како доказ дека на тие материјали не е пресметан данок.

Писмената изјава купувачот може да ја даде на порачката, или како посебен прилог кон порачката, но секогаш пред извршениот промет во смисла на член 22 од овој закон, во која тој мора да наведе дека спаѓа во производителските организации на здружениот труд од овој член и дека купените производи ќе ги употреби исклучиво за вршење на својата производствена дејност. Ако порачката или писмената изјава се дава како посебен прилог, таа мора да биде нумерирана, датирана и потпишана од овластени лица.

Ако во текот на една година по еден договор му се вршат сукцесивни испораки на материјали за репродукција на еден купувач од ст. 2 и 3 на овој член, доволно е купувачот да даде писмена изјава во првата порачка, а при подоцнежните испораки во фактурите за продажбата на производи продавачот ќе се повикува на договорот и на бројот и датумот на дадената изјава.

Член 7

Ако со овој закон не е одредено поинаку, не се смета како промет на производи, остварен непосредно со краен потрошувач, продажбата на опрема на организациите на здружениот труд и на други општествено правни лица која спаѓа во нивните основни средства и им служи за вршење на нивните дејности, ако таа продажба е извршена под условите и на начинот одреден во член 6 на овој закон.

Како опрема, во смисла на овој член, се сметаат и: средства за лична заштита при работата и лична заштитна опрема, алати од сите видови; разладни уреди, машини и друга опрема за приготвување јадења и пијачки; специјални средства на погонски и деловен инвентар во дејноста на рударството, бродградбата и прехранбената индустрија; мебел; противпожарни автомобили и приколки и други противпожарни возила, противпожарни пумпи и прскалки, противпожарни лестви, апарати за гаснење пожар,

разни противпожарни уреди и прибор и апарати за сигнализација на пожар; медицински инструменти и уреди и производи од Номенклатурата на основните средства во здравствените установи што ги набавуваат организациите за социјална заштита, како и здравствените и со нив изедначените организации на здружениот труд и нивните единици, освен аптеките.

Како опрема, во смисла на овој член, се сметаат и резервни делови и материјал неопходен за вградување на тие делови во опремата, и материјал за одржување на опремата.

Член 8

Како репродукционен материјал, во смисла на член 6 од овој закон, се подразбираат:

1) материјалите (суровини, полупроизводи, делови и помошни материјали) што во процесот на производството по пат на преработка, доработка, вградување, нанесување или на друг начин конечно се трошат и влегуваат во супстанцијата на финалниот производ;

2) материјалите што во процесот на производството се трошат при изработката на производи а не влегуваат во супстанцијата на финалниот производ, како што се: материјали за мазнење и полирање, киселини, лужини и други материјали за растворање, нагрзување, одмастување и сл., леарски песок и други слични материјали;

3) погонските и огревните материјали;

4) материјалите за изградба, одржување и поправка на градежни објекти (цемент, челик, вар, тули, граѓа и др.), освен производите што се вклучуваат на инсталациона мрежа (санитарни уреди со прибор, сите видови печки освен оние за кои е пропишано ослободување од плаќање данок според овој закон, шпорети, бојлери, осветни тела, сијалици и др.), на кои, при набавката, се плаќа основен данок на промет на производи. По исклучок, производите што се вклучуваат на инсталациона мрежа, а се набавуваат како делови за вградување во финални производи (машини, уреди и сл.) се сметаат како репродукциони материјали од став 1 точка 1 на овој член;

5) амбалажата и сите видови материјали што служат за ситни поправки, одржување и чистење на опрема и на деловни простории или за пакување или кои како помошни или потрошни материјали, се трошат во процесот на производството.

Како репродукциони материјали, во смисла на овој закон, не се сметаат течни горива и мазира, ако со овој закон не е одредено поинаку.

Член 9

Како опрема, во смисла на член 7 од овој закон, не се сметаат:

1) мебел за уредување на канцелариски и други административни простории.

2) производи од член 8 став 1 точка 4 од овој закон што се вклучуваат на инсталациона мрежа, ако се набавуваат за уредување на станови и станбени простории, на канцеларии и на сите други слични административни простории;

Ако овие производи се набавуваат на начин одреден во член 6 на овој закон за уредување производствени хали и други производствени и работни простории, освен оние од став 1 на оваа точка, или ако се набавуваат како делови на опрема од член 7 на овој закон, данокот на промет на производи не се плаќа;

3) патнички автомобили, моторцикли, скутери, мопеди, велосипеди и трицикли;

4) канцелариски машини, апарати и прибор (освен канцелариските машини од средна и висока механизација), специјални средства на погонски и деловен инвентар и друг погонски и деловен инвентар (групи 75, 76, 77 и 79 од Номенклатурата на основните средства), освен такви производи од член 7 на овој закон.

Член 10

Заради овозможување внатрешна и надворешна контрола, за набавка и потрошок на материјали за репродукција набавени без плаќање данок на промет на производи купувачот-производителска организација на здружениот труд е должен да води евиденција според количините и видовите на тие материјали од фактурата за купувањето.

Ако производите набавени како репроматеријал или опрема без плаќање данок на промет на производи купувачот не ги употреби за вршење на својата производствена дејност, или ако такви производи ги продаде односно му ги отстапи на купувач што нема право на набавка на такви производи без плаќање данок на промет, тој е должен на така употребени, продадени или отстапени производи да го пресмета и уплати данокот на промет на производи.

б) Данок на надоместоци за услуги

Член 11

Данок на надоместоци за услуги може да се воведи само на одредени надоместоци за услуги или работи, освен за оние за кои со овој закон е предвидено ослободување од плаќање на тој данок.

Основниот данок на надоместоци за вршење надворешнотрговски работи и услуги, трговски работи во промет на стоки на големо, кредитни и други банкарски работи, и други услуги и работи што се од значење за уедначување на условите за работа и за стекнување доход или се од посебно значење за единството на пазарот, се уредува со посебен сојузен закон.

3. Даночен обврзник

Член 12

Даночен обврзник на данокот на промет е секоја организација на здружениот труд, друго правно лице, орган или граѓанин што му продал производи на краен потрошувач или што на друг начин пуштил во промет производи што подлежат на тој данок односно што извршил одредена услуга или работа со надоместок, ако со овој закон не е одредено поинаку.

Ако организацијата на здружениот труд од став 1 на овој член ги пренесе работите за пресметување и плаќање на данокот врз организацијата на здружениот труд во нејзиниот состав, обврските на даночниот обврзник ги извршува таа организација на здружениот труд.

Даночниот обврзник е должен да го пресмета данокот на промет и пресметаниот износ да ѝ го уплати на онаа општествено-политичка заедница на која ѝ припаѓа тој данок.

Член 13

Даночен обврзник на данокот на промет на производи во смисла на член 12 од овој закон, е и секоја организација на здружениот труд односно правно лице или граѓанин што производи од сопствено производство или увезени или на друг начин набавени производи, на чиј промет е одредено плаќање данок на промет на производи, ќе употреби за сопствена крајна потрошувачка.

Како сопствена крајна потрошувачка, во смисла на став 1 од овој член, се подразбира секоја потрошувачка на производи од сопствено производство или на производи набавени заради продажба што не е извршена за цели на репродукција или за вложувања во опрема во смисла на чл. 6 и 7 од овој закон.

Член 14

Со Тарифата на основниот данок на промет може да се одреди даночен обврзник на основниот данок на промет на производи во прометот на одредени производи да биде исклучиво производителска или трговска организација на здружениот труд односно увозник ако односните производи му ги продаде непосредно на краен потрошувач или на продавач на мало на трговско претпријатие на мало, на угостителска организација на здружениот труд.

Со Тарифата на основниот данок на промет може да се одреди даночен обврзник на основниот данок на промет на производи да биде купувачот-општествено правно лице, кога одредени производи купува за сопствена потрошувачка или употреба непосредно од производителска организација на здружениот труд, од увозник или од трговска организација на здружениот труд што врши промет на стоки на големо.

Член 15

За производи за кои во Тарифата на основниот данок на промет се одредени различни даночни стапки, зависно од нивниот вид, квалитет, цена или други својства, производителот односно увозникот што ги увезол е должен во фактурата за продажбата, покрај секој таков производ, да го означи видот, квалитетот, цената или друго својство, а исто така и тарифниот број и даночната стапка по кои се пресметува и се плаќа основниот данок на промет на производи.

Одредбата од став 1 на овој член се однесува и на трговските организации на здружениот труд што производите, за кои се одредени различни даночни стапки, им ги продаваат на големо на трговските и други организации на здружениот труд што за тие производи се обврзници на основниот данок на промет на производи.

Од производителот, увозникот или трговската организација од ст. 1 и 2 на овој член што не ќе ги внесе или неточно ќе ги внесе во фактурата податоците од став 1 на овој член поради што даночниот обврзник ќе пресмета и ќе уплати помалку данок отколку што требало, ќе се исплати разликата на помалку пресметаниот и платениот данок.

Даночните обврзници на данокот на промет на производи, што во својата продажна цена имаат укалкулиран основен данок на промет на стоки на мало, а тој данок се зголемува, се намалува или се укинува, со денот на влегувањето во сила на прописот со кој се врши тоа зголемување, намалување или укинување се должни да извршат попис на односните производи на залихи и да ги утврдат новите продажни цени со зголемен, намален односно укинат данок на промет. Даночните обврзници се должни да достават по еден примерок од записникот за пописот на производите на залихи и за данокот на промет содржан на тие залихи веднаш до надлежната Служба на општественото книговодство, до органите за финансии и до пазарната инспекција на надлежното општинско собрание.

4. Даночна основица

а) Данок на промет на производи

Член 16

Даночна основица на данокот на промет на производи е продажната цена на производот на чиј промет е пропишано плаќањето на тој данок.

Данокот на промет на производи не е содржан во даночната основица туку паѓа врз товар на купувачот — краен потрошувач и не влегува во вкупниот приход на даночниот обврзник, ако со овој закон не е одредено поинаку.

Како продажна цена на производи, која служи како даночна основица на која се пресметува дано-

кот, се подразбира вкупниот бруто надоместок што му се плаќа на продавачот за купените производи во кој се засметуваат и сите споредни трошоци што продавачот му ги засметал на купувачот.

Во даночната основица не влегуваат транспортни и други трошоци што не се содржани во продажната цена туку продавачот ги платил по налог и за сметка на купувачот, под услов продавачот посебно да му ги фактурира на купувачот и за тие трошоци да постои соодветна документација.

Ако производите што подлежат на плаќање на данокот на промет на производи се искористат за сопствена потрошувачка или употреба (член 13) или се дадат без надоместок, како даночна основица се смета продажната цена што би се постигнала со продажбата на такви производи на крајниот потрошувач. Ако за тие производи во местото на даночниот обврзник не може да се прибави додаток за продажната цена, како даночна основица се смета цената по која се врши пресметување помеѓу основните организации на здружениот труд во состав на организацијата на здружениот труд — даночен обврзник.

Дополнителните попусти што продавачот му ги дава на купувачот во вид на каса-сќонто и количински рабати можат да се одбијат од даночната основица ако се писмено договорени или ако на купувачот му се одобрени во фактурата.

На самостоен занаетчија — производител што уредно води деловни книги или книга на прометот, од основниот данок на промет на производи што треба да го плати на финалниот производ продаден непосредно на крајниот потрошувач ќе му се одбие основниот данок на промет на производи за кој со фактура или со друга исправа е утврдено дека го платил на материјалот од кој е изработен таквиот производ. Условите и начинот за одбивање на тој данок ги одредува со одлука за посебен данок на промет собранието на општината на чија територија се плаќа тој данок, во согласност со републичкиот односно покраинскиот закон.

Член 17

Даночната основица при увозот на производи за сопствена потрошувачка односно употреба ја сочинува вредноста на увезените производи утврдена според царинските прописи, вклучувајќи ги и царината и другите давачки што се плаќаат при увозот, ако се овој закон не е одредено поинаку.

Член 18

Со Тарифа на основниот данок на промет како даночна основица на основниот данок на промет на производи може да се одреди и единица на мера или вредност на производот, што во себе ја содржи и вредноста на амбалажата.

Во случајот од став 1 на овој член и даночната основица на посебниот данок на промет на производи во прометот што го вршат организациите на здружениот труд се одредува по единица на мера односно по вредноста на производот.

Угостителските дуќани на самостојни угостители пресметуваат и плаќаат посебен данок на промет на производи на прометот на алкохолни пијачки според набавените количини на тие пијачки односно според набавната вредност на тие пијачки, ако тоа е предвидено со пропис на републиката, на автономната покраина или на општината.

По исклучок, ако на прометот на одреден производ се плаќа само посебен данок на промет, како даночна основица на тој данок може да се одреди вредноста или единицата на мера на производот.

б) Данок на надоместоци за услуги

Член 19

Даночната основица на данокот на надоместоци за услуги ја сочинува износот на надоместокот за извршените услуги.

Како надоместок за извршени услуги се подразбира надоместокот во пари или во натура или вредноста на противуслугата. Ако при вршењето на одредени занаетчиски услуги (поправки и сл.) се употребуваат материјали што ги дал извршителот на услугите, во даночната основица не влегува вредноста на употребените материјали што е посебно искажано во фактурата.

5. Даночни стапки

а) Данок на промет на производи

Член 20

Стапките на данокот на промет на производи се пропорционални и се одредуваат во проценти на постигнатата продажна цена.

Стапките на основниот данок на промет на производи можат да се одредат и според вредноста на производот или во фиксен износ по единица на мера.

Во случајот од став 2 на овој член и стапките на посебниот данок на промет на производи во прометот што го вршат организациите на здружениот труд се одредуваат според вредноста на производот или во фиксен износ по единица на мера.

По исклучок, ако на прометот на одреден производ се плаќа само посебен данок на промет, стапките на тој данок можат да се одредат според вредноста или во фиксен износ по единица на мера.

Заради упростување на техниката на пресметувањето и наплатувањето на данокот на промет на производи, тој данок може да се изрази со соодветна стапка и да се наплатува од продажната цена во која е содржан.

Ако два или повеќе производи се продаваат во комплет, гарнитура и сл. и ако за секој таков одделен производ не е можно да се утврди даночната основица, или ако таквите производи се поврзани во неразделна целина, врз продавната цена што ја сочинува даночната основица на комплетот, гарнитурата и сл. се применува највисоката даночна стапка што важи за кој и да е од тие производи што би се пуштаат посебно во промет.

б) Данок на надоместоци за услуги

Член 21

Даночните стапки на данокот на надоместоци за услуги се одредуваат во проценти на даночната основица или во одреден износ.

6. Настанување на даночна обврска, евидентирање на прометот и пресметување и плаќање на данокот на промет

Член 22

Обврската за пресметување на данокот на промет на производи и на данокот на надоместоци за услуги настанува во моментот кога е извршен прометот на производи односно кога е извршена услугата или работата за кои е пропишано плаќањето на тие даноци.

Се смета дека прометот на производи, услугата или работата е извршена:

1) во моментот на издавањето на фактурата (сметката) за продажбата на производите односно за извршувањето на услугата или работата, а за основниот данок на надоместоци за услуги од увозот на производи за продажба во земјата преку сопствена трговска мрежа — во моментот на обврската за плаќање царина и други давачки;

2) во моментот на испораката на производите, ако испораката е извршена пред издавањето на фактурата или без издавање фактура (продажба за готово);

3) во моментот на земањето на производите од страна на даночниот обврзник за сопствена конечна потрошувачка или употреба;

4) во моментот на испораката на производите, ако се дадени без надоместок;

5) во моментот на утврдувањето на кусок или на уништувањето на производите како и на отписот (расходувањето) на производите, што го надминува растурот, калото ѓршот и расипувањето дозволено со општиот акт на даночниот обврзник;

6) во моментот на настанувањето на обврската за плаќање царински давачки за производите увезени за сопствена крајна потрошувачка односно во моментот на царинскиот преглед на такви производи ако не постои обврска за плаќање царина и други давачки. Одредбата од оваа точка се однесува само на основниот данок на промет на производи;

7) во моментот на испораката (предавањето) на производите на продавница односно на друга деловна единица што врши продажба на мало со која пресметувањето на тие производи се врши по продажните цени;

8) во моментот кога купувачот од член 14 став 2 на овој закон ќе ја прими фактурата од добавувачот за купените производи.

Данокот на промет при продажбата на производи од консигнационен склад го пресметува даночниот обврзник — држател на консигнациониот склад според одредбите на став 1 точ. 1 до 5 од овој член, на начинот пропишан за пресметување на данокот во внатрешниот промет.

Член 23

Пресметувањето и евидентирањето на пресметаниот и платениот данок на промет се врши во книговодствените документи (калкулации и фактури) и во книговодството на даночниот обврзник.

Даночниот обврзник е должен да обезбеди во своето книговодство податоци за даночните основици по тарифните броеви и по истите даночни стапки врз основа на кои се врши утврдување и плаќање аконтација на данокот и шестмесечна пресметка на тие аконтации со евентуални разлики од наплатени или повеќе платен данок. Аналитичкото евидентирање на даночните основици врз кои се применуваат различни даночни стапки од ист или од други тарифни броеви, даночниот обврзник може да го обезбеди и со вонкниговодствена евиденција.

Ако со овој закон е одредено основниот данок на промет да се уплатува според местото на седиштето на купувачот или на комитентот, даночниот обврзник — продавач или извршител на работата односно на услугата е должен да ја обезбеди во своето книговодство сета документација и податоци што се неопходни за правилно уплатување на тој данок.

Организацијата на здружениот труд што купува материјали за репродукција, опрема или други производи за одредени намени за кои се предвидени даночни ослободувања или даночни олесненија, во своето книговодство, а, по потреба, и во вонкниговодствена евиденција е должна да обезбеди податоци за нивната набавка, движење и потрошок и евиденција за готовите производи изработени од купени материјали и делови, како и за набавката, состојбата и движењето на опремата набавена без плаќање данок.

Член 24

Данокот на промет го плаќа организацијата на здружениот труд, даночен обврзник, периодично, по пат на аконтации, и тоа по истекот на секои 15 дена во месецот, односно по истекот на секој месец.

Организацијата на здружениот труд и друго општествено правно лице, кои се даночни обврзници на данокот на промет на производи, во рок од пет дена по истекот на секои 15 дена во месецот односно по истекот на месецот се должни да платат аконтација од тој данок на вредноста на продадените производи што подлежат на оданочување што се наплатени во тој период.

Организацијата на здружениот труд и друго општествено правно лице, што набавуваат производи за крајна потрошувачка на начин на кој се врши прометот на производи на големо во смисла на овој закон, а кои според член 14 став 2 на овој закон се сметаат како даночни обврзници, се должни на купените производи да го пресметаат и уплатат основниот данок на промет на производи според местото на своето седиште во рок од 10 дена по истекот на месецот по сите фактури примени во текот на месецот. Продавачот на производи е должен на такв купувач, даночен обврзник, да му испостави фактура за продажбата на производите, со клаузула дека данокот не е пресметан, во моментот на испораката на производите или најдоцна во рок од три дена од денот на испораката на производите.

Организацијата на здружениот труд и друго општествено правно лице, кои се даночни обврзници на основниот данок на надоместоци за услуги, во рок од 20 дена по истекот на месецот за тој месец се должни да ја утврдат и уплатат аконтацијата на тој данок. Даночните обврзници што месечно ја пресметуваат разликата во цената и другите приходи што влегуваат во даночната основица, пресметуваат и плаќаат аконтации на данокот според така утврдената месечна основица. Другите даночни обврзници за секој месец до дваесеттиот ден во наредниот месец уплатуваат сразмерен дел од данокот утврден по претходната пресметка.

Ако организацијата на здружениот труд, даночен обврзник, смета дека за неа е поповољно да утврдува и да плаќа аконтација на данокот на промет според фактурирана реализација, на тој начин може да ја утврдува и плаќа аконтацијата за изминатиот месец во рок од 20 дена по истекот на месецот за кој се утврдува и се плаќа аконтацијата. За таквата своја одлука организацијата на здружениот труд е должна да ја извести до 10 јануари надлежната Служба на општественото книговодство.

За организацијата на здружениот труд што утврдувањето и плаќањето на аконтацијата на данокот на промет на производи ги врши според фактурираната реализација, а која е даночен обврзник во прометот на тутунски преработки, нафта и деривати од нафта, како и за организациите на здружениот труд од став 7 на овој член, надлежниот републички односно покраински орган, на нејзино барање, може да го продолжи рокот од ст. 2 и 5 на овој член најмногу за наредните 15 дена.

Организацијата на здружениот труд, даночен обврзник, што во својот состав има повеќе основни организации на здружениот труд на територијата на две или повеќе општини, аконтациите на данокот на промет на производи може да ги плаќа во роковите од став 2 на овој член во височина на соодветниот дел на пресметаниот данок по претходната пресметка што ја поднесува во смисла на член 26 став 2 од овој закон.

За граѓаните и граѓанските правни лица што се обврзници на данокот на промет, начинот на утврдување на даночната обврска, на евидентирање, на пресметување и плаќање на данокот на промет, на контрола на пресметувањето и плаќањето на данокот, роковите за уплатување на тој данок и др., се одредува со републичкиот односно покраинскиот закон со кој се уредува посебното оданочување на производите и услугите во прометот.

Член 25

Утврдувањето на аконтацијата заради плаќање данок на промет се врши според вредноста на наплатените продадени производи и извршените и наплатените услуги и работи во периодот за кој се плаќа аконтацијата, или според фактурираната вредност на продадените производи и извршените услуги и работи.

Заради упростување на техниката на утврдување на аконтациите на данокот на промет, со поблиски прописи, донесени врз основа на овластувањето од член 58 на овој закон, можат да се предвидат случаи кога утврдувањето на аконтација се врши со

примена на пресметани или упросечени пропишани даночни стапки, како и услови и начин на утврдување на аконтациите со примена на коефициентите на наплатената реализација или на друг начин.

Член 26

Пресметката на аконтациите на данокот на промет се составува и се поднесува до 20 јули за изминатото полугодие.

Даночниот обврзник може да ја составува пресметката на аконтациите на данокот на промет и тримесечно или месечно и да ја поднесува во рок од 20 дена по истекот на тримесечјето односно на месецот.

Пресметката на аконтациите на данокот на промет се поднесува до Службата на општественото книговодство при која даночниот обврзник има жиросметка и при која ги плаќа аконтациите на тој данок.

Даночниот обврзник со пресметката на аконтацијата на данокот на промет поднесува и палози за уплата на разликата во случај уплатените аконтации да се помали од износот на даночната обврска утврдена со таа пресметка, а може да поднесе и налог за враќање на данокот ако износот на уплатените аконтации е поголем од утврдената даночна обврска.

Член 27

Даночниот обврзник што има повеќе продавници и други деловни единици што вршат промет на производи на мало на територијата на повеќе општини, утврдува и плаќа аконтации на данокот на промет за сите такви продавници односно деловни единици на територијата на една општина. Даночниот обврзник може да одлучи аконтациите на тој данок да ги утврдува и уплатува за секоја продавница односно единица посебно.

Продавниците или други деловни единици врз кои организацијата на здружениот труд го пренела правото да вршат пресметување и уплатување на данокот на промет — ја пресметуваат и уплатуваат аконтацијата на данокот на промет на производи кај Службата на општественото книговодство надлежна според седиштето на продавницата односно на деловната единица.

Член 28

Конечното пресметување на данокот на промет за изминатата година се врши врз основа на податоците за наплатените продадени производи и наплатените надоместоци за извршени услуги и работи што се утврдени со конечната пресметка на данокот на промет со состојбата на 31 декември онаа година за која се врши пресметката, а која се доставува кон завршната сметка. Ако даночниот обврзник плаќа аконтации на данокот според фактурираната реализација и копечната пресметка на данокот, во смисла на овој став може да ја врши според фактурираната реализација.

Пресметувањето во смисла на став 1 од овој член се врши посебно за основниот а посебно за посебниот данок на промет, и тоа посебно за данокот на промет на производи во прометот на мало, за данокот на промет на производи во прометот на големо и за данокот на надоместоци за услуги.

Член 29

Основниот данок на промет на производи наплатен при увозот на производите и основниот данок на промет на производи наплатен за производите што Југословенската народна армија ги набавува за свој потреби, се уплатуваат на посебни збирни сметки. Наплатените износи од овие сметки надлежната Служба на општественото книговодство ги распоредува на соодветните сметки на приходите на републиките и автономните покраини според клучот за распределба што ќе го утврдат договорно републиките и автономните покраини.

Член 30

На износот на данокот на промет што не е уплатен во пропишаниот рок се плаќа камата по стап-

ка од 36% годишно односно по стапка од 1 промил за секој ден задоцнување.

Се смета дека данокот на промет не е уплатен во пропишаниот рок и кога тој не е уплатен на сметката на општествено-политичката заедница на која ѝ припаѓа тој данок како нејзин приход.

Член 31

Од даночниот обврзник што втасаниот данок на промет не го платил во пропишаниот рок, наплатата ќе се изврши присилно според одредбите од Законот за Службата на општественото книговодство и според посебни прописи ако даночниот обврзник е општествено правно лице односно според одредбите за прописите за присилната наплата на придонесите и даноците на граѓаните ако даночниот обврзник е граѓанин или граѓанско правно лице.

7. Место на плаќање на данокот на промет

Член 32

Данокот на промет се плаќа според местото во кое е извршен прометот, ако со овој закон не е одредено поинаку.

Член 33

Данокот на промет на производи се плаќа според местото во кое е основната организација на здружениот труд (продавница, склад и др.) што производите му ги продала непосредно на крајниот потрошувач, ако со овој закон не е одредено поинаку.

Во смисла на став 1 од овој член даночниот обврзник од член 14 став 1 на овој закон плаќа основен данок на промет на производи, и тоа:

— според местото на седиштето на купувачот — општествено правно лице на кое му ги продал производите како на краен потрошувач;

— според местото на седиштето на купувачот — општествено правно лице што купените производи ги продава на мало;

— според местото на седиштето на организационата единица во состав на купувачот — општествено правно лице на која купените производи ѝ се испорачани, ако седиштето на таа единица не се наоѓа на територијата на републиката односно на автономната покраина на која е седиштето на купувачот.

Член 34

Данокот на надоместоци за услуги се плаќа според местото во кое е услугата извршена, ако со овој закон не е одредено поинаку.

Член 35

Приходите на републиките и на автономните покраини од основниот данок на промет се водат на посебни сметки кај Службата на општественото книговодство.

8. Даночни ослободувања и олесненија

а) Данок на промет на производи

Член 36

Ако со овој закон не е одредено поинаку, основниот данок на промет на производи не се плаќа на прометот на:

1) основни производи на земјоделството и рибарството;

2) производи што ќе извезуваат;

3) производи за кои со сојузни прописи се одредени надоместоци (компензации) при продажбата на мало;

4) производи за кои со сојузни прописи се одредени цени во продажбата на мало;

5) производи што служат за човечка исхрана и на производи што служат за исхрана на животни;

6) таксени и поштенски марки и други вредности;

7) книги, брошури и други публикации од областа на науката, уметноста, културата, образовани-

ето и воспитувањето; стручни публикации; информативен печат; каталози, книги, музеите, ликовните галерии, изложбите; филмови за настава; грамофонски плочи и снимени магнетофонски ленти што непосредно од производителите или од прометот на големо ги набавуваат просветните и културните установи и организации (школи, домови на културата, работнички и народни универзитети, домови на младина, организациите на музичката младина и сл.). Мислење за тоа дали се во прашање производи од оваа точка (освен за грамофонски плочи и за снимени магнетофонски ленти) е должен да прибави издавачот од надлежниот републички односно покраински орган пред пуштањето на тие производи во промет.

8) школски прибор за пишување и цртање, според списокот што го утврдува Сојузниот извршен совет или орган што ќе го одреди тој;

9) спортски и фискултурни реквизити и опрема, според списокот што го утврдува Сојузниот извршен совет или орган што ќе го одреди тој;

10) оригинални уметнички дела и копии на тие дела за кои се плаќаат авторски хонорари според важечките прописи;

11) електрична енергија; лигнит, мрк јаглен, камен јаглен и брикет од јаглен; огревно дрво; гас добиен со дестилација на јаглен; природен (земен) гас и бутан-пропан гас;

12) вода, топла вода, водена пара и мраз;

13) природни и вештачки ѓубриња; средства за заштита на растенија; ситни основи (вештачки сот) од восок и на опрема и прибор и материјали што се користат исклучиво во пчеларството;

14) трактори, приклучни орудја за трактори, тракторски приколки и други земјоделски машини и орудја што се означени или што по своите карактеристики им одговараат на производителите во групите 421, 422, 423, 424, 426 и 429-11 од Номенклатурата на основните средства, без оглед за какво влечење се конструирани; машини за нижење тутун; машини за симнување хмель; вентилатори за досушување и за транспорт на сеио и на други земјоделски производи, и на специфична опрема за производство во сточарството.

Со прописот донесен врз основа на член 58 од овој закон се одредуваат производителите на кои се однесуваат одредбите од оваа точка;

15) ортопедски справи и помагала, апарати за подобрување на слухот и други слични помагала;

16) музички инструменти;

17) средства за вооружување и за воена опрема на Југословенската народна армија и на милицијата, вклучувајќи ја и опремата на доброволните противпожарни единици што во време на мир соработуваат со единиците за цивилна заштита а во воена состојба се вклучуваат во тие единици, како и на средства на резерви за вонредни потреби, што воените пошти, воените установи, милицијата, општествено-политичките заедници, стопанските и други работни организации ги набавуваат непосредно од производителска организација на здружениот труд, од увозот или од склад на трговска организација на начин на кој се врши прометот на производи на големо, а според списокот што го донесува сојузниот секретар за финансии, во спогодба со сојузниот секретар за народна одбрана и со сојузниот секретар за стопанство, и на комплети на минимум задолжителни средства за заштита од воени дејства што за граѓаните се набавуваат по список преку надлежните органи на општинско собрание или месни заедници непосредно од производителска организација на здружениот труд или од склад на трговска организација на начин на кој се врши прометот на производи на големо;

18) производи што се увезуваат, а за кои според член 35 од Царинскиот закон и член 18 од Законот за Царинската тарифа е предвидено ослободување од плаќање царина;

19) туристички пропагандни и информативни материјали (проспекти, влошки, ценовници, возни редови, туристички карти, планови на места и краиш-

та, мапи, плакати, етикети, пресликувачи, фотографии, дијапозитиви, водичи и сл.) што бесплатно им се делат на патници и туристи;

20) производи што, врз основа на посебни потврди од Сојузниот секретаријат за надворешни работи, под услов на реципроцитет, им се продаваат на странски дипломатски и конзуларни претставништва и на странски дипломатски персонал и на конзуларни функционери од страна на производителски или трговски организации на здружениот труд, транзитно или од склад и со задолжително издавање фактура;

21) производи што Југословенскот црвен крст ќе ги добие без надоместок или ги набавува непосредно од производителите или од трговски организации на здружениот труд на начин на кој се врши прометот на производи на големо, а кои ги користи за намени заради кои е основан, како и на производи што се даваат или што на овој начин ги набавуваат штабови и други организации основани за одбрана од елементарни непогоди заради давање на пострададните во вид на помош;

22) трајно-усвитени печки и трајно-усвитени шпорети за стажно греење што се ложат со јаглен;

23) воени униформи и униформи на милицијата, како и на ознаки и на прибор за тие униформи;

24) телевизиски приемници, друга опрема и наставни средства што ги набавуваат образовно-воспитни установи според стандардите утврдени со републички прописи, ако тие производи ги набавуваат непосредно од производителите или на начин на кој, во смисла на овој закон, се врши прометот на производи на големо, вклучувајќи ја и опремата од член 7 на овој закон;

25) сликарски и вајарски материјали и прибор што организациите на ликовните уметници на Југославија ги увезуваат или ги набавуваат за потребите на своите членови непосредно од производителите или на начин на кој се врши прометот на производи на големо во смисла на овој закон;

26) амбалажа, освен ако е во прашање промет на амбалажа од член 5 на овој закон;

27) забарски изработки (вештачки заби, забни круници и протези); производи од платина што служат за потреби на лаборатории и делови на машини и уреди изработени од злато и од други благородни метали;

28) ткаенини и други текстилни производи од влачено предиво, со учество над 70% руска или табачка волна квалитет над 30 микрони;

29) ткаенини, јажарија и други производи од коноп;

30) ткаенини и други текстилни производи, со учество над 50% вештачки влакна врз база на регенерирана целулоза;

31) ткаенини и други текстилни производи, со учество над 50% синтетични полиакрилни влакна („Малон“) и синтетични полиамидни влакна („Супрален“, „Супрал“, „Призенит“ и „Ултралон“);

32) конфекција на облека и на долна облека за деца, големина до број 16 заклучно;

33) детски обувки, големина до број 34 заклучно;

34) противпожарни автомобили и приколки и други противпожарни возила; противпожарни пумпи и прскалки; противпожарни лестви; апарати за гаснење пожар; разни противпожарни уреди и прибор, како и апарати за сингализација на пожар — кога тие производи противпожарни единици и друштва и други противпожарни организации ги набавуваат непосредно од производителска организација на здружениот труд или од увоз или од склад на трговска организација, на начин на кој се врши прометот на производи на големо;

35) јубиларни значки и плакети за олимписките игри што ги пуштаат во промет Сојузот на организациите за физичка култура на Југославија и Југословенскиот олимписки комитет, на јубиларни значки по повод 80-годишнината од раѓањето на другарот Тито и на јубиларни значки на Сојузот на комунистите на Југославија;

36) течни горива и мазива што врз основа на договор помеѓу голем потрошувач како купувач на тие производи и надлежната организација за стоковни резерви или врз основа на потврда од надлежниот орган се набавуваат непосредно од производителска организација на здружениот труд или од склад на трговска организација и се чуваат и се користат како постојани стоковни резерви;

37) производи на заштитните работилници за професионална рехабилитација и вработување на инвалиди на трудот и на други инвалиди, реализирани преку сопствени продавници.

Ослободувањето од плаќање на основниот данок на промет за производите од овој член се однесува и на резервни делови што можат да се користат само за тие производи.

Сојузниот извршен совет може да ослободи од плаќање на основниот данок на промет на производи односно да одобри враќање на тој данок за оние производи што според посебни сојузни прописи, под услови од тие прописи, можат да им се продаваат на граѓани за девизи во Југославија.

Член 37

Посебен данок на промет на производи не се плаќа на прометот на:

1) производи од член 36 на овој закон на кои не се плаќа основниот данок на промет на производи, освен на прометот на вештачки безалкохолни пијачки, сода-вода и минерална вода и на производи од став 1 точ. 7 и 16 на тој член;

2) лекови;

3) масло за горење за домаќинства;

4) тутун и преработки од тутун;

5) производи што организација на здружениот труд ќе ги продаде на начин кој според овој закон се смета како промет на производи на големо, освен производите што ќе им ги продаде на граѓани и на граѓански правни лица.

По исклучок, на прометот на алкохолни пијачки што производителска организација на здружениот труд и трговската организација ќе го извршат од склад или трајзигно и со задолжително издавање фактура на угостителски дукани на самостојни угостители, не се плаќа посебен данок на промет на производи, под услов самостојниот угостител да му поднесе на продавачот одобрение за вршење угостителска дејност издадено според важечките прописи. Копии од фактурите за продадените алкохолни пијачки продавачите се должни да доставуваат до надлежниот општински орган кој го издал одобрението — најдоцна до 10-ти во месецот за изминатиот месец;

6) при увозот на производи.

По исклучок, посебен данок на промет на производи може да се воведо за моторни возила што ги увезуваат граѓани и граѓански правни лица, во кој случај тој данок го плаќа граѓанинот односно граѓанското правно лице во местото на своето живеалиште односно седиште;

7) чоколада и други преработки за храна што содржат какао од тар. број 18.06 на Царинската тарифа; производи од шеќер (бонбони, екстракти од слатко дрво, цвакачки гуми во маса или обликувани и други производи од шеќер) од тар. број 17.04 и 17.05 на Царинската тарифа; сурово, пржено и мелено кафе и екстракт од кафе и кујнска сол.

Член 38

По исклучок од одредбите на член 36 од овој закон, Сојузниот извршен совет, врз основа на усогласени ставови со надлежните републички и покраински органи, како привремена мерка на тековната економска политика може да пропише основниот данок на промет на производи да се плаќа и на прометот на:

1) основни производи на земјоделството и рибарството, ако тоа е потребно заради усогласување на односите на производството и потрошувачката и на односите во цените;

2) одделни производи наменети за извоз, ако тоа е потребно заради стабилност на стопанството и снабденост на пазарот.

Сојузниот извршен совет пропишува кои производи, во смисла на овој закон, се сметаат како основни производи на земјоделството и рибарството.

б) Данок на надоместоци за услуги

Член 39

Основен данок на надоместоци за услуги не се плаќа на:

1) надоместоци за држење консигнациони склади со вршење сервисна служба и вршење технички и други услуги во смисла на член 86 став 1 точка 3 од Законот за прометот на стоки и услуги со странство;

2) надоместоци за туристички работи со странство остварени од прометот на странски туристи;

3) надоместоци за увоз на книги и други предмети од член 36 став 1 точка 7 на овој закон;

4) надоместоци за увоз на производи за кои со сојузни, републички и покраински прописи се одредени продажни цени или маржи и на производи за кои се даваат регреси односно премии или компензации;

5) надоместоци за вршење промет што според овој закон се смета како промет на производи на големо, и тоа на:

— производи од член 36 став 1 точ. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 17, 21 и 23 на овој закон на чиј промет не се плаќа данок на промет на производи;

— јаглен и огревно дрво;

— производи за кои во прометот на големо или на мало со сојузни прописи се одредени продажни цени или маржи односно работи;

6) надоместоци што трговски организации на големо и други организации на здружениот труд ќе ги остварат преку сопствена трговска малопродажна мрежа со продажба на производи непосредно на потрошувачите;

7) надоместоци што од банка ќе ги остварат организациите на здружениот труд со вршење менувачки работи и со собирање штетни влогови.

Основниот данок на надоместоци за услуги не се плаќа ниту на надоместоци за услуги и работи извршени во странство, ако даночниот обврзник докаже дека на такви надоместоци платил данок во странство во ист или сличен облик. Услугата односно работата се смета извршена во странство ако е извршена преку постојано деловно место на даночниот обврзник што има седиште во странство (претставништво, застапништво, склад и сл.), без оглед дали односното деловно место е и регистрирано како такво.

Член 40

Посебен данок на надоместоци за услуги не се плаќа на:

1) надоместоци за здравствени услуги и услуги на социјална заштита што ги вршат општествени правни лица;

2) надоместоци за поштенски, телеграфски и телефонски услуги;

3) надоместоци за услуги на превоз на патници и стоки што ги вршат општествени правни лица;

4) надоместоци за услуги што ги врши Југословенскиот црвен крст во остварување на целите заради кои е основан, како и на услуги што ги вршат други организации и лица за Југословенскиот црвен крст заради остварување на неговите цели и задачи;

5) надоместоци за услуги и работи за кои е пропишано плаќање на основниот данок на надоместоци за услуги;

6) надоместоци за услуги за кои е пропишано ослободување од плаќање на основниот данок на надоместоци за услуги;

7) надоместоци за приредување игри на среќа и на влоговите за јавни облизи што ги приредува Југословенската лотарија.

9. Застареност**Член 41**

Правото на утврдување даночна обврска и на наплатување на данокот на промет, на каматата и на трошоците за присилна наплата застарува за три години по истекот на годината во која настанала даночната обврска.

Правото на даночниот обврзник на враќање на износите платени на име данок на промет, камата, трошоци за присилна наплата и парични казни, што не требало да ги плати застарува за три години по истекот на годината во која е извршено плаќањето.

Член 42

Рокот на застареноста на правото на утврдување даночна обврска и на наплатување данок на промет се прекинува со секое службено дејствие од надлежниот орган извршено заради наплата односно разрез на данокот, што му е ставено на знаење на даночниот обврзник.

Рокот на застареноста на правото на враќање на неправилно платен данок на промет, камата, трошоци за присилна наплата и парични казни се прекинува со секое дејствие од даночниот обврзник односно од казнето лице преземено кај надлежниот орган заради тоа враќање.

По секое прекинување на рокот на застареноста почнува да тече нов рок на застареност.

Застареност настанува во секој случај по истекот на десет години од денот кога таа трвпат почнала да тече.

10. Контрола над пресметувањето и плаќањето на данокот на промет**Член 43**

Контрола над пресметувањето и плаќањето на данокот на промет од страна на даночните обврзници — општествени правни лица врши Службата на општественото книговодство според одредбите од Законот за Службата на општественото книговодство.

Надлежните органи на управата можат да вршат преглед на исправноста на пресметувањето и плаќањето на данокот на промет кај даночните обврзници од став 1 на овој член, и со наодот за најдената состојба да поднесат барање до надлежната Служба на општественото книговодство да донесе решение за наплата на данокот. Надлежната Служба на општественото книговодство е должна по тоа барање да донесе решение за наплата на данокот или за одбивање на барањето.

Во вршењето на работите од став 2 на овој член, надлежните органи на управата се овластени да вршат преглед на деловните книги, на други евиденции и исправи, на деловни и помошни простории. Како деловни и помошни простории, во смисла на овој став, се подразбираат и станбените простории во кои даночниот обврзник ја врши стопанската или друга дејност од која настанува обврската за плаќање на данокот на промет.

По исклучок, ако наодот од став 2 на овој член не ги содржи сите потребни елементи за донесување решение за наплата на данокот, надлежната Служба на општественото книговодство може да му го врати наодот на органот на управата што го поднел барањето заради утврдување потребни елементи, а по потреба, може да спроведе и нова постапка според одредбите од Законот за Службата на општественото книговодство.

11. Правни средства**Член 44**

Против решението од надлежната Служба на општественото книговодство, за утврдување даночна обврска и за наплата на данок на промет можат да

се употребат правни средства според одредбите од Законот за Службата на општественото книговодство.

Против решението за утврдување даночна обврска и за наплата на основен данок на промет што го донесуваат царинските органи жалбата се поднесува според царинските прописи.

12. Обнова на постапка**Член 45**

Органот што го донел решението за утврдување даночна обврска и за наплата на данок на промет самиот или по барање на даночниот обврзник ќе ја обнови постапката за утврдување на даночната обврска и за наплата на данокот во рок од три години од денот на правосилноста на тоа решение, ако дополнително се дознаат факти или се поднесат докази што не биле познати при донесувањето на решението, како и во други случаи предвидени во Законот за општата управна постапка.

Ако против решението за утврдување даночна обврска и за наплата на данок на промет е изјавена жалба, обновата на постапката ја одобрува органот што решавал по жалбата.

Измена на решение за утврдување даночна обврска и за наплата на данок на промет по предлог за обнова на постапката, донесува органот што го донел решението во прв степен.

Постапката за измена на правосилно решение за утврдување даночна обврска и за наплата на данок на промет што го плаќаат организации на здружениот труд и други општествени правни лица, се врши, според одредбите од Законот за Службата на општественото книговодство.

Член 46

Правосилното решение за утврдување даночна обврска и за наплата на данок на промет за даночни обврзници што не се општествени правни лица може да се измени и по службена должност, во рок од три години од денот на правосилноста на решението ако се утврди дека прописите се неправилно применети на штета или во корист на даночниот обврзник, или ако се утврдат сметковни грешки.

Член 47

Одредбите на член 252 од Законот за општата управна постапка не се применуваат ако обновата на постапката се врши во постапка за утврдување даночна обврска и за наплатување на данок на промет.

13. Враќање на данокот**Член 48**

Даночниот обврзник од кој е наплатен данок на промет а што не бил должен да го плати има право на враќање на платениот данок, затезна камата, трошоци за присилна наплата и парична казна.

Даночните обврзници — општествени правни лица поднесуваат барање за враќање на погрешно или повеќе платен данок на промет до Службата на општественото книговодство, при која имаат жиро-сметка. Барање може да се поднесе само ако купувачот што го платил данокот на промет на производи побарал од даночниот обврзник враќање на погрешно или повеќе платениот данок на промет, во кој случај враќањето на данокот му се врши на купувачот.

Барањето за враќање на погрешно или повеќе платен основен данок на промет при увозот се поднесува до царинарницата што го пресметала и наплатила данокот.

Кон барањето се прилага доказ за платениот данок.

Член 49

За одделни производи наменети за извоз, чии трошоци на производството се оптоварени со данок на промет на производи, Сојузниот извршен совет, на предлог од Сојузниот секретаријат за стопанство и од Сојузниот секретаријат за надворешна трговија, а врз основа на усогласени ставови со надлежните републички и покраински органи, наместо враќање на тој данок може да одреди соодветен извозен надоместок во процент од продажната цена остварена со извозот на тие производи.

14. Казвени одредби

Член 50

Со парична казна во височина од трикратен до десеткратен износ на неплатен или помалку наплатен данок, ќе се казни за стопански престап правно лице:

1) ако набавените производи на чиј промет не е платен данок на промет на производи поради нивната намена, или на чиј промет е платен данок на промет на производи по пониска стапка, му ги продаде без пресметување на данок или со пресметување на данок по пониска стапка на купувач што според одредбите од овој закон нема право на повластена набавка;

2) ако набавените производи од претходната точка ги употреби за други цели а не за оние поради кои е пропишано ослободување од плаќање данок односно плаќање данок по пониска стапка;

3) ако при набавката на производи му даде на продавачот неточни или невистинити податоци, како и дека ги набавува како производи за намените поради кои според одредбите од овој закон на нивниот промет не се плаќа данок или се плаќа данок по пониска стапка;

4) ако во фактурата за продажбата на производи не внесе податоци или внесе неточни податоци што се бараат според одредбата на член 15 став 1.

За дејствието од став 1 од овој член ќе се казни и одговорното лице во правното лице со парична казна од 5.000 до 50.000 динари.

Член 51

Со парична казна во височина од трикратен до петкратен износ на непресметаниот односно пресметаниот данок на промет, ќе се казни за стопански престап даночниот обврзник — правно лице:

1) ако не ги води евиденциите од член 10 на овој закон или тие евиденции ги води неточно;

2) ако неточно го пресметува данокот на промет (член 12 став 3);

3) ако во пропишаниот рок не го уплати пресметаниот износ на данокот на промет или ѝ го уплати на она општествено-политичка заедница на која тој данок како приход не ѝ припаѓа (член 12 став 3);

4) ако не го врши пресметувањето и евидентирањето пропишано во член 23 на овој закон или тоа го врши неточно.

За дејствието од став 1 на овој член ќе се казни и одговорното лице во правното лице со парична казна од 2.000 до 20.000 динари.

Член 52

Со парична казна од 5.000 до 50.000 динари ќе се казни за стопански престап даночниот обврзник — правно лице ако не поднесе или ненавремено поднесе полугодишна пресметка на аконтаците на данокот на промет (член 26) или конечна пресметка на данокот на промет (член 28).

За дејствието од став 1 на овој член ќе се казни и одговорното лице во правното лице со парична казна од 2.000 до 20.000 динари.

Член 53

Со парична казна од 5.000 до 50.000 динари ќе се казни за прекршок даночниот обврзник;

1) ако неуредно ја води евиденцијата пропишана во член 10 на овој закон;

2) ако неуредно го врши пресметувањето и евидентирањето пропишано во член 23 на овој закон;

3) ако го попречува овластениот службеник во вршењето на дејствијата од член 43 на овој закон. За дејствието од став 1 на овој член ќе се казни и одговорното лице во правното лице со парична казна од 2.000 до 20.000 динари.

Член 54

Со парична казна од трикратен до десеткратен износ на неплатен или помалку платен данок на промет, ќе се казни за прекршок даночниот обврзник-поединец ако изврши некое од дејствијата од член 50 став 1 на овој закон.

Член 55

Со парична казна од трикратен до петкратен износ на непресметаниот односно пресметаниот данок на промет, ќе се казни за прекршок даночниот обврзник — поединец ако изврши некое од дејствијата од член 51 став 1 точ. 2, 3 и 4 на овој закон.

II. ПОСЕБНИ ОДРЕДБИ

Член 56

Со Тарифата на основниот данок на промет се одредуваат производите на кои се пресметува и се плаќа основниот данок на промет, како и даночните стапки.

Член 57

Заради спречување и отстранување на растројувањата на пазарот односно во стопанството или ако тоа го бараат други вонредни потреби на земјата, Сојузниот извршен совет, врз основа на усогласени ставови со надлежните републички и покраински органи, може да ги зголемува или намалува стапките на основниот данок на промет за одделни производи или групи производи што се одредени во Тарифата на основниот данок на промет — до 50%, а може и да ги укинува тие стапки.

Член 58

Сојузниот секретар за финансии, во спогодба со сојузниот секретар за стопанство, донесува поблиски прописи за примена на даночните стапки, како и за примена на одредбите од овој закон што се однесуваат на: производите и услугите на чиј промет не се плаќа данок, начинот на водење евиденција за прометот по различни стапки односно даночни основици, начинот на периодично и конечно пресметување и плаќање на данокот на промет и местото на плаќање на данокот, начинот на вршење попис на стоките за кои се менуваат даночните стапки на основниот данок на промет на производи, начинот на пресметувањето и уплатувањето на разликата на тој данок и на начинот на враќањето на данокот.

III. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 59

Со денот на влегувањето во сила на овој закон престануваат да важат:

1) Основниот закон за данокот на промет („Службен лист на СФРЈ“, бр. 14/65, 29/65, 33/65, 57/65, 4/66, 28/66, 52/66, 5/67, 18/67, 31/67, 24/68, 30/68, 45/68, 52/68, 31/67, 54/67, 25/68, 30/68, 40/68, 48/68, 11/69 и 56/69);

2) Законот за Тарифата на сојузниот данок на промет („Службен лист на СФРЈ“, бр. 33/65, 57/65, 4/66, 28/66, 52/66, 5/67, 18/67, 31/67, 24/68, 30/68, 45/68, 55/68, 50/69, 18/70, 52/70, 24/71, 32/71, 44/71 и 12/72), освен одредбите од тар. бр. 17, 18, 19 и 20 кои ќе се применуваат најдоцна до 31 декември 1972 година. Во тој рок ќе се донесе законот од член 11 на овој закон;

3) Уредбата за сојузниот данок на промет на стоки на мало за одделни производи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 6/71 и 8/71);

4) прописите донесени врз основа на законите од став 1 точ. 1 и 2 на овој член.

До донесувањето на републичките, покраинските и општинските прописи за данокот на промет согласно со одредбите на овој закон, а најдоцна до 31 декември 1972 година ќе се применуваат одредбите на чл. 5, 25а, член 41 ст. 2 и 3, член 42 став 2, член 42а, член 44 ст. 2 и 3, член 45 став 8, чл. 47, 48, 49, член 56 став 2 и чл. 59 и 65 од Основниот закон за данокот на промет и прописите донесени врз основа на тој закон.

Член 60

До донесувањето на законот од член 11 на овој закон, а најдоцна до 31 декември 1972 година, во поглед на основниот данок на надоместоци за услуги ќе се применуваат одредбите од чл. 22 до 55 на овој закон.

Член 61

Овој закон влегува во сила на 1 јули 1972 година.

ТАРИФА НА ОСНОВНИОТ ДАНОК НА ПРОМЕТ

Тар. број 1

На прометот на сите производи што служат за крајна потрошувачка, се плаќа основен данок на промет на производи по стапка од 12,5%.

По стапката од став 1 на овој тар. број се плаќа основен данок на промет на производи и на прометот на:

- 1) кујнска сол;
- 2) чоколада и други преработки за храна што содржат какао од тар. број 18.06 на Царинската тарифа;
- 3) производи од шеќер (бонбони, екстракти од слатко дрво, цвакачка гума во маса или обликувана и други производи од шеќер од тар. број 17.04 и 17.05 на Царинската тарифа);
- 4) производи од сребро изработени во филигран, како и производи изработени од валано сребро со филигран (табакери, жардиниери и сл.).

Не се плаќа основен данок на промет на производи според овој тар. број на:

- 1) производи за кои во оваа тарифа се предвидени посебни даночни стапки;
- 2) производи за кои со овој закон е предвидено даночно ослободување;
- 3) вештачки безалкохолни пијачки, сода-вода и минерални води.

Забелешка

1. Даночната основица за прехранбените производи од овој тар. број е продажната цена на производителот, увозникот, продавачот на големо или продавачот на мало, што тие производи сами ги тропат или им ги продаваат на други крајни потрошувачи.

Како крајни потрошувачи, во смисла на овој тар. број, се сметаат и угостителските организации на здружениот труд.

2. Даночен обврзник за прехранбените производи од овој тар. број е производителот, увозникот, продавачот на големо или продавачот на мало што тие производи им ги продава на угостителски организации на здружениот труд или на други крајни потрошувачи (на други организации, граѓани и граѓански правни лица).

Тар. број 2

На прометот на нафта и деривати од нафта се плаќа основен данок на промет на производи, и тоа на:

- | | |
|---|-------|
| 1) моторен бензин и авионски бензин | 141% |
| 2) дизел гориво (Д1, Д2, Д3) — — — | 50% |
| 3) примарен бензин (суров бензин) — — | 12,5% |
| 4) петролеј за осветление и млазно гориво — — — — — — — — — — | 80% |
| 5) авионски и моторни масла и петролеј за мотори — — — — — — — — — — | 40% |
| 6) минерални мазивни масла и масти, хипоидни и регенерирани масла и други минерални масла и масти и масла за подмачкување — — — — — — — — — — | 12,5% |
| 7) природен гас, бутан гас, пропан гас и бутан-пропан гас, кога по пат на специјални уреди се користат за погон на моторни возила и на моторни пловни објекти | 35% |
| 8) екстра-лесно масло за горење во печки во домаќинства, во школи, во ученички и студентски домови, во детски социјални и здравствени установи, освен во аптеки — — — — — — — — — — | 50% |

Екстра-лесното масло за горење пред пуштањето во промет мора да се обои со јасна црвена боја.

На прометот на нафта и деривати од нафта што не спаѓаат во производите од точ. 1 до 8 на овој тар. број, основниот данок на промет на производи се плаќа според тар. број 1 на оваа тарифа, освен ако производителот, увозникот или трговската организација на здружениот труд, врз основа на прибавена писмена изјава на производителската организација на здружениот труд, на оваа тар. број продаде таквиот производ како материјал за репродукција.

Забелешка

1. Даночна основица за производите од овој тар. број е:

1) одредената малопродажна цена со вклучените транспортни трошоци и трошоци на трговијата (рабат, маржа), кога производителот се продаваат на пумпни станици или во продавници;

2) продажната цена на складот на продавачот на нафтата и на дериватите од нафта, ако производите им се продаваат на големи потрошувачи како крајни потрошувачи;

3) продажната цена на границата односно во истоварното пристаниште за увезената нафта и за дериватите од нафта, ако таа транзитно се испорачува.

2. Даночен обврзник е:

1) продавачот што нафтата и дериватите од нафта им ги продава на купувачи на пумпни станици и на други продажни места на кои се врши продажба на мало;

2) купувачот на нафтата и на дериватите од нафта кој како голем потрошувач ги купил тие производи на складот на производителот, на увозникот или на трговијата на големо на начин предвиден за вршење промет на стоки на големо односно кој тие производи непосредно ги увезол за своја крајна потрошувачка.

Како големи потрошувачи, во смисла на овој тар. број, се сметаат организациите на здружениот труд од областа на сообраќајот и единиците и установите на Југословенската народна армија и милицијата.

3. Не се плаќа основен данок на промет на производи на следните производи од овој тар. број:

1) нафта и деривати од нафта што организациите на здружениот труд на хемиската индустрија ги употребуваат исклучиво како основен материјал за натамошна преработка;

2) авионски бензин и млазно гориво кога се набавуваат за погон на авиони;

3) моторен бензин и дизел-гориво кога им се продаваат на странски дипломатски и конзуларни претставништва и на странски дипломатски персонал и на конзуларни функционери врз основа на посебни потврди од Сојузниот секретаријат за надворешни работи под услов на реципроцитет;

4) екстра-лесно масло за горење ако производителите односно трговските организации на големо им го продаваат на организациите на здружениот труд на морското и слатководното рибарство за погон на рибарски бродови;

5) специјално масло за горење „марина“ ако се набавува за погон на бродови на воената морнарица;

6) масла за горење (лесно, средно и тешко — мазут);

7) природен гас, бутан и пропан гас, освен ако се набавуваат за целите од точка 7 на наменувањето на овој тар. број;

8) брајшток и базни масла што производителските организации ги набавуваат како материјал за репродукција во производството на специфични мазивни масла за чиј промет се плаќа данок според овој тар. број, или за производство на кабли, трансформатори, амортизери и други слични делови што се вградуваат во финален производ.

Тар. број 3

На прометот на преработки од тутун се плаќа основен данок на промет на производи, и тоа:

1) на сите видови екстра-цигари што не се произведени според југословенскиот стандард односно кои не спаѓаат ниту во една група од точ. 2, 3 и 4 на овој тар. број, како и на колекции цигари и на режањ тутун од сите видови и квалитети, освен тутун за луле — 75%

2) на сите видови екстра-цигари на кои производителот им ја одредува малопродажната цена до најмногу 60% над малопродажната цена на цигарите од I квалитетна група — 70%

3) на сите видови цигари произведени според југословенските стандарди, кои спаѓаат во:

— I квалитетна група — — — — — 70%

— II квалитетна група — — — — — 69%

— IIIa квалитетна група — — — — — 68%

— IIIb и IV квалитетна група — — — — — 66%

4) на сите видови црни цигари — — — — — 67%

5) на тутун за луле — — — — — 30%

6) на пури, цигарилоси, тутун за цваќање и бурмут — — — — — 20%

Забелешка

1. Даночна основица за производите од точ. 1, 2 и 3 на овој тар. број која служи за пресметување на данокот е малопродажната цена, со засметаниот данок на промет на производи.

Како малопродажна цена се подразбира цената по која цигарите му се продаваат на краен потрошувач.

Даночна основица за производите од точ. 4 и 5 на овој тар. број е продажната цена на производителот односно продажната цена на увозникот, без данокот на промет.

2. Даночен обврзник е производителот, увозникот или продавачот на големо, кој преработките од тутун им ги продава на продавачи на мало, на угостителството или на крајни потрошувачи.

3. Странски цигари во промет без ознака на фирмата на домашниот увозник се сметаат како цигари што се илегално увезени и на кои не е пресметан и платен данок на промет. Врз крајниот продавач на мало односно врз имателот на такви цигари се применуваат одредбите од член 50 на овој закон.

Одредбата на став 1 од оваа точка не се однесува на цигари произведени по странска лиценца во домашна фабрика на тутун.

Тар. број 4

На прометот на алкохолни пијачки, освен на прометот на природно вино и природна ракија, се плаќа основен данок на промет на производи, и тоа:

1) на специјални вина (десертни, ликерски и ароматизирани) и десертни пијачки, ако набавната цена по еден литар изнесува:

— над 12 до 15 динари — — — — — 5 динари

— над 15 динари — — — — — 8 динари

2) на ликери и жестоки алкохолни пијачки, ако набавната цена по еден литар изнесува:

— над 17 до 24 динари — — — — — 10 динари

— над 24 динари — — — — — 60 динари

3) на пиво — — — — — 30%

4) на вештачка ракија и други алкохолни пијачки, освен природно вино и природна ракија, вклучувајќи и вињак на кој се плаќа само посебен данок на промет, и освен специјални вина, десертни пијачки, ликери, жестоки алкохолни пијачки и пиво на кои се плаќа основен данок на промет според точ. 1, 2 и 3 на овој тар. број — — — — — 40%

Забелешка

1. Даночна основица за алкохолните пијачки од точ. 1 и 2 на овој тар. број е еден литар алкохолна пијачка, а за поголеми или помали пакувања данокот се пресметува сразмерно на пакување од еден литар.

Даночна основица за алкохолните пијачки од точ. 3 и 4 на овој тар. број се:

— за угостителските организации на здружениот труд — набавната цена;

— за производителите, увозниците, продавачите на големо или продавачите на мало што тие пијачки сами ги тропат или им ги продаваат на други крајни потрошувачи — продажните цени.

2. Како крајни потрошувачи се сметаат и занаетчиските организации на здружениот труд што тие пијачки ги набавиле заради натамошна продажба на крајните потрошувачи односно заради сопствена конечна потрошувачка.

3. Даночен обврзник за алкохолните пијачки од овој тар. број е производителот, увозникот, продавачот на големо или продавачот на мало кој тие пијачки им ги продава на крајните потрошувачи (на други организации, граѓани и граѓански правна лица).

Даночен обврзник е и производителската организација на здружениот труд што произведува ракија со додаток на алкохол (етанол) и ја пушта во промет како природна ракија, без оглед кому ја продала таквата ракија.

4. Како алкохолни пијачки се подразбираат пиво и други алкохолни пијачки што содржат повеќе од 2 vol % алкохол.

5. Како набавна цена од овој тар. број се подразбира цената искажана во фактурата на добавувачот, вклучувајќи ја цената на амбалажата и зависните трошоци што се наплатуваат од купувачот. Ако увозникот на алкохолни пијачки истовремено е и голем потрошувач, во набавната цена, која се утврдува при увозот и спрема која се пресметува данокот, покрај фактурната цена на странскиот добавувач и другите трошоци што влегуваат во царинската основица, влегуваат уште и царината и другите давачки што се наплатуваат при увозот.

6. При утврдувањето на видот и квалитетот на одделни алкохолни пијачки, согласно ќе се применуваат важечките прописи за нивниот квалитет.

Како природно вино од овој тар. број се сметаат и пенливите вина и природните десертни вина.

7. Основен данок на промет на производи според овој тар. број не се плаќа на прометот на ја-болковача, медицински вина и медовина, ако тие производи се добиени со природно алкохолно вриење без додаток на други материјали и примеси.

Тар. број 5

На прометот на алкохол (етанол) се плаќа основен данок на промет на производи, и тоа:

- 1) за широка потрошувачка и за употреба и продажба во аптеки — — — — 14 динари
- 2) за производство на парфимериски и козметички производи — — — — 7 динари
- 3) за производство на алкохолни пијачки, за потрошувачка во болници и во други здравствени и научни установи и лаборатории, за конзервирање на препарати и за пулпирање — — — — 3 динари
- 4) за денатуриран алкохол за гориво 0,50 динари

Забелешка

1. Даночна основица за производите од овој тар. број е еден хектолитарски степен чист алкохол

2. Даночен обврзник е производителот односно продавачот на големо кој им го продава алкохолот на продавачи на мало или на крајни потрошувачи.

Производител или продавач на големо кој ќе пушти во промет алкохол декларираан како природна ракија, се смета за даночен обврзник на данок според овој тар. број и на таквиот промет е должен да пресмета и уплати основен данок на промет на производи, по стапката од точка 1 на овој тар. број, без оглед кому му го продал алкохолот.

3. Не се плаќа основен данок на промет на производи според овој тар. број на алкохол што производителска организација на здружениот труд ќе го употреби за преработка во други производи, освен во производи од овој тар. број, под условите пропишани во член 6 став 4 на овој закон.

4. Производителите на алкохол и продавачите на алкохол на големо се должни во своето книговодство да обезбедат податоци за продадените количини алкохол според намената за која е продаден, а од која зависи даночната стапка односно ослободувањето од плаќање основен данок на промет на производи.

5. Купувачот е должен да води посебна евиденција за потрошокот на алкохол набавен без плаќање данок на промет, односно на алкохол набавен за потребите од точ. 2, 3 и 4 на овој тар. број или набавен за натамошна продажба. Оваа евиденција пред употребата мора да биде заверена од Службата на општественото книговодство надлежна според седиштето на купувачот.

Ако се утврди дека купувачот неточно или неуредно ја водел евиденцијата од став 1 на оваа точка или дека не ја водел таа евиденција, ќе се пресмета и од него ќе се наплати на набавените количини алкохол данок по стапката од точка 1 на овој тар. број.

6. Право на враќање на платениот данок на промет на алкохол содржан во алкохолна пијачка или во друг производ што се извезува, има организацијата на здружениот труд што извезла таква алкохолна пијачка односно друг производ ако за тоа поднесе соодветни докази.

7. Другите видови алкохол, освен етанолот, спаѓаат во тар. број 1 на оваа тарифа.

8. На вински дестилат јачина над 55 vol % алкохол се плаќа данок по стапката од точка 1 на овој тар. број, освен ако тој дестилат, под условите од оваа забелешка, им се продава како полупроизвод на производители на вињак заради доработка и одлежување.

Тар. број 6

На прометот на патнички автомобили се плаќа основен данок на промет на производи според нивната вредност, и тоа:

- 1) до 38.555 динари — — — — — 12%
- 2) над 38.000 до 42.000 динари — — — — — 25%
- 3) над 42.000 динари, се плаќа 10.500 динари плус 100% на вредноста над 42.000 динари

Забелешка

1. Како патнички автомобили од овој тар. број се подразбираат автомобили за превоз на патници со најмногу 9 седишта, вклучувајќи го и седиштето за возачот, кои се дефинирани во JUS MN.0.010 под децимална ознака 1—5 и 2.

На прометот на теренски автомобили основниот данок на промет на производи се плаќа според тар. број 1 од оваа тарифа.

Во производите од овој тар. број не спаѓаат: специјални санитарски возила со вградени потребни уреди за болни, специјални противпожарни возила, погребни моторни возила, специјални возила за потребите на милицијата и на патролната служба со вградени уреди. На прометот на тие возила се применуваат одредбите од тар. број 1 на оваа тарифа и од член 7 на овој закон.

2. Даночна основица за автомобили од увоз сочинува вредноста на тие автомобили утврдена според царинските прописи, со тоа што во таа основица влегуваат царината и другите давачки наплатени при увозот.

3. Данокот според фактичната даночна основица не може да биде поголем од данокот по непосредно пониската даночна стапка применета врз највисоката основица која одговара на таа стапка, наголемен за разликата помеѓу фактичната основица и највисоката основица врз која се применува непосредно пониската даночна стапка.

4. На прометот на резервни делови за патничките автомобили од овој тар. број, освен на гуми, се плаќа основен данок на промет на производи по стапката од тар. број 1 на оваа тарифа.

Тар. број 7

На прометот на лекови се плаќа основен данок на промет на производи — — — — — 10%

Забелешка

1. Даночен обврзник е производителот односно продавачот на лекови на големо — на аптеките, на домовите на здравје и на други крајни потрошувачи.

За сите други производи што не се сметаат за лекови, а кои се продаваат во аптеки и во домови на здравје, даночен обврзник е аптеката или домот на здравје како продавач на мало на тие производи.

2. Како лекови, во смисла на овој тар. број, се сметаат производите од член 2 точ. 1, 3, 4 и 5 на Законот за прометот на лекови, и гумените чорапи, пластичните завои за вени и појасите за реума од чиста рунска волна.

3. Не се плаќа основен данок на промет на производи според овој тар. број на производите наведени во член 2 точка 2 од Законот за прометот на лекови, на редестилирана вода во ампули, на лекови направени по рецепт во аптеки, на диететски препарати, на ветеринарни лекови и на прометот на ортопедски прибор, на помагала за слух, на вештачки членови и на прибор за фрактури.

Тар. број 8

На прометот на ткаенини и на други текстилни производи се плаќа основен данок на промет на производи — — — — — 3% ако тие ткаенини односно производи се изработени од:

- над 50% вигоњ-предиво;
- предиво со над 50% до 70% рунска или табачка волна квалитет над 30 микрони;
- предиво со над 20% до 50% вештачки влакна врз база на регенерирана целулоза или синтетички полиакрилни влакна („Малон“) односно полиамидни влакна („Супрален“, „Супрал“, „Призенит“ и „Ултралон“).

Одредбите на став 1 од овој тар. број не се однесуваат на теписи јазлувани со рака со над 120.000 јазли на 1 m², и на волнени постилачи со рака ткаени — еднобојни или мелирани.

Тар. број 9

На прометот:

1) на ткаенини и на други текстилни производи, освен ткаенините и производите од тар. број 8 на оваа тарифа и освен текстилните производи од член 36 на овој закон на кои не се плаќа данок на промет на производи;

2) на обувки од кожа, од вештачка кожа, од скај, од гума, од пластични и други материји, освен обувки за деца до број 34 заклучно што се ослободени од плаќање данок и освен обувки од кожа на рептилии и од благородни и фини крзна од тар. број 15 точка 3 на оваа тарифа,

се плаќа основен данок на промет на производи — — — — — 4%

Тар. број 10

На прометот на сите видови дрвени плочи (шпер-плочи, панел-плочи, иверици и облагородени плочи),

се плаќа основен данок на промет на производи — — — — — 6%

Тар. број 11

На прометот:

1) на сработена кожа и на производи од кожа, на вештачка кожа и скај, освен обувките од тар. број 9 на оваа тарифа;

2) на производи од гума, освен надворешни и внатрешни гуми за патнички автомобили и гумени обувки,

се плаќа основен данок на промет на производи — — — — — 8%

Тар. број 12

На прометот на:

1) запалки за цигари, ако малопродажната цена е над 20 до 30 динари по парче;

2) ножиња за бричење, ако малопродажната цена е над 0,90 до 1,20 динари по парче;

3) бетонски челик, валана жица, цемент и покриена лепенка;

4) телевизори во боја;

5) стерео радиоприемници и стерео грамофони;

6) мотори за бродови и чамци јачина над 9 KS;

7) фотографски апарати чија продажна цена, без данокот на промет, е поголема од 250 динари по парче;

8) машини за пишување чија малопродажна цена, без данокот на промет, е поголема од 2.000 динари по парче;

9) бои, пигменти, фирнајзи, лакови, глазури, емајли, разредувачи и премачкувачки средства за мебел;

10) надворешни и внатрешни гуми за патнички автомобили,

се плаќа основен данок на промет на производи — — — — — 20%

Забелешка

1. Даночен обврзник е продавачот на мало кој произведените или увезените производи од овој тар. број им ги продава на крајните потрошувачи, а за производите што граѓани и други крајни потрошувачи ги внесуваат во Југославија, даночни обврзници се тие граѓани односно други крајни потрошувачи.

2. Даночна основица е малопродажната цена без данокот на промет, а за производите што граѓаните и другите крајни потрошувачи ги внесуваат во Југославија, даночна основица е вредноста на производите пресметана според царинските прописи, со вклучена царина и други давачки — сето зголемено за 40%.

Тар. број 13

На прометот на:

1) производи од сите видови изработени во целост или делум (со повеќе од 2%) од злато и од други благородни метали, како и на производи изработени од сребро, освен производи изработени во филигран (тар. број 1);

2) украсни стоки;

3) предмети изработени од брусено кристално (оловно) стакло;

4) рачни и џебни часовници чија малопродажна цена, без данокот на промет, е поголема од 200 динари по парче,

се плаќа основен данок на промет на производи — — — — — 25%

Забелешка

1. Даночен обврзник е продавачот на мало кој произведените или увезени производи од овој тар. број ги продава на крајни потрошувачи, а за производите што граѓани и други крајни потрошувачи ги внесуваат во Југославија, даночни обврзници се тие граѓани односно други крајни потрошувачи.

2. Даночна основица за производите од овој тар. број е малопродажната цена, без данокот на промет, а за производите што граѓаните и други крајни потрошувачи ги внесуваат во Југославија, даночна основица е вредноста на тој производ пресметана според царинските прописи, со вклучена царина и други давачки — сето зголемено за 40%.

3. Како украсни стоки се подразбираат производи од разен материјал (метал, пластични материјали, морска пена, Килибар, стакло и др.) кои служат за личен украс: прстења, брошеви, гривни, обетки, ѓердани, копчиња за манжетни, игли и држачи за вратоврски, циноли и слично, како и фигури и други украсни предмети за стан или мебел, изработени од порцелан, мајолика, теракота, фајанс и од друг керамички материјал.

4. На прометот на нови или употребувани производи од злато и од други благородни метали што ќе го извршат граѓани непосредно или преку трговски и други организации како посредници или преку занаетчиски дуќани на самостојни занаетчи, се плаќа данок според овој тар. број, па и кога тој данок е платен во поранешни прометни фази.

Тар. број 14

На промет на кафе: сурово, пржено и мелено, и на екстракт од кафе, се плаќа основен данок на промет на производи — — — — — 44%

Забелешка

1. Даночна основица за производите од овој тар. број е продажната цена на производителот на увозникот, на продавачот на големо или на продавачот на мало кои производите од овој тар. број сами ги трошат или им ги продаваат на други крајни потрошувачи.

Како крајни потрошувачи, во смисла на овој тар. број, се сметаат и угостителските организации на здружениот труд.

2. Даночен обврзник е производителот, увозникот, продавачот на големо или продавачот на мало кој тие производи им ги продава на крајните потрошувачи.

Тар. број 15

На прометот на:

1) парфимериски, козметички и тоалетни препарати од тар. број 33.06 на Царинската тарифа, освен пращици и пасти за заби и лосиони за уста;

2) природни скапоцени камења и природен бисер и на предмети изработени со тие камења и бисер;

3) кожа од рептилии (од змија, гуштер, крокодил и сл.), на благородни и фини крзна и на производи од тие кожи и крзна (облека, обувки и други производи);

4) јазлувани со рака теписи над 120.000 јазли по 1 m², и на волнени постилачи ткаени со рака — еднобојни или мелирани;

5) запалки за цигари чија малопродажна цена е над 30 динари по парче;

6) ножиња за бричење чија малопродажна цена е над 1,20 динари по парче,
се плаќа основен данок на промет на производи — — — — — 50%

Забелешка

1. Како благородни и фини крзна се сметаат крзната од ангорска коза, дабар, видра, дива мачка, крт, верверица, леопард, јагуар, пантер, хиена, чакал, илтис, ирвас, куна, нутрија, мали амерички мечки, кенгур, опозум, бизон, мрзливец, мајмун, сребрена, сива, платинска, црна, сива и бела лисица; астраган, перзијанер, бибер, чинчиле, хермелинови и скунксови крзна, рикови крзна, самуровина, вомбат, балабај крзна и сл.

2. Даночен обврзник и продавачот на мало кој произведените или увезени производи од овој тар. број им ги продава на крајните потрошувачи, а за производите што граѓаните или други крајни потрошувачи ги внесуваат во Југославија, даночни обврзници се тие граѓани односно други крајни потрошувачи.

3. Даночна основица за производите од овој тар. број е малопродажната цена, без данокот на промет, а за производите што граѓаните и други крајни потрошувачи ги внесуваат во Југославија, даночна основица е вредноста на тие производи пресметана според царинските прописи, со вклучена царина и други давачки — сето наголемено за 40%.

4. Врз прометот на производи од точка 2 на овој тар. број се применува одредбата од точка 4 на забелешката од тар. број 13 на оваа тарифа.

Тар. број 16

На прометот на кибрити се плаќа основен данок на промет на производи — — — — — 100%

Забелешка

1. Даночна основица за производите од овој тар. број е продажната цена на производителот односно продажната цена на увозникот, без данокот на промет

2. Даночен обврзник е производителот, увозникот или продавачот на големо, според тоа кој од нив им го продава кибритот на продавачите на мало, на угостителството или на крајните потрошувачи.

Тар. број 17

На прометот на хартија за цигари (цигарена хартија) се плаќа основен данок на промет на производи, и тоа:

1) на прометот на хартија за цигари во ливчиња — — — — — 0,23 динари

2) на прометот на хартија за цигари несечена или сечена — — — — — 4,25%

Забелешка

1. Како даночна основица за производите од точка 1 на овој тар. број се смета пакување од 30 ливчиња, а за поголемо или помало пакување данокот се пресметува сразмерно на пакување од 30 ливчиња.

2. Даночна основица за производите од точка 2 на овој тар. број е продажната цена на производителот односно продажната цена на увозникот, без данокот на промет.

3. Даночен обврзник е производителот, увозникот или продавачот на големо, кој ќе им продаде хартија за цигари на трговските организации регистрирани за промет на стоки на мало, на угостителството или на крајните потрошувачи.

4. Хартија за цигари во ливчиња што се продава во пакување со режан тугун подлежи на данок по стапката за режан тугун.

Тар. број 18

На карти за играње се плаќа основен данок на промет на производи — — — — — 500%

317.

Врз основа на Уставниот амандман XXXVII точка 4 под 1, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА СЛУЖБАТА НА ОПШТЕСТВЕНОТО КНИГОВОДСТВО

Се прогласува Законот за измени и дополненија на Законот за Службата на општественото книговодство, што го усвои Сојузната скупштина, на седницата на Соборот на народите од 28 јуни 1972 година и на седницата на Општествено-политичкиот собор од 28 јуни 1972 година.

ПР бр. 83
29 јуни 1972 година
Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател
на Сојузната скупштина,
Мијалко Тодоровиќ, с. р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА СЛУЖБАТА НА ОПШТЕСТВЕНОТО КНИГОВОДСТВО

Член 1

Во Законот за Службата на општественото книговодство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 5/72 и 23/72) во член 72 по став 9 се додаваат три нови става, кои гласат:

„Ако се утврди дека Службата во постапката за спроведување на мултилатерална компензација неправилно извршила задолжување или одобрување на сметките на корисниците на општествени средства, Службата издава посебни налози за пренос на неправилно насочените средства.

Посебните налози за пренос од став 10 на овој член Службата ги издава врз товар на сметките на корисникот на општествени средства во чија корист по погрешка се одобрени средствата и веднаш ги извршува, пред сите налози и основи за наплата.

Корисникот на општествени средства во рок од три дена од денот на приемот на известувањето за издавање посебен налог, може да поднесе против тој налог приговор по кој Службата е должна без одлагање да донесе решение.“

Член 2

Во член 73 во уводната реченица зборовите: „До 30 јуни 1972 година“ се заменуваат со зборовите: „До 31 декември 1972 година“.

Член 3

Во член 74 став 1 зборовите: „Од 1 јули 1972 година“ се заменуваат со зборовите: „Од 1 јануари 1973 година“.

Член 4

Одредбите на член 1 од овој закон ќе се применуваат и при контролата на пријавените долгови за прва мултилатерална компензација (член 72 од Законот за Службата на општественото книговодство).

Член 5

Овој закон влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

318.

Врз основа на Уставниот амандман IX точка 1 став 3, Сојузната скупштина, на седницата на Соборот на народите од 28 јуни 1972 година и на седницата на Општествено-политичкиот собор од 28 јуни 1972 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ СРЕДСТВА НА СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО ОД РЕЗЕРВНИОТ ФОНД НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА НАМИРУВАЊЕ НА ТРОШОЦИТЕ НАСТАНАТИ ВО ВРСКА СО ПРЕЗЕМАЊЕТО НА ПРЕВЕНТИВНИТЕ МЕРКИ ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА ПОЈАВАТА НА ЛИГАВКАТА И ШАПОТ

1. Од средствата на резервниот фонд на федерацијата му се доделува, без обврска за враќање, на Сојузниот секретаријат за земјоделство износот од 2.000.000 динари за намирување на трошоците настанати во врска со преземањето на превентивните мерки за спречување на појавата на лигавката и шапот.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Сојузна скупштина

АС бр. 637
29 јуни 1972 година
Белград

Претседател
на Сојузната скупштина,
Мијалко Тодоровиќ, с. р.

Претседател
на Општествено-политичкиот собор,
Радомир Комагина, с. р.

Претседател
на Соборот на народите,
Мика Шпиљак, с. р.

319.

Изразувајќи ги чувствата на народите и народностите на Социјалистичка Федеративна Република Југославија спрема Неговото Царско Величество Царот на Етиопија Хаиле Селасие I, истакнат борец за слобода и рамноправност на сите народи во светот; ослободител на Царството Етиопија и организатор на неговата изградба и понатамошниот напредок; неуморен борец за мир во светот и за сестрана меѓународна соработка; истакнат лидер на политиката на неврзување и искрен пријател на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, а по повод неговиот 80-ти роденден;

Сојузната скупштина, на заедничката седница на Соборот на народите и на Општествено-политичкиот собор од 28 јуни 1972 година, донесе

О Д Л У К А

Неговото Царско Величество Царот на Етиопија Хаиле Селасие I да се прогласи за почесен граѓанин на Социјалистичка Федеративна Република Југославија.

За ова да Му се издаде на Неговото Царско Величество на пергамент напишана Позелба, готвено со златен печат на Социјалистичка Федеративна Република Југославија.

Сојузна скупштина

АС бр. 651
28 јуни 1972 година
Белград

Претседател
на Сојузната скупштина,
Мијалко Тодоровиќ, с. р.

Претседател
на Општествено-политичкиот собор,
Радомир Комагина, с. р.

Претседател
на Соборот на народите,
Мика Шпиљак, с. р.

320.

Врз основа на член 8 од Законот за Сојузниот извршен совет („Службен лист на СФРЈ“, бр. 32/71 и 54/71), Сојузниот извршен совет донесува

ДЕЛОВНИК

НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ

I. УВОДНА ОДРЕДБА

Член 1

Со овој деловник, во согласност со Уставот на СФРЈ и со законот, се утврдуваат, внатрешната организација и начинот на работата на Сојузниот извршен совет (во понатамошниот текст: Советот) и на неговите работни тела; начинот на работата и на остварувањето на правата на претседателот, на потпретседателите, на членовите и на секретарот на Советот; начинот на остварувањето на односите на Советот со Сојузната скупштина, со Претседателството на СФРЈ, со сојузните органи на управата и со сојузните организации, со републичките и покраинските органи, со општествено-политичките, самоуправните и други организации, како и другите прашања во врска со работата и организацијата на Советот.

II. ПРЕТСЕДАТЕЛ, ПОТПРЕТСЕДАТЕЛИ, ЧЛЕНОВИ И СЕКРЕТАР НА СОВЕТОТ

1. Претседател на Советот

Член 2

Претседателот на Советот, во рамките на правата и должностите утврдени со Уставот на СФРЈ и со законот, го претставува Советот и се грижи за спроведувањето на заклучоците на Советот, за остварувањето на политиката на Советот и за организирањето на соработката на Советот со републичките и покраинските извршни совети, со општествено-политичките, самоуправните и други организации и нивни здруженија.

Член 3

Претседателот на Советот покренува иницијатива за разгледување на одделни прашања од надлежноста на Советот или прашања што се од интерес за работата на Советот, ја усогласува работата на Советот со работата на другите органи во федерацијата и во републиките односно во автономните покраини и ја усогласува работата во Советот и во работните тела на Советот.

Член 4

Претседателот на Советот се грижи за организирањето на работата на Советот, за спроведувањето на начелата за јавност и одговорност во работата на Советот, за остварувањето на начелата за рамноправност на јазиците и писмата на народите и народностите на Југославија во работата на Советот, за законитата работа во Советот, за применувањето на деловникот на Советот и врши други работи што со Уставот и со законот му се одредени или за чие извршување ќе го овласти Советот.

Член 5

Претседателот на Советот ги потпишува пропишаните и другите акти што ги донесува Советот.

Претседателот на Советот го обезбедува известувањето на Претседателот на Републиката, на Претседателството на СФРЈ и на Претседателството на Сојузната скупштина за општите прашања за кои одлучува Советот.

2. Потпретседатели на Советот

Член 6

Потпретседателите на Советот, во случај на отсутност или спременост на претседателот на Советот,

тот, претседаваат на седницата на Советот според распоредот утврден од страна на Советот, ги потпишуваат протоколите и другите акти што ги донесува Советот на седницата на која тие претседаваат и го заменуваат во сите други права и должности претседателот на Советот, во согласност со овој деловник и со заклучоците на Советот.

Претседателот на Советот може да ги овласти потпретседателите да го заменуваат во одделни работи што произлегуваат од неговата функција на претставување на Советот (присуствување на седници на Претседателството на Сојузната скупштина, одржување непосредни односи со Советот на Сојузот на синдикатите на Југославија, со Социјалистичкиот сојуз на работниот народ на Југославија, со Сојузот на комунистите на Југославија или по одредени прашања што произлегуваат од односите со републиките и со автономните покраини и др.), како и во други работи во рамките на неговите права и должности.

3. Членови на Советот

Член 7

Претседателот, потпретседателите и членовите на Советот (во понатамошниот текст: членовите на Советот) учествуваат во претресување на прашања за кои се расправуваат на седниците на Советот или на седниците на работните тела на Советот чии се членови, одлучуваат за тие прашања и имаат и други права и должности во согласност со Уставот на СФРЈ, со законот и со овој деловник.

Член на Советот има право на Советот да му предложи утврдување на предлози и донесување на прописи и на други акти, како и претресување и заземање ставови по други прашања од надлежноста на Советот.

Член на Советот има право да учествува во работата на работните тела на Советот и кога не е член на тие тела.

Член 8

Член на Советот има право да биде известуван за прашањата на внатрешната политика, на надворешната политика и на народната одбрана; за движењата во областа на стопанството и општествените дејности; за спроведувањето на сојузните прописи, на општествениот план на Југославија и на другите акти на Сојузната скупштина и на Советот; за спроведувањето на политиката во сите области на стопанскиот и општествениот живот, како и за други прашања потребни за вршење на функцијата член на Советот.

На член на Советот му се доставуваат сите материјали што овластените предлагачи му ги доставиле на Советот заради разгледување на седница на Советот.

Член на Советот има право од старешините на соодветните стручни служби на Советот да бара да обезбедат собирање на известувања за мислењата изнесени во јавност за пооделни прашања што се на дневен ред на седница на Советот или на работното тело на Советот чиј е член, како и други известувања за прашањата од надлежноста на Советот, ако тоа не може да го обезбеди преку својот кабинет.

Член 9

Член на Советот што раководи со сојузен орган на управата или со сојузна организација се грижи за спроведувањето на политиката и на ставовите на Советот по прашањата од делокругот на органот односно организацијата со која раководи и е одговорен за навремено покренување пред Советот на прашања од надлежноста на Советот во областите што се во согласност со делокругот на органот односно со организацијата чија работа ја раководи.

Член 10

Член на Советот кој е претседател на меѓуре-публички комитет обезбедува комитетот навремено да ги разгледува сите прашања што се во делокругот на комитетот; во комитетот да изнесува и да застапува ставови на Советот по конкретни праша-

ња или во рамките на утврдената политика на Советот; на републичките и покраинските извршни совети навремено да им се доставуваат материјали за седници на комитетот; на Советот и на републичките и покраинските извршни совети навремено да им се доставуваат заклучоците на комитетот по прашањата по кои, согласно со Уставот на СФРЈ, органите на федерацијата ги вршат своите права и должности врз основа на усогласените ставови со надлежните републички и покраински органи.

Претседателот на меѓуре-публички комитет може да бара од сојузен орган на управата, од сојузна организација или од соодветна стручна служба на Советот, за потребите на меѓуре-публички комитет да обработат одделни прашања од својот делокруг или да дадат мислења или предлози за такви прашања.

Член 11

Член на Советот, по своја иницијатива или по барање на Советот, го известува Советот за извршувањето на задачите што му се доверени од Советот.

Член 12

За вршење на работите за потребите на претседателот, на потпретседателите, на секретарот и на одделни членови на Советот постојат кабинети.

Член 13

Член на Советот ужива имунитет од денот кога е именуван за член на Советот до денот на разрешувањето од таа должност.

За прашањата на имунитетот на член на Советот одлучува Советот согласно со одредбите на член 202 од Уставот на СФРЈ.

Член 14

За барање на надлежен орган да се одобри притворање на член на Советот односно да се поведе кривична постапка против член на Советот, како и за извештајот на државен орган за притворањето на член на Советот односно за поведувањето на кривична постапка против член на Советот што не се повикал на имунитетот, Советот решава на првата наредна седница по приемот на барањето односно на извештајот.

По повод барањето да се одобри притворање на член на Советот односно против него да се одобри поведување кривична постапка Советот одлучува дали ќе даде одобрение, а по повод извештајот за притворањето на член на Советот односно за поведувањето на кривична постапка против член на Советот, Советот одлучува дали одлуката на државен орган за притворањето ќе ја потврди или таа одлука ќе ја стави вон сила, односно дали кривичната постапка ќе се продолжи или запре.

Член 15

На членовите на Советот им се издава легитимација.

Легитимацијата содржи податоци за идентитетот на член на Советот и кратка констатација за имунитетските и други права на член на Советот.

Легитимацијата ја потпишува претседателот на Советот, а за издавањето на легитимациите и за нивната евиденција се гриже секретарот на Советот.

4. Секретар на Советот

Член 16

Секретарот на Советот се грижи за подготвувањето на седници на Советот, за обезбедувањето и доставувањето на материјалите потребни за работата на Советот, на меѓуре-публичките комитети и на работните тела на Советот; за извршувањето на обврските на Советот спрема Сојузната скупштина и спрема Претседателството на СФРЈ; за доставувањето и спроведувањето на заклучоците на Советот; за обезбедувањето услови за работа на работните тела на Советот и на меѓуре-публичките комитети и врши

други работи одредени со законот и со овој деловник, како и работи чие извршување ќе му го довери Советот или претседателот на Советот.

Секретарот на Советот се грижи за доставувањето на заклучоците на Советот до сојузните органи на управата, до сојузните организации и до други органи и организации и ги извршува заклучоците на Советот по прашања што не спаѓаат во делокругот на сојузните органи на управата, на сојузните организации и на самостојните стручни служби на Советот.

Секретарот на Советот, во врска со прашањата што се разгледуваат на Советот, обезбедува мислења на соодветни сојузни органи на управата, на сојузни организации и на стручни служби на Советот.

Секретарот на Советот го претставува односно го застапува Советот пред други органи и организации, ако Советот или претседателот на Советот за тоа не овластат друг сојузен функционер или стручњак.

Секретарот на Советот е наредбодавец за извршување на претсметка на Советот.

Член 17

Секретарот на Советот се грижи за чувањето на државниот печат и е одговорен за неговата употреба.

Државниот печат се става на акти одредени во Законот за државниот печат и за печатите на сојузните органи.

За ставањето на државниот печат се составува записник. Записникот го потпишуваат секретарот на Советот и лицето овластено од органот што го донесува актот на кој се става државниот печат.

Член 18

Во случај на отсутност или спреченост, секретарот на Советот го заменува во сите права и должности заменик-секретарот на Советот.

Секретарот на Советот вршењето на одредени работи од својот делокруг му го доверува на заменик-секретарот на Советот.

III. РАБОТНИ ТЕЛА НА СОВЕТОТ

Член 19

За разгледување на прашања од надлежноста на Советот, за давање мислења, за подготвување предлози за одделни прашања и за извршување на одредени задачи и работи од надлежноста на Советот се формираат работни тела на Советот.

Работните тела на Советот не можат да донесуваат задолжителни заклучоци, освен по прашањата за доработка и надополнување на материјалите подготвени за седница на Советот, како и по прашањата по кои тие одлучуваат.

Член 20

Работните тела на Советот при разгледувањето на нацрти или на предлози на прописи, анализи, извештаи, информации и др. (во понатамошниот текст: материјалите) посебно водат сметка дали материјалите се подготвени така што да можат да се разгледуваат и по нив да се одлучува односно дали ги содржат сите елементи потребни за одлучување и дали е адекватен предлогот на заклучоци во материјалот чие донесување му се предлага на Советот.

Ако претставникот на сојузен орган на управата односно на сојузна организација на седница на работното тело на Советот изјави дека ги прифаќа предлозите на работното тело за измена или за дополнување на материјалот, или предлозите на заклучоци што му се предложени на Советот да ги усвои односниот орган односно организација е должна да постапи по предлозите на работното тело во рокот кој ќе се одреди на седницата на работното тело. Ако претставникот на сојузен орган на управата односно на сојузна организација изјави дека не ги прифаќа предлозите на работното тело, таквиот став ќе се внесе во извештајот за разгледувањето на материјалот што работното тело му го поднесува на Советот.

Во извештајот за разгледувањето на материјалите работните тела постапуваат во согласност со ст. 1 и 2 од свој член и даваат свое мислење за материјалот што го разгледувале.

Ако во работното тело постојат различни мислења за начелните или други прашања, во извештајот за разгледувањето на материјалите се изнесуваат и мислењата на поделните членови на работното тело, ако тоа го сакаат тие.

Член 21

Членовите на работните тела на Советот се известуваат за состојбата во областа за која соодветното тело е формирано, како и за други прашања чие познавање е потребно заради вршење на функцијата на член на работното тело.

Член 22

Работни тела на Советот се: постојани комисии, комитети, повремени работни тела и југословенски дел на мешовити комитети, одбори или комисии за соработка со други држави и меѓународни организации.

1. Постојани комисии

Член 23

Постојаните комисии се формираат заради разгледување на материјалите од областа за која се основани и за давање мислења и предлози на Советот по тие материјали.

Советот може да формира постојана комисија и за вршење на одредени работи што се однесуваат на донесувањето на решенија во управна постапка и на други поединечни решенија од надлежноста на Советот.

Постојаните комисии, во рамките на својот делокруг, му предлагаат на Советот разгледување на начелните прашања од областа за која се основани, утврдување на програмата за работата на Советот и мерки за нивно извршување и го разгледуваат спроведувањето на заклучоците и насоките на Советот.

Член 24

Советот ги има следните постојани комисии:

- 1) Комисија за надворешни работи и безбедност на земјата;
- 2) Комисија за општествено-политички и организациони прашања;
- 3) Комисија за економска политика;
- 4) Комисија за економски односи со странство;
- 5) Комисија за буџетски прашања;
- 6) Комисија за кадровски и административни прашања;
- 7) Комисија за мобилизациони подготовки на сојузните органи;
- 8) Комисија за станбени прашања;
- 9) Комисија за контрола над работата на службите на државната безбедност во сојузните органи на управата;
- 10) Комисија за координација на соработката помеѓу Југославија и Советот за заемна економска помош.

Член 25

Комисијата за надворешни работи и безбедност на земјата разгледува прашања на политичките односи на Југославија со други држави и меѓународни организации и прашања од посебно значење за одбраната и безбедноста на земјата.

Член 26

Комисијата за општествено-политички и организациони прашања разгледува прашања на општествено-политичкиот систем, прашања на организацијата и функционирањето на народната одбрана, прашања од областа на внатрешната политика и прашања на организацијата на сојузната управа.

Член 27

Комисијата за економска политика разгледува прашања од областа на пазарот, финансиите, надворешнотрговскиот и девизниот систем, царински и вонцарински заштити, работа и работни односи и други прашања од областа на стопанството.

Член 28

Комисијата за економски односи со странство разгледува прашања што се однесуваат на економските односи на Југославија со други држави и регионални и меѓународни економски организации.

Член 29

Комисијата за буџетски прашања разгледува прашања што се однесуваат на подготвувањето и извршувањето на буџетот на федерацијата, на подготвувањето на завршната сметка за извршувањето на буџетот на федерацијата и користењето на буџетските резерви и резервниот фонд на федерацијата.

Член 30

Комисијата за кадровски и административни прашања ги следи и разгледува прашањата на кадровската политика во сојузните органи на управата и сојузните организации, дава мислења за назначувањата и разрешувањата од должност на функционерите што ги назначува Советот, донесува решенија во управна постапка од надлежноста на Советот за кои Советот ќе ја овласти, му дава на Советот мислења за одобрување склучување на договори за купување односно продажба на земјишта и згради, му дава на Советот мислења во врска со имунитетските права на членовите на Советот, разгледува предлози од надлежноста на Советот за доделување одликувања и претставки и поплаки упатени до Советот.

Решенијата што ги донесува Комисијата за кадровски и административни прашања ги потпишува претседателот на Комисијата.

Член 31

Комисијата за мобилизациски подготовки на сојузните органи разгледува прашања во врска со изработка на воената организација на сојузните органи и со подготвување на воени планови и мерки за функционирање на сојузните органи за случај на непосредна воена опасност и војна, како и други прашања од надлежноста на Советот што се однесуваат на работата на сојузните органи врз подготвувањето на одбраната на земјата во воена состојба.

Член 32

Комисијата за станбени прашања ги разгледува потребите и можностите за изградба на станови за органите на федерацијата, во согласност со одлука на Советот дава на користење станови на функционерите и на органите и организациите на федерацијата, и врши други работи што ќе ѝ ги довери Советот.

Решенијата што ги донесува Комисијата за станбени прашања ги потпишува претседателот на Комисијата.

Член 33

Комисијата за контрола над работата на службите на државната безбедност во сојузните органи на управата разгледува прашања од работата на службите на државната безбедност во сојузните органи на управата одредени во Законот за основање Комисија за контрола на службата на државната безбедност, и за тоа на Советот му поднесува извештаи и предлози.

Член 34

Комисијата за координација на соработката помеѓу Југославија и Советот за заемна економска помош ја координира активноста на заинтересираните сојузни органи на управата, на сојузните организа-

ции, на организациите на здружениот труд што се занимаваат со стопанска дејност, и на нивните асоцијации, како и на другите заинтересирани органи и организации, насочени кон остварување на економска соработка помеѓу Југославија и Советот за заемна економска помош (СЕВ); се грижи за разработката и спроведувањето на единствена политика во економската соработка помеѓу Југославија и СЕВ и поднесува предлози во врска со одредувањето и спроведувањето на соработката помеѓу Југославија и СЕВ.

Член 35

Постојаната комисија ја сочинуваат претседател и одреден број членови на комисијата.

Претседателот и одреден број членови на постојаната комисија Советот ги именува од редот на членовите на Советот, а другите членови на комисијата Советот може да ги именува од редот на функционерите во сојузните органи на управата и сојузните организации, од функционерите во Советот односно во стручните служби на Советот, од функционерите во републичките и покраинските органи и организации и од функционерите во други заинтересирани органи и организации што вршат дејност на целата територија на Југославија, ако со актот за формирањето на комисијата не е поинаку одредено.

Членовите на Советот — претседатели на меѓурепубличките комитети се членови на Комисијата за економска политика.

2. Комитети

Член 36

Комитетите на Советот се формираат заради давање мислења и предлози по прашања од надлежноста на Советот што се од заеднички интерес за самоуправните организации од одредени области на трудот и за повеќе сојузни органи на управата и сојузни организации и кои бараат во постапката на подготовките за одлучување претходно да се оствари потрајна и поширока координација на заинтересираните органи и организации.

Комитетите разгледуваат прашања по кои се поднесени предлози до Советот и по тие прашања на Советот му даваат мислења и предлози, даваат иницијатива за претресување на одделни прашања на седница на Советот и за утврдување на програмата за работата на Советот, како и за преземање мерки од надлежноста на Советот.

Член 37

Советот ги има следните комитети:

- 1) Комитет за прашања на надворешните миграции;
- 2) Комитет за боречки прашања;
- 3) Комитет за туризам;
- 4) Комитет за наука, технологија, образование и култура.

Член 38

Комитетот за прашања на надворешните миграции разгледува прашања на вработувањето на југословенските граѓани во странство, на заштитата и нивните права во странство и во земјата, прашања во врска со нивното враќање и вработување во земјата, како и прашања што се однесуваат на односите на југословенските иселеници кон стариот роден крај.

Член 39

Комитетот за боречки прашања разгледува прашања што се однесуваат на основните права на борците, воените инвалиди од војните и семејствата на паднатите борци.

Член 40

Комитетот за туризам разгледува прашања од надлежноста на Советот од гледиштето на обезбедувањето услови за развој и за унапредување на ту-

ризмот и на соработката со други земји и со меѓународни организации во областа на туризмот.

Член 41

Комитетот за наука, технологија, образование и култура разгледува прашања од надлежноста на Советот од гледиштето на обезбедувањето услови за развој на науката, технологијата, образованието и културата, на модернизацијата и на примената на научните и техничките достигнувања во стопанството и во другите области, како и прашања на соработката со други земји и со меѓународни организации во областа на науката, технологијата, образованието и културата.

Член 42

Комитетот го сочинуваат претседател и членови на комитетот.

Претседателот на комитетот Советот го именува од редот на членовите на Советот, а членовите на комитетот — од редот на членовите на Советот, од функционерите на соодветните сојузни органи на управата и сојузните организации и од претставници на органите на заинтересираните општествено-политички заедници, како и од претставници на организациите на здружениот труд и на други организации.

3. Повремени работни тела

Член 43

За извршување на одредени задачи или работи од својата надлежност, Советот односно претседателот на Советот, може да формира, по потреба, и повремени работни тела (повремени комисии, работни групи и други работни тела).

Заради координација на работата на сојузните органи на управата и сојузните организации, Советот може да формира меѓуресорски групи од функционери што раководат со сојузни органи на управата односно со сојузни организации или од други функционери од тие органи и организации.

Задачите, составот и начинот на работата на повремени работни тела и на меѓуресорските работни групи се одредуваат со актот за нивното формирање.

4. Начин на работата на постојаните комисии, на комитетите и на повремени работни тела

Член 44

Работните тела на Советот работат во седници.

Претседателот на работно тело се грижи за организирањето и подготвувањето на седници на работните тела, врз основа на заклучоците на Советот, по своја иницијатива, на предлог од претседателот на Советот или од член на работното тело или врз основа на примени материјали подготвени за седниците на Советот.

Претседателот на работното тело свикува седници на работното тело и на нив претседава, предлага дневен ред на седница и се грижи за извршувањето на заклучоците на работното тело.

Кога претседателот на работното тело не присуствува на седница на работното тело, на седницата претседава член на работното тело кого што ќе го одреди претседателот.

За текот на седницата на работното тело се води записник.

Одредбите на овој деловник што се однесуваат на записникот на седница на Советот согласно се применуваат и врз записниците на работните тела на Советот.

Член 45

Ако тоа го бара природата на материјалите што се разгледуваат, на седници на работните тела можат да се повикаат и претставници на сојузните органи на управата и на сојузните организации, претставници на републичките и покраинските извр-

шни совети, претставници на заинтересираните организации и лица од редот на стручњациите, заради донесење мислења за материјалот кој се разгледува на седницата.

Член 46

Ако две или повеќе работни тела треба да разгледуваат материјал што е од заеднички интерес за две или повеќе работни тела, тие работни тела можат да одлучат да одржат заедничка седница заради разгледување на таквиот материјал.

Член 47

За времето на одржувањето на седницата на работното тело и за предлогот на дневниот ред на седницата се известуваат и членовите на Советот што не се членови на работното тело.

Член 48

За разгледување на одделни материјали работните тела на Советот му поднесуваат извештај со мислење и со предлози.

Извештајот на работните тела за разгледувањето на одделни материјали им се доставува на членовите на Советот заедно со покана за седницата на Советот на која ќе се разгледуваат тие материјали, а најдоцна на 24 часа пред часот одреден за одржување на седницата на Советот.

Член 49

Во поглед на подготвувањето и свикувањето на седниците и утврдувањето на дневниот ред и работата на седниците на работните тела согласно се применуваат одредбите на чл. 55 до 92 од овој деловник.

Работните тела, во согласност со одредбите на овој деловник, можат да донесат деловник за својата работа.

Член 50

Вршењето на стручните и административните работи за потребите на работните тела го обезбедува секретарот на Советот.

Стручните и административните работи за потребите на Комисијата за кадровски и административни прашања ги врши службата на Советот надлежна за персонални работи.

Стручните и административните работи за потребите на Комисијата за мобилизациски подготовки на сојузните органи ги врши службата на Советот надлежна за мобилизациски подготовки.

Член 51

Со одлука на Советот можат да се основат нови работни тела, да се спојуваат и укинуваат постојните работни тела предвидени со овој деловник и да се менуваат нивните задачи.

5. Југословенски дел на мешовити комитети, одбори или комисии за соработка со други држави и меѓународни организации

Член 52

Заради извршување на меѓународните договори во областа на стопанството, на индустриската, научната и друга соработка со други држави и меѓународни организации, со кои се предвидува формирање на мешовити тела, Советот, согласно со одредбите на односниот меѓународен договор, го именува југословенскиот дел на мешовитиот комитет, одбор или комисија.

Југословенскиот дел на мешовитиот комитет, одбор или комисија за соработка со други држави и меѓународни организации разгледува прашања и предлага мерки за унапредување на економските, водни преговори со соодветни странски партнери и се грижи за реализацијата на склучените спогодби.

Претседателот на југословенскиот дел на мешовитиот комитет, одбор или комисија Советот го име-

нува од редот на своите членови или од редот на функционерите во сојузните органи на управата и во сојузните организации, согласно договорот со другата договорна страна, а членовите — од редот на функционерите во сојузните органи на управата и во сојузните организации, од претставниците на работните организации и на нивните асоцијации и од функционерите во републичките и покраинските органи на управата.

Член 53

Стручната обработка на проблематиката и на предлозите за поодделни области на економските односи со странство што се предмет на разгледување во мешовитите комитети, одбори или комисии, ја вршат сојузните органи на управата и сојузните организации во чиј делокруг спаѓа односната проблематика.

Претседателот на југословенскиот дел на мешовитиот комитет, одбор или комисија раководи со преговорите, склучува спогодби во рамките на овластувањата од Советот и, во договор со старешините на надлежните сојузни органи на управата и на сојузните организации, се грижи за спроведувањето на тие спогодби.

Претседателот на југословенскиот дел на мешовитиот комитет, одбор или комисија, во договор со старешината на надлежниот сојузен орган на управата односно со старешината на сојузната организација, може да формира меѓуресорска работна група за подготвување седанија на мешовитиот комитет, одбор или комисија и да ангажира стручњаци за поодделни прашања за времето на подготвувањето или заседанието на мешовитиот комитет, одбор или комисија.

За време на подготвувањето на седанијата на мешовитиот комитет, одбор или комисија, се остварува соработка со соодветните републички и покраински органи на управата и со Стопанската комора на Југославија.

Член 54

Стручните, организационите и административните работи за југословенскиот дел на мешовитиот комитет, одбор или комисија ги врши секретарот на југословенскиот дел, кој се именува од редот на работниците на соодветниот сојузен орган на управата или сојузна организација, односно од редот на работниците на органот односно организацијата чиј функционер е именуван за претседател на југословенскиот дел на мешовитиот комитет, одбор или комисија.

IV. СЕДНИЦИ НА СОВЕТОТ

1. Подготвување на седниците

Член 55

За организацијата на стручните работи во врска со подготвувањето и организирањето на седниците на Советот, се грижи секретарот на Советот.

Член 56

Предлозите за ставање одделни материјали на дневен ред на седница на Советот му се доставуваат на секретарот на Советот.

Кон предлогот за ставање одредени материјали на дневен ред на седница на Советот, се поднесуваат и материјалите што се потребни за да може Советот за нив да одлучи, а ако се во прашање пропсежни материјали се поднесува и кратка содржина на тие материјали.

Кон материјалите предлагачот е должен да поднесе и предлог на заклучоци што Советот треба да ги донесе.

Ако предложениот пропис или друг акт бара материјални издатоци или преземање организациони и други мерки за неговото спроведување, предлагачот кон прописот односно кон другиот акт поднесува и податоци за финансиските издатоци потребни за спроведување на прописот или на другиот акт,

предлага извори од кои ќе се обезбедат потребните средства и укажува на организационите и други мерки што треба да се преземат.

Предлогот за ставање одредени материјали на дневен ред на седница на Советот го потпишува старешината на сојузниот орган на управата односно на сојузната организација од која произлегува предлогот.

Член 57

Кон предлогот за давање согласност за водeње преговори за склучување на меѓународни договори и за ратификација на меѓународни договори, предлагачот е должен да приложи нацрт односно конечен текст на меѓународниот договор чие склучување односно ратификација се предлага, да ги изложи накратко прашањата што се уредуваат со договорот и да укаже на обврските што се преземаат со договорот од името на Југославија.

Член 58

Ако сојузниот орган на управата или сојузната организација му предложи на Советот тој, во рамките на своите овластувања, на Сојузната скупштина да ѝ поднесе предлог за донесување на закон, нацрт на закон односно предлог на закон или на друг акт, или ако Советот му довери на сојузниот орган на управата или на сојузна организација односно на посебна комисија или работна група изработка на предлог за донесување на закон, на нацрт на закон односно на предлог на закон или на предлог на друг акт, сојузниот орган на управата односно сојузната организација предлогот за донесување на закон, нацрт на закон, предлог на закон односно предлог на друг акт ќе го изработи согласно со одредбите на Деловникот на Сојузната скупштина.

Ако е во прашање нацрт или предлог на посебен закон или на друг акт, предлагачот е должен да му укаже на Советот кои основни прашања се регулираат со нацртот на закон, со предлогот на закон односно со предлогот на друг акт и за начинот на кој тие се решаваат.

Член 59

Сојузните органи на управата и сојузните организации, пред поднесувањето до Советот, предлозите за донесување на закон, на нацрт на закон односно на предлог на закон или на други акти претходно му ги доставуваат на мислење на Секретаријатот за законодавни и правни работи.

Сојузните органи на управата и сојузните организации, пред поднесувањето до Советот, прописите од став 1 на овој член им ги доставуваат на мислење на сите заинтересирани органи и организации, со тоа што прописите од интерес за народната одбрана му ги доставуваат на Сојузниот секретаријат за народна одбрана, прописите што се однесуваат на располагањето со општествените средства и на финансиското работење или што повлекуваат материјални издатоци од буџетот на федерацијата — на Сојузниот секретаријат за финансии, а прописите со кои се пропишуваат кривични дела, кривични престапи и прекршоци — на Сојузниот секретаријат за правосудни и општи управни работи.

Варањата на сојузните органи и на сојузните организации и на другите корисници на средствата на буџетот на федерацијата за доделување средства од тековната буџетска резерва, му се доставуваат на Сојузниот секретаријат за финансии, кој со своето мислење и предлог му ги доставува на Советот заради одлучување.

Сојузниот правен совет и Сојузниот економски совет, по барање на Советот, на работните тела на Советот и на републичките комитети, даваат свои мислења за материјалите подготвени за седници на Советот односно на меѓурепоубличките комитети.

Член 60

Предлагачот е должен кон предлогот за донесување на закон, кон нацртот на закон, кон предлогот на закон или кон предлогот на друг акт да му укаже на Советот дали прописот односно другиот

акт, согласно со Уставот на СФРЈ, подлежи на усогласување на ставовите со надлежните републички и покраински органи.

Предлагачот е должен да му укаже на Советот и на прашањата по кои постоеле различни мислења, да ги изнесе поначелните и поважните забелешки на заинтересираните органи и организации што не ги прифатил и да даде свое мислење за тие забелешки.

Член 61

За предлозите за донесување на закон, за нацртите на закони, за предлозите на закони или за нацртите или предлозите на други акти, што на Советот му ги доставува на мислење Сојузната скупштина, или за нацртите или предлозите на прописи или други акти, што на Советот му ги доставуваат републичките или покраинските собранија односно републичките или покраинските извршни совети, секретарот на Советот, пред седницата на Советот и на неговите работни тела, обезбедува мислења на соодветните сојузни органи на управата, сојузни организации и стручни служби на Советот.

Член 62

На материјалите од доверлива природа предлагачот ќе го означи со посебна видна ознака степенот на доверливоста.

За строго доверливите материјали се води посебна евиденција и тие материјали по користењето му се враќаат на секретарот на Советот.

Член 63

При подготвувањето на седниците на Советот, секретарот на Советот цени дали материјалите доставени за седницата на Советот се подготвени во согласност со одредбите на овој деловник, па, ако се, веднаш им ги доставува на разгледување на работните тела на Советот односно на меѓурејубличките комитети.

Материјалите што не се подготвени според одредбите на овој деловник, секретарот на Советот ќе им ги врати на предлагачите.

Член 64

Материјалот предложен за дневен ред на седницата на Советот, по правило, пред седницата на Советот се разгледува во работните тела на Советот.

Ако се работи за материјал за кој претходно е постигната согласност со надлежните и заинтересираните органи и организации или за материјал што според својата природа не бара претходно разгледување во работните тела на Советот или е од таква природа што да бара итно разгледување, таквиот материјал Советот може да го внесе во предлогот на дневниот ред на седницата на Советот и без претходно разгледување во работното тело на Советот.

Член 65

Претседателот на Советот ќе го одложи изнесувањето на одреден материјал на седница на Советот ако се утврди дека по него не се извршени потребните консултации со заинтересираните сојузни органи на управата, сојузни организации или други заинтересирани организации, дека не се исполнети другите услови неопходни за одлучување, или дека постојат други оправдани причини.

Секретарот на Советот го известува предлагачот за одлагањето на изнесувањето на материјалот на седницата на Советот пред одржувањето на седницата или на самата седница на Советот.

Ако предлагачот и покрај тоа бара Советот да го разгледува материјалот, за таквото барање одлучува Советот на седницата.

2. Свикување седница на Советот и утврдување на дневниот ред

Член 66

Седницата на Советот ја свикува претседателот на Советот врз основа на заклучок на Советот, по

барање на пет членови на Советот, по своја иницијатива, и во случаите предвидени со Уставот на СФРЈ или со законот.

Член 67

Претседателот на Советот го утврдува предлогот на дневниот ред на седницата на Советот.

Материјалите што се однесуваат на системските и други поважни прашања ќе се внесат во дневниот ред ако се поднесени најдоцна на 20 дена пред денот на одржувањето на седницата на Советот на која треба да се разгледуваат, а другите материјали — ако се поднесени најдоцна на 15 дена пред денот на одржувањето на седницата на Советот.

Претседателот на Советот, во исклучителни случаи, може да предложи да се внесат во дневниот ред на седницата на Советот и материјали што не се доставени во роковите од став 2 на овој член.

Член 68

Седниците на Советот, по правило, се одржуваат одредениот ден во седмицата.

За денот, местото и времето на одржувањето на седницата на Советот секретарот на Советот ги известува членовите на Советот.

Кон известувањето за одржувањето на седницата на Советот, на членовите на Советот им се доставуваат предлогот на дневниот ред и материјалите што се на дневен ред на седницата на Советот.

Член 69

Покана за седницата на Советот заради учество во работата на Советот се доставува, заедно со материјалите што се на дневен ред на седницата на Советот, до секретарот за законодавни и правни работи и до секретарот за информации.

Покана за седницата на Советот заради учество во работата на Советот по одредени материјали им се доставува и на функционерите што раководат со сојузните органи на управата и на функционерите што раководат со сојузните организации, а кои не се членови на Советот, кога на дневен ред на седницата на Советот се наоѓаат материјали што се однесуваат на областа од делокругот на сојузниот орган на управата односно на сојузната организација со која раководат. Кон поканата, на тие функционери им се доставува и материјалот кој се однесува на соодветната точка на дневниот ред.

Кога на дневниот ред на седницата на Советот е предлог за ратификација на меѓународен договор, на членовите на Советот и на сојузните функционери од ст. 1 и 2 на овој член им се доставува текстот на меѓународниот договор со кусо образложение на прашањата што се уредуваат со тој договор и за обврските што од името на Југославија се преземаат со договорот.

Во случај на спреченост на сојузниот секретар односно на функционерот од ст. 1 и 2 на овој член да присуствува на седницата на Советот, на седницата на Советот е должен да присуствува неговиот заменик, односно помошникот кого тој ќе го одреди.

Сојузните секретари и функционерите од став 2 на овој член, во особено оправдани случаи можат да бараат на седницата на Советот да присуствуваат и нивните соработници (функционери и стручни соработници), и тоа само за времето на разгледувањето на одредени прашања на дневниот ред. Секретарот на Советот го одобрува присуствувањето на таквите лица на седницата на Советот и го одредува времето на нивното доаѓање на седницата на Советот, за што претходно го запознава претседателот на Советот.

Кога тоа ќе го одобри претседателот или секретарот на Советот, на седницата на Советот присуствуваат и одредени функционери и работници на стручните служби на Советот што вршат одредени задачи во врска со работата на седницата на Советот.

Член 70

Претседателот на Советот може да повика на седницата на Советот претставници на републички-

те и покраинските извршни совети и претставници на општествено-политичките организации што вршат дејност на целата територија на Југославија.

Претседателот на Советот, по потреба, може да повика на седница на Советот и претставници на други општествено-политички заедници, здруженија на организации на здружениот труд и на други организации, заради изнесување мислења по одредени прашања.

Кон поканата за седницата, на претставниците од ст. 1 и 2 на овој член им се доставуваат и соодветните материјали.

Член 71

Предлогот на дневниот ред, со материјалите за седницата на Советот, им се доставува на сојузните, републичките и покраинските органи и организации и на функционерите што ќе ги одреди претседателот на Советот.

Член 72

Известувањето до членовите на Советот за одржувањето на седницата на Советот односно поканата за седницата на Советот до сојузните функционери се доставува, со материјалите, најдоцна на 8 дена пред денот одреден за одржување на седницата на Советот.

Во оправдани случаи претседателот на Советот може да свика седница на Советот за прашања по кои на членовите на Советот не им се доставени материјалите во рокот од став 1 на овој член.

Член 73

Во итни случаи член на Советот и функционер што раководи со сојузен орган на управата односно со сојузна организација, пред седница на Советот, може да предложи во дневниот ред на закажаната седница да се внесат материјали што не биле предвидени за разгледување на седницата или таков предлог може да стави на седницата на Советот при утврдувањето на дневниот ред (итна постапка).

По итна постапка може да се стави на дневен ред на седницата на Советот и да се разгледува на седницата само материјал за чие итно решавање постои фактична и неодољна потреба а чие одлагање би можело да има штетни последици по општествената заедница.

За предлогот одредено прашање да се разгледува по итна постапка одлучува Советот при утврдувањето на дневниот ред.

Член 74

Член на Советот, пред седницата на Советот, може да предложи измени и дополненија на пропис или друг акт што е внесен во предлогот на дневниот ред на седницата. Предлозите за таквите измени и дополненија се формулираат писмено и им се доставуваат на секретарот на Советот и на предлагачот пред почетокот на седницата на Советот.

Член на Советот што е спречен да присуствува на седницата на Советот своето мислење и предлозите по материјалите што се на дневен ред на седницата на Советот може да му ги достави на секретарот на Советот писмено пред почетокот на седницата.

Правата од ст. 1 и 2 на овој член ги имаат и функционерите што раководат со сојузни органи на управата односно со сојузни организации, кои не се членови на Советот.

3. Работа на седниците

Член 75

На седниците на Советот претседава претседателот на Советот.

Кога претседателот на Советот не присуствува на седницата на Советот, на седницата претседава еден од потпретседателите на Советот.

Член 76

Кога претседателот на Советот ќе ја створи седницата се пристапува кон усвојување на записникот од претходната седница.

Член на Советот има право да стави забелешки против записникот.

Функционерите што раководат со сојузни органи на управата односно со сојузни организации, кои не се членови на Советот, а по покана присуствувале на седницата на Советот, своите забелешки против записникот му ги доставуваат писмено на секретарот на Советот пред одржувањето на наредната седница на Советот.

При усвојувањето на записникот Советот одлучува за прифаќање или неприфаќање на забелешките што се ставени против записникот.

Член 77

По усвојувањето на записникот од претходната седница, Советот го утврдува дневниот ред на седницата на Советот врз основа на предлогот на претседателот на Советот.

Ако на седницата на Советот не присуствува предлагачот на материјалот, материјалот се сведува од дневниот ред, но Советот може да одлучи материјалот да се претресе и во отсуство на предлагачот.

Член 78

На почетокот на претресувањето на материјалите предлагачот е должен, ако тоа Советот го бара, да даде усно кратко образложение на материјалите, по што Советот одлучува за предлогот.

Советот може да одлучи за општите прашања на политиката и за начелните и други прашања да се води начелен претрес. Начелниот претрес може да се заврши со утврдување на ставот на Советот по начелните прашања.

Советот, ако е тоа потребно, може да го ограничи времето на излагањето по поделни материјали.

Член 79

Советот одлучува за секој материјал врз основа на предлозите дадени во материјалите и на предлозите прифатени на седницата на Советот.

Со заклучок Советот може да одреди поодделна задача или работа да изврши член на Советот, работно тело на Советот, сојузен орган на управата, сојузна организација или стручна служба на Советот.

Советот може да одреди и начин за спроведување на своите заклучоци.

Член 80

За предлогот за донесување на закон, за нацртот на закон, за предлогот на закон или за предлогот на друг акт што Советот по своја иницијатива или врз основа на заклучоците на собор на Сојузната скупштина му го предала на Скупштината, се води претрес во начело, ако Советот не одлучи да се води единствен претрес.

Член 81

Членовите на Советот и сојузните функционери што учествуваат во работата на Советот, за време на претресувањето на материјалот на седницата на Советот, можат писмено или усно да предлагаат нови измени и дополненија.

Претседателот на Советот може да бара член на Советот односно сојузниот функционер од став 1 на овој член писмено да ги формулира измените и дополненијата што усно ги предложил на седницата.

За предлозите на измени и дополненија се изјаснува подносителот односно предлагачот на материјалот.

Член 82

Советот посебно одлучува за секоја одредба односно за секој дел од предлог за донесување на закон, нацрт на закон, предлог на закон или предлог на друг акт, за кој членот на Советот или сојузниот функционер, што учествува во работата на Советот, предложил измена или дополние.

По завршениот претрес на текстот на прописот или на друг акт, Советот одлучува за утврдувањето во целост на предлогот за донесување на закон, на нацртот на закон односно на предлогот на закон или на предлогот на друг акт што Советот ѝ го поднесува на Сојузната скупштина или за усвојувањето на прописот или на друг акт што го донесува Советот.

Член 83

Советот одлучува на седници со мнозинство гласови на членовите на Советот, ако со Уставот на СФРЈ не е одредено поинаку.

Гласањето е јавно.

Резултатот на гласањето го утврдува претседателот.

Член 84

Во особено оправдани и итни случаи, на предлог од претседателот на Советот, и без одржување седница, Советот може да одлучи за одделни материјали врз основа на прибавената согласност на членовите на Советот, со тоа што на првата наредна седница на Советот записнички да се констатира.

4. Постапка за поднесување оставка и за поставување на прашањето за доверба

Член 85

Ако Советот од причините утврдени во Уставот на СФРЈ и во Деловникот на Сојузната скупштина одлучи да поднесе колективна оставка или да го постави прашањето на својата доверба, оставката односно прашањето на доверба ѝ го поднесува на Сојузната скупштина од името на Советот претседателот на Советот.

Текстот на оставката односно текстот на прашањето на доверба го утврдува Советот на седница.

Член 86

Ако надлежните собори на Сојузната скупштина или Претседателството на СФРЈ пред Сојузната скупштина го постават прашањето на доверба спрема Советот или спрема одделен член на Советот, или се покрене интерпелација за претресување на одредени политички прашања во врска со работата на Советот, ставот на Советот по прашањата заради кои е поставено прашањето на неговата доверба или е покрената интерпелацијата го утврдува Советот на седница.

За ставовите на Советот ја известува Сојузната скупштина претседателот на Советот или член на Советот кого Советот ќе го овласти за тоа.

Член 87

Ако надлежните собори на Сојузната скупштина по повод поднесувањето на колективна оставка на Советот, поставувањето на прашањето на доверба спрема Советот или покренувањето на интерпелација во врска со работата на Советот, отвора претрес, Советот ќе одреди свој претставник кој на седниците на соборите на Сојузната скупштина од името на Советот ќе дава потребни известувања и објаснувања.

5. Постапка за назначување и разрешување на функционери

Член 88

Назначувањата и разрешувањата од должноста на функционерите во Советот, на функционерите на стручните служби во Советот и на функционерите на сојузните органи на управата и на сојузните организации, како и именувањето на членовите на колегијалните тела, од надлежноста на Советот ги врши Советот.

При назначувањето на функционерите што се врши по основ на паритетната застапеност, Советот постапува според соодветните одредби од Уставот на СФРЈ, од сојузните закони и од другите сојузни прописи.

Член 89

Предлог за назначување на функционерите во Советот што раководат со самостојни стручни служби на Советот поднесува претседателот на Советот, а предлог за назначување на функционерите на другите стручни и други служби на Советот — секретарот на Советот.

Предлог за назначување функционери во сојузните органи на управата, во сојузните организации и во самостојните стручни служби на Советот поднесува функционерот што раководи со сојузен орган на управата, со сојузна организација, односно со самостојна стручна служба.

Член 90

Предлозите за назначување и разрешување на функционерите му се поднесуваат на Советот.

Комисијата за кадровски и административни прашања врши консултации со соодветни кадровски органи на републиката односно на автономната покраина, ги разгледува предлозите и на Советот му доставува извештај со мислењата за предлозите за назначување односно разрешување.

6. Записник и стенографски белешки на Советот

Член 91

За текот на седницата на Советот се води записник.

Записникот го содржи дневниот ред на седницата, името на претседавачот на седницата, имињата на присутните и отсутните членови на Советот, имињата на лицата што по покана учествуваат на седницата, прашањата што биле на дневниот ред на седницата и заклучоците донесени по тие прашања.

Записникот се усвојува на наредната седница на Советот. Записникот го заверуваат претседателот односно потпретседателот на Советот што претседавал на седницата на која се усвојува записникот и секретарот на Советот.

Препис на записникот им се доставува на сите членови на Советот и на лицата за кои ќе одлучи Советот.

Заклучоците што се однесуваат на прашањата од областа која спаѓа во делокругот на одреден сојузен орган на управата или сојузна организација, им се доставуваат веднаш на функционерите што раководат со соодветните сојузни органи на управата односно сојузни организации.

За водењето на записникот се грижи секретарот на Советот.

Член 92

На седниците на Советот се водат стенографски белешки или се врши магнетофонско снимање.

Стенографските белешки односно магнетофонските снимки од седниците на Советот, ако за одделни случаи Советот не одреди поинаку, се сметаат за строго доверлив материјал.

Стенографските белешки односно магнетофонските снимки можат да се користат само во согласност со заклучоците на Советот, а по одобрение на секретарот на Советот.

За чувањето и користењето на стенографските белешки односно на магнетофонските снимки се грижи секретарот на Советот.

V. ПРОГРАМИРАЊЕ И ПЛАНИРАЊЕ НА РАБОТАТА

Член 93

Заради остварување на своите функции, а во согласност со програмата за работата на Сојузната скупштина и на Претседателството на СФРЈ, Советот утврдува програми и планови за својата работа.

Со програмата за работата на Советот се утврдуваат основните задачи на Советот за периодот за кој се донесува програмата, како и времето и начинот на извршувањето на задачите утврдени со програмата.

Советот може да утврди и програма за работа за одделни области и по поодделни поважни прашања од надлежноста на Советот.

Програмата за работата на Советот се утврдува за период од шест месеци или за подолго време.

Со планот за работата на Советот се разработуваат задачите од програмата за работата на Советот и се одредуваат начинот на извршувањето на тие задачи, поблиските рокови за извршување на задачите, носителите на одделни задачи и времето на решавањето на прашањата од тековната проблематика на Советот и носителите на подготовката на материјалите по поодделни задачи.

Планот за работата на Советот се утврдува за време од три месеци или за покусо време.

Член 94

Во согласност со програмата за работата и со планот за работата на Советот, работните тела на Советот, по потреба, утврдуваат свои планови за работа со кои ги одредуваат своите работи и задачи заради остварување на плановите за работата на Советот.

Член 95

Советот посебно ги утврдува плановите на посетите и средбите на ниво на членови на владите со соодветни органи на други држави и меѓународни организации.

Предлозите на планот на посетите и средбите на ниво на членови на владите ги подготвува Сојузниот секретаријат за надворешни работи, во соработка со соодветните сојузни органи на управата и сојузни организации.

Член 96

При изработка на нацртот на програмата за работата на Советот се земаат предвид работите и задачите што произлегуваат од актите и ставовите на Сојузната скупштина и на Претседателството на СФРЈ, а особено работите и задачите што произлегуваат од општествените планови, и од основите на политиката на федерацијата што ги утврдила Сојузната скупштина; предлозите на работните тела на Советот, на меѓурејубличките комитети, на сојузните органи на управата, на сојузните организации и на стручните служби на Советот; предлозите и мислењата на извршните совети на републиките и на автономните покраини, како и на општествено-политичките и други организации што вршат дејност на целата територија на Југославија.

Член 97

Нацртот на програмата за работата на Советот им се доставува на мислење на Претседателството на Сојузната скупштина, на Претседателството на СФРЈ, на Претседателството на Сојузната конференција на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ на Југославија, на Советот на Сојузот на синдикатите на Југославија, на Стопанската комора на Југославија, на Постојаната конференција на градовете на Југославија, на сојузните органи на управата и на сојузните организации.

Член 98

За изработка на нацртот на програмата за работата и на плановите за работата на Советот се грижи секретарот на Советот.

Член 99

Програмите за работата и плановите за работата на Советот се објавуваат во информативниот билтен на Сојузниот извршен совет или како посебни публикации, ако Советот не одлучи поинаку.

VI. НАЧИН НА ОСТВАРУВАЊЕТО НА ФУНКЦИИТЕ НА СОВЕТОТ ВО ОДНОС НА РАБОТАТА НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ НА УПРАВАТА И НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Член 100

Во остварувањето на своите функции Советот може да бара од функционерите што раководат со сојузните органи на управата односно со сојузните

организации тие преку редовни или повремени извештаи за работата, со поднесување информации, анализи или на друг погоден начин навремено и целосно да го известуваат за соработка, појавите и прашањата од значење за работата на Советот.

Извештаите за работата треба да содржат особено податоци и оценки за остварувањето на програмите за работата на сојузните органи на управата и на сојузните организации и на задачите и работите што Советот им ги доверил на тие органи односно организации.

Функционерите што раководат со сојузни органи на управата во состав на сојузни секретаријати, на Советот му ги доставуваат извештаите за работата на органот со кој раководат преку сојузниот секретар на оној сојузен секретаријат во чиј состав се наоѓа органот со кој раководат. Сојузниот секретар е должен кон таквиот извештај за работата да му достави на Советот и свое мислење.

Член 101

Функционерите што раководат со сојузни органи на управата односно со сојузни организации можат на Советот да му даваат иницијативи и да предлагаат мерки во врска со спроведувањето на политиката и со извршувањето на сојузните закони и други општи акти на Сојузната скупштина и можат од Советот да бараат ставови по одредени прашања на спроведувањето на политиката и на извршувањето на сојузните закони и на другите општи акти на Сојузната скупштина.

Член 102

Заради остварување на функциите на Советот во врска со надзорот над законитоста на прописите што ги донесуваат сојузните органи на управата, Секретаријатот за законодавни и правни работи ги разгледува тие прописи од гледиштето на нивната согласност со Уставот на СФРЈ, со сојузниот закон и со пропис на Советот како и од гледиштето на единството на правниот систем, и за тоа на Советот му дава свое мислење.

Ако Секретаријатот за законодавни и правни работи најде дека пропис на сојузниот секретар или на старешината на друг сојузен орган на управата или одделни одредби на тој пропис не се во согласност со Уставот на СФРЈ, со сојузен закон или со прописи на Советот, тој е должен на Советот да му укаже на таа несогласност.

Предлог за укинување на пропис што не е во согласност со сојузен закон може да поднесе и претседателот и член на Советот.

Член 103

Ако помеѓу функционерот што раководи со сојузен орган на управата односно со сојузна организација и советот на работната заедница на тој орган односно организација не се постигне согласност при донесувањето на новите општи акти со кои се уредуваат внатрешните односи, функционерот што раководи со односниот орган односно организација ќе го известува Советот за спорното прашање.

Секретарот на Советот, пред ставањето на спорното прашање на дневен ред на седницата на Советот, по тоа прашање ќе прибави мислење од Сојузниот секретаријат за правосудни и општи управни работи.

Член 104

Ако помеѓу сојузните органи на управата односно сојузните организации настане спор за надлежност или за други прашања од нивниот делокруг, функционерите што раководат со сојузни органи на управата односно со сојузни организации се должни за тоа да му поднесат извештај на Советот.

Секретарот на Советот, по прибавено мислење на Сојузниот секретаријат за правосудни и општи управни работи и на Секретаријатот за законодавни и правни работи, ќе го изнесе извештајот на седницата на Советот заради разгледување и давање насоки за решавање на настанатиот спор.

VII. ПОСТАПКА ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА СТАВОВИТЕ И СОРАБОТКА НА СОВЕТОТ СО РЕПУБЛИЧКИТЕ И ПОКРАИНСКИТЕ ОРГАНИ

Член 105

Усогласувањето на ставовите со надлежните републички и покраински органи за прашањата за кои, согласно со Уставот на СФРЈ, органите на федерацијата одлучуваат врз основа на усогласени ставови со надлежните републички и покраински органи, Советот го обезбедува преку меѓурепубличките комитети и на седници на Советот. Во постапката за усогласување на ставовите со надлежните републички и покраински органи Советот може да користи, по потреба, и други начини на работа.

Член 106

По прашањето за кое се врши усогласување на ставовите со надлежните републички и покраински органи, Советот ги утврдува ставовите за таквото усогласување.

Сојузните органи на управата, сојузните организации, стручните служби на Советот или одредени работни групи, во согласност со политиката утврдена од Сојузната скупштина и со упатствата од Советот, можат да подготвуваат предлози на акти што ќе бидат основа за усогласување на ставовите со надлежните републички и покраински органи.

Член 107

Предлогот на акт што комисија на Сојузната скупштина или тело на собор на Скупштината му го доставило на Советот заради обезбедување усогласување на ставовите со надлежните републички и покраински органи, Советот го разгледува на седница. Ако Советот оцени дека предлогот на акт не може да биде основа за усогласување на ставовите, ќе му го врати на предлагачот со свое мислење.

Ако Советот го прифати предлогот на акт што му го доставила Сојузната скупштина како основа за усогласување на ставовите, секретарот на Советот тој предлог ќе му го достави на соодветниот меѓурепублички комитет.

При разгледувањето на предлогот од ст. 1 и 2 на овој член, во работата на меѓурепубличкиот комитет, односно на седницата на Советот, учествуваат и претставници на овластените предлагачи.

Член 108

Усогласувањето на ставовите во меѓурепубличките комитети се врши на начинот пропишан со Одлуката за формирањето и работата на меѓурепубличките комитети и со деловниците за работата на комитетите.

Член 109

Заклучоците на меѓурепубличките комитети за усогласувањето на ставовите по прашањата по кои, согласно со Уставот на СФРЈ, се врши усогласување на ставовите со републичките и покраинските органи, се изнесуваат на седница на Советот. Ако Советот на седницата се согласи со усогласените ставови постигнати во меѓурепубличкиот комитет, со предлогот на акт се постапува на начинот утврден со Уставот на СФРЈ.

Член 110

При упатувањето до Сојузната скупштина на предлогот на акт по кој е извршено усогласување на ставовите со надлежните републички и покраински органи, Советот ја известува Скупштината за времето и за начинот на постигнувањето на согласноста.

На начинот од став 1 на овој член Советот постапува и кога врши усогласување на ставовите по предлози на други овластени предлагачи.

Член 111

Ако во меѓурепубличкиот комитет не се постигне согласност со надлежните републички и покраински органи, Советот постапува на начинот утврден со Уставот на СФРЈ.

Член 112

Заради остварување соработка на Советот со републичките и покраинските извршни совети по прашањата од заеднички интерес, Советот ги известува републичките и покраинските извршни совети за својата работа со доставување на материјалите подготвени за седница на Советот, со повикување претставници од републичките и покраинските извршни совети на седниците на Советот и на работните тела на Советот и на други состаноци во Советот.

Советот остварува соработка со републичките и покраинските извршни совети и на друг начин.

Член 113

Ако републички или покраински извршен совет му предложи на Советот разгледување на некое прашање или преземање мерки, таквиот предлог, ако за тоа има можност, се внесува во предлогот на дневниот ред на првата наредна седница на Советот.

За ставот на Советот по односното прашање веднаш се известуваат републичкиот односно покраинскиот извршен совет.

VIII. ОДНОС СПРЕМА СОЈУЗНАТА СКУПШТИНА

Член 114

Советот се грижи за изработката на предлози за донесување на закони, на нацрт на закони, на предлози на закони и на предлози на други акти на Сојузната скупштина, чија изработка ќе му ја довери Сојузната скупштина.

Советот го одредува сојузниот орган на управата, сојузната организација или стручната служба на Советот што ќе го подготви предлогот за донесување на закон, на нацрт на закон, на предлог на закон и на предлог на друг општ акт, а, по потреба, и начинот на нивното подготвување и роковите за подготвката.

Член 115

При утврдувањето на предлогот за донесување на закон, на нацртот на закон, на предлогот на закон или на предлогот на друг општ акт што Советот ѝ го предлага на Сојузната скупштина, Советот одредува свој претставник кој ќе учествува во работата на Советот и на работните тела на Сојузната скупштина.

Советот одредува свои претставници и кога на Сојузната скупштина ѝ поднесува извештаи, анализи, поважни информации и други акти.

Член 116

Советот може одделни членови на Советот или функционери во сојузните органи на управата, во сојузните организации и во стручните служби во Советот да ги одреди за свои постојани претставници во одделни собори на Сојузната скупштина или во нивните одбори и комисии, или за одделни прашања што се претресуваат во телата на Сојузната скупштина (постојани претставници на Советот).

Член 117

Постојаниот претставник на Советот присуствува на седниците на соборите на Сојузната скупштина и на нивните одбори и комисии, го излага ставот на Советот по поделни прашања, има право од името на Советот да предлага амандмани на предлозите на закони и други акти во рамките на начелно заземени ставови на Советот по тие прашања и да се изјаснува за амандманите што Советот не ги утврдил и може да предложи по поделни закони и други акти да се одложи решавањето за да може Советот за нив да заземе став.

Член 118

Советот ги одредува своите поверлици што ќе присуствуваат на седниците на соборите на Сојузната скупштина и на нивните одбори и комисии кога на тие седници се претресуваат предлози за донесување на закони, нацрти на закони и предлози на закони или предлози на други општи акти, што ги утврдил Советот.

Советот ќе одреди повереници и кога тоа ќе го побараат соборите на Сојузната скупштина или одделен нивни одбор или комисија, или кога тие тела претресуваат друг акт на Советот а Советот смета дека треба да се одредат повереници.

Поверениците се одредуваат од редот на функционерите и работниците во сојузните органи на управата, во сојузните организации и во стручните служби на Советот

Повереникот дава објасненија за предлогот за донесување на закон, за нацртот на закон односно за предлогот на закон, за други акти или други прашања што соборите на Сојузната скупштина или нивните одбори или комисији ги претресуваат.

Член 119

Претставниците и поверениците на Советот се должни да се придржуваат кон ставовите што Советот ги зазел за прашањата што се претресуваат во соборите на Сојузната скупштина, во нивните одбори или комисији.

Претставниците и поверениците се должни меѓусебно да соработуваат и да ја усогласуваат својата работа по начелните и поважните прашања што се претресуваат во телата на Сојузната скупштина. Ако по тие прашања Советот не зазел став, повереникот е должен да бара упатство од претставникот на Советот.

Член 120

Одговори на прашањата на сојузните пратеници упатени до Советот, што се однесуваат на работата на Советот или на работите од неговата надлежност, дава член на Советот што Советот ќе го одреди.

Во итни случаи претседателот на Советот може да одреди член на Советот што ќе одговара на прашањата на сојузниот пратеник.

На прашањата на сојузните пратеници, упатени до Советот усно за време на седница на собор на Сојузната скупштина, одговора, по правило, постојаниот претставник на Советот или претставник што ќе го одреди претседателот на Советот.

Советот може да одлучи на прашање на сојузен пратеник упатено до Советот да одговори функционер што раководи со сојузен орган на управата односно со сојузна организација, заменик на сојузен секретар или потсекретар.

Член 121

Советот ја известува Сојузната скупштина за својата работа по своја иницијатива или кога ќе го побара некој од соборите на Сојузната скупштина.

Член 122

Експозе односно изјава од општо политичко значење и поднесува односно дава на Сојузната скупштина претседателот на Советот или член на Советот кого ќе го одреди Советот.

Текстот на експозето односно на изјавата го одобрува Советот.

Советот навремено ја известува Сојузната скупштина дека ќе поднесе експозе или ќе даде изјава.

Член 123

Претседателот на Советот се грижи за остварувањето на соработката на Советот со Претседателството на Сојузната скупштина.

Член 124

Заради извршување на обврските на Советот спрема Сојузната скупштина секретарот на Советот е должен на Советот навремено да му ги поднесе на разгледување нацртите на програмите и плавоците за работата на соборите на Сојузната скупштина и за нив да обезбеди мислење од сојузните органи на управата, од сојузните организации и од соодветните стручни служби во Советот; да предложи одредување на претставник на Советот кој ќе одговара на прашањата на сојузните пратеници; да обезбеди координација на работата со соодветните стручни

служби на Сојузната скупштина и евиденција на заклучоците на соборите на Сојузната скупштина што му се доставени на Советот.

IX. ОДНОС СПРЕМА ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО НА СФРЈ

Член 125

Советот го известува Претседателството на СФРЈ за прашањата од својата надлежност по своја иницијатива или кога тоа ќе го побара Претседателството на СФРЈ.

Член 126

Ако Претседателството на СФРЈ му даде на Советот мислење и му ги изнесе ставовите за спроведувањето на политиката и на законите и другите акти на Сојузната скупштина, или му предложи мерки за нивното спроведување, Советот ќе ги разгледа тие мислења, ставови и предложените мерки и за заземенiot став ќе го извести Претседателството на СФРЈ.

Член 127

Советот може на Претседателството на СФРЈ да му ги изнесе своето мислење и ставовите за одделни прашања од надлежноста на Претседателството на СФРЈ, што се од значење за остварувањето на функцијата на Советот.

Советот, на барање на Претседателството на СФРЈ, обезбедува сојузните органи на управата, сојузните организации и стручните служби во Советот да подготват за Претседателството на СФРЈ потребни материјали.

X. СОРАБОТКА СО ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ И ДРУГИ ОРГАНИЗАЦИИ

Член 128

Заради остварување на соработка на Советот со општествено-политичките и други организации, Советот ги известува тие организации за поважните материјали за седниците на Советот и, по потреба, повикува претставници од тие организации на седниците на Советот, на седниците на работните тела на Советот и на состаноците во Советот.

Член 129

Ако општествено-политичката или друга организација му поднесе на Советот предлог за прашања од надлежноста на Советот или му достави на Советот мислење за такви прашања, Советот таквиот предлог односно мислење ќе го земе предвид при разгледувањето на тие прашања.

Член 130

Советот обезбедува соработка со општествено-политичките и други организации и на друг начин.

XI. ЈАВНОСТ НА РАБОТАТА

Член 131

За обезбедување јавност на работата на Советот и за известување на јавноста за одлуките, заклучоците и ставовите на Советот, се грижи претседателот на Советот.

Советот одредува кои материјали за прашањата што се разгледуваат на седниците на Советот и на неговите работни тела не може да им се стават на располагање на претставниците на печатот и на другите средства за јавно информирање, трајно или на одредено време.

Советот може за разгледувањето на прашањата од својата надлежност на седница да го утврди текстот на соопштението што ќе се даде за јавноста.

Секретаријатот за информации, во согласност со ставовите на Советот и на претседателот на Советот, се грижи за правилното известување на јавноста за работата на Советот.

Член 132

Членовите на Советот и старешините на сојузните органи на управата, во согласност со ставовите на Советот, можат да одржуваат конференции за печат по одредени прашања од работата на Советот.

За одржувањето на конференции за печат членовите на Советот и старешините на сојузните органи на управата претходно го известуваат претседателот на Советот.

За организацијата на конференцијата за печат се грижи Секретаријатот за информации.

Член 133

Редовни конференции за печат се одржуваат во Советот, по правило, еднаш неделно.

Конференциите за печат ги свикува секретарот за информации, кој се грижи за обезбедување на неопходните услови за одржување на конференцијата.

Секретарот за информации, во договор со членот на Советот кој ја држи конференцијата за печат, го утврдува списокот на лицата што ќе присуствуваат на конференцијата за печат.

Член 134

Секретарот за информации, во согласност со секретарот на Советот, обезбедува потребен број материјали за акредитираните новинари и се грижи за обезбедување на технички и други услови за нивната работа.

Член 135

Заради известување на јавноста за својата работа, Советот, преку Секретаријатот за информации, издава билтен за работата на Советот, билтен за работата на Советот за странски новинари и билтен по документација.

За печатењето и доставувањето на билтените од став 1 на овој член до редакциите на средствата за јавно информирање и до другите корисници, се грижи секретарот за информации.

Член 136

Заради известување на јавноста и на редакциите на средствата за јавно информирање за работата на Советот, на седниците на Советот и на неговите работни тела, во договор со секретарот на Советот, присуствува претставникот на Секретаријатот за информации кого што ќе го одреди секретарот за информации.

Претставникот на Советот може да одлучи акредитираните новинари да присуствуваат на седниците на Советот и на седниците на работните тела на Советот.

XII. УПОТРЕБА НА ЈАЗИЦИТЕ И ПИСМАТА**Член 137**

Членовите на Советот, претставниците на републичките и покраинските извршни совети, функционерите, како и други лица кои по покана присуствуваат на седницата на Советот, имаат право на седницата на Советот односно на седницата на работното тело на Советот да ги излагаат своите мислења, да поднесуваат писмени предлози и други поднесоци на кој и да било јазик на народите на Југославија односно на јазикот на народноста на која ѝ припаѓаат.

Член 138

При давањето информации на печатот и на другите средства за јавно информирање, членовите на Советот и другите овластени функционери имаат право да употребуваат кој и да било јазик на народите на Југославија односно на народноста на која ѝ припаѓаат.

Член 139

Во случаите од чл. 142 и 143 на овој деловник, се обезбедува преведување на сите јазици на народите на Југославија.

За обезбедување услови потребни за навремено и квалитетно функционирање на преведувачката служба, како и за обезбедување и опремање на одреден број простории за симултано преведување, се грижи секретарот на Советот.

Член 140

Сојузните органи на управата, сојузните организации и другите органи и организации ги доставуваат материјалите за седниците на Советот на еден од јазиците на народите на Југославија.

Секретарот на Советот се грижи за преведувањето на материјалите од став 1 на овој член на јазиците на народите и народностите на Југославија и за седниците на Советот обезбедува доставување на материјалите на јазиците на народите и народностите на Југославија.

Член 141

Материјалите што за седницата на Советот се подготвуваат во стручните служби на Советот се изработуваат на сите јазици на народите на Југославија.

Член 142

На член на Советот материјалите за седницата на Советот му се доставуваат на јазикот на народот односно на народноста на која тој ѝ припаѓа, ако членот на Советот не одреди поинаку.

На начинот одреден во став 1 од овој член се постапува и кога материјалите им се доставуваат на функционерите што се повикани на седницата на Советот.

Член 143

Во поглед на материјалите за седниците на Советот, на преписката и другите односи со органите на општествено-политичките заедници, со општествено-политичките, самоуправните и други организации и граѓани, се употребува јазикот и писмото на народите на Југославија односно на народноста што се употребува во републиката односно во автономната покраина на чија територија е седиштето на органот или на организацијата односно на чија територија е живеалиштето на граѓанинот.

Член 144

Легитимацијата на член на Советот и исправите и другите акти што се однесуваат на член на Советот или на функционер во Советот, се издаваат на јазикот на народот на Југославија на кој тој му припаѓа, а ако се однесуваат на член на Советот или на функционер-припадник или народност — на јазикот на народноста на која ѝ припаѓа или на јазикот на народот на Југославија што тој ќе го одреди.

XIII. АКТИ НА СОВЕТОТ**Член 145**

Во остварувањето на своите со Уставот и законот утврдени права и должности Советот донесува уредби, одлуки, упатства и решенија за извршување на сојузните закони и на другите општи акти на Сојузната скупштина.

На предлог од Претседателството на СФРЈ, Советот донесува уредби и одлуки за приремени мерки.

Советот, во согласност со овластувањата утврдени со Уставот и со законот, донесува општи насоки за работата на сојузните органи на управата и на сојузните организации, како и за работата на организациите што вршат јавни овластувања врз основа на сојузни прописи.

Советот донесува заклучок кога не одлучува со друг акт.

Член 146

На прописите и другите акти на Советот се става печатот на Советот.

Печатот на Советот содржи грб на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, околу кој на јазиците и писмата на народите на Југославија, е испишан називот: „Сојузен извршен совет — Белград“.

Член 147

Прописите на Советот се објавуваат во „Службен лист на СФРЈ“, а другите општи акти на Советот — ако тоа го одреди Советот.

Исправки на прописите на Советот, кога објавениот текст не е согласен со изворниот текст, дава секретарот на Советот.

Член 148

Со уредба Советот ратификува меѓународни договори кои имаат карактер на општ пропис, а чие ратификување не спаѓа во надлежност на Сојузната скупштина, ги утврдува општите начела на внатрешната организација на сојузните органи на управата и на сојузните организации и ги уредува другите односи.

Одлука Советот донесува кога регулира одредени случаи или кога ратификува меѓународен договор кој нема карактер на општ пропис.

Под услови и на начин утврдени со Уставот на СФРЈ Советот донесува уредби и одлуки за привремени мерки.

Член 149

Со упатство Советот го пропишува начинот на работата на сојузните органи на управата и на сојузните организации.

Со решение Советот врши назначувања, именувања и разрешувања од должноста на функционери во Советот, во сојузните органи на управата и во сојузните организации, одлучува за други персонални односи и за управни работи, како и кога во вршењето на своите овластувања или во своето работење донесува поединечен акт.

Со општа насока се утврдуваат начелните ставови на Советот во поглед остварувањето на политиката на Сојузната скупштина и на извршувањето на сојузните закони и други прописи и општи акти. Општата насока се утврдува писмено во вид на заклучок.

Со заклучок Советот уредува одредени прашања на внатрешната организација и на односите во Советот, ги одредува задачите и рамките на работата на своите служби и зазема ставови во рамките на својот делокруг.

Советот може да одлучи одредени општи насоки и заклучоци на Советот да се објават.

XIV. СТРУЧНИ И ДРУГИ СЛУЖБИ НА СОВЕТОТ

Член 150

Советот основа самостојни стручни служби, стручни служби на Советот со кои раководи секретарот на Советот и заеднички стручни и други служби.

Со одлуката за основање на службите од став 1 на овој член се утврдуваат основите на нивната организација и на делокругот на нивната работа. Старешината и советот на работната заедница на тие служби со свои акти ја утврдуваат внатрешната организација и систематизацијата на работните места, во согласност со основите што ќе ги утврди Советот.

Советот, по потреба, ги утврдува поблиску ставовите во поглед на внатрешната организација и систематизацијата на работните места во стручните служби од став 1 на овој член.

Член 151

Постојните стручни служби на Советот продолжуваат со работата во согласност со актите за нивното основање и со одредбите на овој деловник.

Член 152

Стручните служби на Советот, во извршувањето на задачите од својот делокруг, меѓусебно соработуваат и остваруваат соработка со сојузните органи на управата и со сојузните организации.

Член 153

Секретарот на Советот раководи со работата на одредени стручни служби на Советот и ја усогласува и координира работата на другите стручни служби на Советот.

Во однос на стручните служби на Советот со кои раководи секретарот на Советот има права на старешина на сојузен орган на управата.

Помошниците на секретарот на Советот раководат со секторите на работата.

Секретарот на Советот ги одредува секторите на работата со кои раководат помошниците и тие за својата работа му одговараат нему.

Член 154

Советот со заклучок го утврдува бројот на потсекретарите и советниците на Советот, условите што тие треба да ги исполнуваат и работите што ги вршат.

Потсекретарот и советниците на Советот за својата работа му одговараат на Советот, ако Советот за поделен потсекретар или советник не одреди поинаку.

Потсекретарите и советниците на Советот се членови на работната заедница на стручните служби на Советот.

1. Самостојни стручни служби на Советот

Член 155

За вршење на одредени работи во врска со извршувањето на функциите на Советот, за стручната обработка на одделни прашања, за давање стручни мислења и предлози по прашањата од одредена област, во Советот постојат самостојни стручни служби.

Самостојните стручни служби на Советот ги вршат работите од својот делокруг во согласност со актот за нивното основање.

Во Советот постојат следните самостојни стручни служби: Секретаријат за законодавни и правни работи, Секретаријат за следење на стопанските движења, Секретаријат за информации, Управа за персонални работи, Служба за мобилизациски подготовки и Протокол на Советот.

2. Стручни служби на Советот

Член 156

За вршење на работите во врска со работата на Советот и за подготвување на седниците на Советот, за вршење други работи за потребите на Советот и за остварување на функциите на претседателот, потпретседателите, секретарот и членовите на Советот постојат стручни служби на Советот.

Член 157

Стручни служби на Советот се: Кабинет на претседателот на Советот, кабинети на потпретседателите на Советот, Кабинет на секретарот на Советот и кабинети на членовите на Советот кои не раководат со сојузни органи на управата и со сојузни организации, Биро на секретарот на Советот и Постојаната дежурна служба.

Кабинетите се служби во кои се вршат стручни, организациони, административни и технички работи, заради остварување на задачите од делокругот на претседателот, потпретседателот, секретарот и членовите на Советот.

Кабинетите работат по налог и упатства од претседателот, потпретседателите, секретарот односно членовите на Советот, во согласност со важечките прописи и со општите акти на стручните служби на Советот.

Шефот на кабинетот ја организира и координира работата од делокругот на кабинетот.

Член 158

Бирото на секретарот на Советот ги евидентира, подготвува и доставува материјалите за седниците на Советот, на работните тела на Советот и на меѓурејубличките комитети; ги врши административните работи на седниците на Советот, на работните тела на Советот и на меѓурејубличките комитети; ги доставува одредените решенија и заклучоци на Советот до предлагачите и заинтересираните органи; ги доставува материјалите, што ќе ги разгледува Советот, до сојузните органи на управата, до сојузните организации, до општествено-политичките и работните и други организации; ги врши работите од областа на работните односи, управно-правните работи, одредените финансиско-материјални работи, работите на преведувањето на јазиците и писмата на народите и народностите на Југославија и ја води и средува документацијата во Советот.

Со работата на Бирото на секретарот на Советот раководи началник кој за својата работа и за работата на Бирото непосредно е одговорен пред секретарот на Советот.

Член 159

Постојаната дежурна служба на Советот врши работи на навремено известување на одредени функционери за значајните настани во земјата и странство и им доставува итни пораки и пошта на тие функционери и одредени сојузни, рејублички и покраински органи и организации.

Со работата на Постојаната дежурна служба на Советот раководи шеф кој за работата на таа служба непосредно е одговорен пред секретарот на Советот.

3. Заеднички стручни и други служби на Советот

Член 160

За вршење на одредени стручни, технички и други работи за потребите на Советот, на сојузните органи на управата и на сојузните организации, во Советот постојат заеднички стручни и други служби.

Заедничките стручни и други служби на Советот ги вршат работите во согласност со актот за нивното основање.

XV. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 161

Со денот на влегувањето во сила на овој деловник престануваат да важат Деловникот на Сојузниот извршен совет („Службен лист на СФРЈ“, бр. 33/67 и 17/69) и Одлуката за формирање комисији и комитети на Сојузниот извршен совет („Службен лист на СФРЈ“, бр. 37/71).

Член 162

Овој деловник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр. 112
13 јуни 1972 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Џемал Биједиќ, с. р.

321.

Врз основа на член 1 став 2 од Законот за посебната такса на увезени стоки („Службен лист на СФРЈ“, бр. 31/70), Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА СТОКИТЕ НА КОИ ПРИ УВОЗОТ СЕ ПЛАЌА ПОСЕБНА ТАКСА

1. Во Одлуката за определување на стоките на кои при увозот се плаќа посебна такса („Службен лист на СФРЈ“, бр. 31/70, 4/71, 32/71, 58/71, 12/72 и 20/72) во точка 1 став 2 по тар. број 74 01/3 и 4 се додаваат два нови тарифни броја, кои гласат:

- „88.02/1 Авиони за патнички сообраќај, со најмалку пет патнички седишта
89.01 Бродови и други пловила што се користат во меѓународниот поморски или речен транспорт.“

По став 2 се додава нов став 3, кој гласи:

„По исклучок од одредбата на став 1 од оваа точка, посебна такса во височина од 2% се плаќа и на увозот што се врши по основ на посебно донесени решенија за царинските континенти во рамките на програмата за модернизација на Југословенските железници под услов за тој увоз увозникот да ѝ поднесе на надлежната царинарница потврда од Заедницата на југословенските железници. Посебната такса во височина од 2% се плаќа и на увозот на производите од главите 84 до 90 на Царинската тарифа, ако увозот на тие производи се врши по основ на посебно донесени решенија за царинските континенти за увоз на специфична опрема за одделни гранки или групации, донесени врз основа на член 20 од Законот за Царинската тарифа.“

Во досегашниот став 3, кој станува став 4, зборовите: „ст. 1 и 2“ се заменуваат со зборовите: „ст. 1 до 3“.

2. Посебната такса во височина од 2% се плаќа на увозот на стоките од точка 1 на оваа одлука извршена во 1972 година.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр. 108
31 мај 1972 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Џемал Биједиќ, с. р.

322.

Врз основа на член 19 став 2 и член 20 ст. 1 и 2 од Законот за двизното работење („Службен лист на СФРЈ“, бр. 29/66, 54/67, 55/68, 13/69, 20/69, 50/69, 55/69, 32/70, 47/70, 53/70, 15/71, 25/71 и 33/71) и член 37 став 2 од Законот за прометот на стоки и услуги со странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 27/62 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 14/65, 28/66, 54/67, 15/71 и 29/71), Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА СТОКИТЕ ЧИЈ ИЗВОЗ И УВОЗ Е РЕГУЛИРАН

1. Во Одлуката за определување на стоките чиј извоз и увоз е регулиран („Службен лист на СФРЈ“, бр. 58/70 и 42/71), во списокот на стоките за кои се

утврдуваат условите за извоз и увоз кој е составен дел на ова одлука, во тарифниот број 41 01 точ. 1 до 5 се менуваат и гласат:

„Наименување на стоките	Форма на	
	извозот	увозот
1) Говедски и коњски кожи, освен телешки кожи:		
а) говедска, сурова и солена	Д	ЛБ
б) биволска, сурова и солена	Д	ЛБ
в) јуџешка, сурова и солена	Д	ЛБ
г) говедска сува	Д	ЛБ
д) биволска сува	Д	ЛБ
е) јуџешка сува	Д	ЛБ
е) коњска солена, сурова и сува	Д	ЛБ
2) Телешки кожи:		
а) солена, сурова	Д	ЛБ
б) сува	Д	ЛБ
3) Овчи и јагнешки кожи со волна:		
а) овча со волна, сурова и солена	Д	ЛБ
б) овча со волна, сува	Д	ЛБ
в) јагнешка со волна, сурова и солена над 2 kg (база сува)	Д	ЛБ
г) јагнешка со волна, сурова и солена до 2 kg заклучно (база сува)	Д	ЛБ
д) јагнешка со волна, сува, над 2 kg	Д	ЛБ
е) јагнешка со волна, сува, до 2 kg заклучно	Д	ЛБ
4) Овчи и јагнешки кожи без волна:		
а) овча стрижена (кавлак), сурова и солека	Д	ЛБ
б) овча стрижена (кавлак), сува	Д	ЛБ
в) јагнешка стрижена, сурова и солена	Д	ЛБ
г) јагнешка стрижена сува	Д	ЛБ
5) Козји и јарешки кожи:		
а) козја, сурова и солена	Д	ЛБ
б) козја, сува	Д	ЛБ
в) јарешка, сурова и солена	Д	ЛБ
г) јарешка (до 50 kg во 100 парч.), сува	Д	ЛБ
д) јарешка свиска (хеберлинг), сува	Д	ЛБ

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр. 109
21 јуни 1972 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Џемал Биедиќ, с. р.

323.

Врз основа на член 20 од Законот за девизното работење („Службен лист на СФРЈ“, бр. 29/66, 54/67, 55/68, 13/69, 20/69, 50/69, 55/69, 32/70, 47/70, 53/70, 15/71, 25/71 и 33/71), Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ИЗНОСОТ НА ДЕВИЗИ ЗА ПЛАЌАЊЕ НА УВОЗОТ НА РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ОДРЕДЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД

1. На организациите на здружениот труд што вршат работи на застапување странски фирми и држат консигнациони лагери им се утврдува глобал-

ната девизна квота за плаќање на увозот на резервни делови заради нивната продажба од консигнационите лагери за динари, и тоа:

1) на организациите на здружениот труд што вршат работи на застапување странски фирми и држат консигнациони лагери на моторни возила — 80% од наплатената провизија од продадени моторни возила и резервни делови, со тоа што увезените резервни делови платени со девизи од оваа одлука да им ги продаваат, во вредност од 50%, на организациите на здружениот труд што вршат поправка и сервисирање на моторни возила;

2) на другите организации на здружениот труд што вршат работи на застапување странски фирми и држат консигнациони лагери — 30% од наплатената провизија за услуги на застапување странски фирми.

2. Народната банка на Југославија, по потреба, донесува технички упатства за примена на оваа одлука.

3. Оваа одлука ќе се применува врз девизниот прилив остварен по основ на застапничка провизија од 28 февруари 1972 година.

4. Ова одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр. 110
21 јуни 1972 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Џемал Биедиќ, с. р.

324.

Врз основа на чл. 20 и 22 од Законот за девизното работење („Службен лист на СФРЈ“, бр. 29/66, 54/67, 55/68, 13/69, 20/69, 50/69, 55/69, 32/70, 47/70, 53/70, 15/71, 25/71 и 33/71), Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ДОПОЛНИТЕЛЕН ИЗНОС НА ГЛОБАЛНАТА ДЕВИЗНА КВОТА НА ОДРЕДЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД ЗА 1972 ГОДИНА

1. На производствените организации на здружениот труд од гранката 127 — Прехранбена индустрија — групација на индустријата на шеќер, покрај износот на глобалната девизна квота што им припаѓа врз основа на Одлуката за утврдување и распределба на глобалната девизна квота за плаќање на увозот на сировини и други репродукциони материјали за 1972 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 47/71, 60/71 и 18/72) за 1972 година им се утврдува и дополнителен износ на глобалната девизна квота од 1.700.000 динари за увоз на резервни делови за тековно одржување и ремонт на постројките (опремата) за преработка на шеќерна репа, од подрачјето на кое се остваруваат девизи од значење за одржување на ликвидноста во меѓународните плаќања.

2. Распределбата на дополнителниот износ на глобалната девизна квота од точка 1 на оваа одлука се врши според одредбите на точка 3 од Одлуката за утврдување и распределба на глобалната девизна квота за плаќање на увозот на сировини и други репродукциони материјали за 1972 година.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр. 111
21 јуни 1972 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Џемал Биедиќ, с. р.

325.

Врз основа на член 4 став 2 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), во согласност со сојузниот секретар за труд и социјална политика и со сојузниот секретар за земјоделство, сојузниот секретар за стопанство пропишува

П РА В И Л Н И К**ЗА ИЗМЕНА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА КВАЛИТЕТОТ НА МЛЕКОТО И ПРОИЗВОДИТЕ ОД МЛЕКО, СИРИЛАТА И МЛЕКАРСКИТЕ КУЛТУРИ, СЛАДОЛЕДОТ И ПРАШОКОТ ЗА СЛАДОЛЕД, ЈАЈЦАТА И ПРОИЗВОДИТЕ ОД ЈАЈЦА**

Член 1

Во Правилникот за квалитетот на млеко и производите од млеко, сирилата и млекарските култури, сладоледот и прашокот за сладолед, јајцата и производите од јајца („Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/64, 36/64 и 33/70) во член 32а став 2 се брише.

Член 2

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр 3473/1

13 јуни 1972 година
БелградСојузен секретар
за стопанство,

Бошко Димитриевиќ, с. р.

326.

Врз основа на чл. 32 и 34 од Законот за сојузните административни такси („Службен лист на СФРЈ“, бр. 5/72), во согласност со сојузниот секретар за надворешни работи, сојузниот секретар за финансии пропишува

П РА В И Л Н И К**ЗА НАЧИНОТ НА ПЛАЌАЊЕ НА СОЈУЗНИ АДМИНИСТРАТИВНИ ТАКСИ И ЗА ЕМИТИРАЊЕ И УПОТРЕБА НА КОНЗУЛАРНИ ТАКСЕНИ МАРКИ**

Член 1

За списи и дејствија кај сојузни органи и сојузни организации во Југославија сојузните административни такси (во понатамошниот текст: таксите) се плаќаат во административни таксени марки, а за списи и дејствија кај дипломатски и конзуларни претставништва на Југославија во странство — во конзуларни таксени марки.

Таксите се плаќаат и во готови пари:

1) ако таксата за одделен спис или дејствие изнесува повеќе од 200 динари;

2) ако плаќањето на таксата во готови пари е пропишано со Законот за сојузните административни такси односно со таксената тарифа утврдена со посебен сојузен закон, без оглед на износот на таксата (кога таксениот обврзник со седиште, живеалиште или престојувалиште во Југославија се обврнува од Југославија до југословенско дипломатско или конзуларно претставништво во странство; за царинска декларација со која се царинат поштенски пратки и за пресметка на увозни давачки за стоки што патникот ги носи со себе; за постапка по царинска декла-

рација со која се пријавува за царинење стока наменета за извоз или за царинење на увезена стока, и др).

Член 2

Ако таксата за списи и дејствија кај сојузните органи и сојузните организации во Југославија треба да се плати во готови пари, таксениот обврзник ја уплатува таксата во динари на одредена уплатна сметка на приходите од сојузни административни такси кај надлежната Служба на општественото книговодство, и кон односниот спис прилага еден примерок од потврдата за платената такса како доказ дека ја платил таксата за односниот спис или дејствие.

По исклучок од одредбата на став 1 на овој член, административната такса во готови пари за работата на царинскиот орган се плаќа непосредно кај царинарницата при царинењето на стоките (на поштенски пратки, по пресметка на увозни давачки за стока што патникот ја носи со себе, по увозни и извозни декларации). Наплатениот износ на таксата во готови пари царинарницата ја книжи во книговодствената евиденција и ја уплатува на соодветната уплатна сметка на приходите од сојузни административни такси кај надлежната Служба на општественото книговодство.

На начинот од став 1 на овој член, конзуларна такса во готови пари плаќа таксениот обврзник кој во Југославија има седиште, живеалиште или престојувалиште — ако од Југославија се обврнува до југословенско дипломатско или конзуларно претставништво во странство.

Член 3

Таксата се плаќа однапред, во моментот на настанувањето на таксената обврска, и тоа:

1) за поднесоци — во времето кога се предаваат или изјавуваат во записник;

2) за решенија, одобренија, уверенија и други исправи — во времето на поднесувањето на барањето за нивното издавање;

3) за управни дејствија — во времето на поднесувањето на барањето за извршување на тие дејствија.

Член 4

Таксата се плаќа на назад, по настанувањето на таксената обврска:

1) за списи и дејствија за кои со таксената тарифа утврдена со посебен сојузен закон е пропишано таксата да се плаќа на назад;

2) ако износот на таксата не може да биде познат однапред.

Член 5

Таксениите марки се лепат:

1) за поднесок — на самиот поднесок;

2) за решение, одобрение, уверение или друга исправа:

а) кај сојузните органи и сојузните организации во Југославија — на поднесокот со кој странката бара издавање на односната исправа;

б) кај дипломатски и конзуларни претставништва на Југославија во странство — на исправата што се издава по барање на странката (на решението, уверението, патната исправа и др.);

3) за службени дејствија:

а) кај сојузните органи и сојузните организации во Југославија — на поднесокот со кој се бара извршување на службено дејствие;

б) кај дипломатски и конзуларни претставништва на Југославија во странство — на актот со кој се утврдува извршувањето на службеното дејствие (на преписот, преводот, заверката и сл.).

Член 6

Поништување на таксениите марки што се лепат на поднесокот врши сојузниот орган надлежен за

прием на поднесокот, а во други случаи — органот што го донесува или ѝ го враќа на странката решението или друга исправа односно кој го врши дејствието за кое се плаќа таксата.

Поништувањето на таксените марки се врши со печат на органот од став 1 на овој член.

Член 7

Решението за смитирање и пуштање во оптекување на конзуларни таксени марки го извршува Народната банка на Југославија или организацијата на здружениот труд на која таа работа ќе ѝ биде доверена врз основа на договор.

На Народната банка на Југославија или на друга организација на здружениот труд ѝ припаѓа правото на провизија во врска со работите според став 1 на овој член и со вршењето на дистрибуцијата на конзуларните таксени марки.

Член 8

Конзуларните таксени марки од поранешната емисија престануваат да важат со денот што е одреден со решението на Сојузниот секретаријат за финансии.

Уништувањето на конзуларните таксени марки од поранешната емисија го врши комисија на Народната банка на Југославија односно организацијата од член 7 став 1 на овој правилник.

Член 9

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за начинот на плаќање административни такси и за смитирање и употреба на таксени марки („Службен лист на СФРЈ“, бр. 30/65).

Член 10

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 5-4254/28
19 мај 1972 година
Белград

Сојузен секретар
за финансии,
Јанко Смоле, с. р.

327.

Врз основа на член 25 став 5 и член 27 став 6 од Законот за Службата на општественото книговодство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 5/72 и 23/72), сојузниот секретар за финансии издава

НАРЕДБА

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА БЛАГАЈНИЧКИ МАКСИМУМ И ЗА ПЛАЌАЊЕ СО ГОТОВИ ПАРИ

1. Корисниците на општествени средства се должни готовите пари примени во текот на денот (дневен пазар и др.) да ги уплатат на својата жиро-сметка кај надлежната Служба на општественото книговодство истиот ден, а најдоцна идниот работен ден.

По исклучок од одредбата на став 1 од оваа точка, на корисниците на општествени средства што се оддалечени од седиштето на Службата на општественото книговодство кај која имаат жиро-сметка или од поштата, старешината на таа служба, на ивично барање, може да одобри примените готови пари да не ги полагаат секој ден туку во одредени временски периоди, зависно од секој одделен случај. Овие периоди не можат да бидат подолги од 30 дена.

2. Корисниците на општествени средства во својата благајна можат да држат готови пари за готовински плаќања, најмногу до височината на благајничкиот максимум.

Височината на благајничкиот максимум, по барање на корисникот на општествени средства, ја утврдува со решение старешината на надлежната Служба на општественото книговодство.

Височината на благајничкиот максимум се утврдува зависно од височината и видовите на исплатите во готови пари што корисниците на општествени средства ги вршат според природата на своето работење, од оддалеченоста од седиштето на Службата на општественото книговодство кај која имаат жиро-сметка и од другите услови што се од влијание врз потребата за држење готови пари во благајната за петдневни плаќања.

Ако дојде до измена на условите врз основа на кои е утврдена височината на благајничкиот максимум, старешината на надлежната Служба на општественото книговодство може со свое решение да го зголеми односно намали утврдениот благајнички максимум.

3. Во благајничкиот максимум, одреден според точка 2 на оваа наредба, не влегуваат готовите пари подигнати од жиро-сметка за плаќањата од точка 4 на оваа наредба, под услов корисникот на општествени средства парите за тие плаќања да не ги држи во својата благајна подолго од пет дена од денот на подигањето.

Корисниците на општествени средства од благајничкиот максимум можат да ги вршат плаќањата од точка 4 под 3 на оваа наредба.

4. Корисниците на општествени средства можат да плаќаат со готови пари:

1) лични доходи и други лични примања;
2) земјоделски производи откупени непосредно од индивидуални земјоделски производители;
3) други набавки, услуги и издатоци, ако поединечната исплата не го преминува износот од 200 динари;

4) аконтации на патни трошоци и дневници, како и платни трошоци и дневници;

5) други исплати на граѓани кои, во смисла на важечките прописи, не се должни да имаат жиро-сметка.

5. Готовите пари за исплатите од точка 4 на оваа наредба корисниците на општествени средства ги подигаат кај надлежната Служба на општественото книговодство.

6. Банките се должни секој ден, а најдоцна идниот работен ден, готовите пари примени во текот на денот да ги полагаат на својата жиро-сметка.

По исклучок од одредбата на став 1 од оваа точка, банките не се должни да ги полагаат примените готови пари по основ на уплати на штетни влогови, на уплати остварени при продажба на валути и девизи, како и на уплати во корист на жиро-сметките на граѓани и др., што се водат на жиро-сметката на банката како средства по функција.

По барање на банката старешината на надлежната Служба на општественото книговодство ќе ја утврди височината на благајничкиот максимум посебно за работањето на банката како корисник на општествени средства, а посебно за нејзините работи по функција.

7. Корисниците на општествени средства од точка 1 став 2 на оваа наредба можат да вршат исплати во готови пари и од готовината во својата благајна што произлегува од дневниот пазар и од други примања во готови пари, со тоа што се должни пресметка на тие исплати со надлежната Служба на општественото книговодство да извршат при првото наредно полагање на готови пари.

8. Југословенската лотарија може да врши исплати на згодитоци по извлечени лозови и други потврди за учество во игра на среќа со средствата од дневниот пазар што ќе ги оствари со продажба на лозови и на тие потврди, со тоа што е должна да изврши пресметка на тие исплати со надлежната Служба на општественото книговодство до дваесетти во месецот за изминатиот месец.

9. На барање на трговските, индустриските и други работни организации што имаат разгранета мрежа на продавници надвор од местото во кое се

наоѓа нивното седниште, надлежната Служба на општественото книговодство може да одобри тие продавници од дневниот пазар да вршат исплата на личните доходи на работниците на продавницата, уплата на данокот на промет на производи и плаќање на ситни трошоци неопходни за работата на продавницата, со тоа што се должни пресметка на тие исплати со надлежната Служба на општественото книговодство да извршат при првото наредно полагање на готови пари.

10. Технички улатства за извршување на оваа наредба дава генералниот директор на Службата на општественото книговодство.

11. Со денот на влегувањето во сила на оваа наредба престанува да важи Наредбата за утврдување благајнички максимум и плаќање со готови пари („Службен лист на СФРЈ“, бр. 51/67, 9/69, 50/69 и 29/70).

12. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр 1-8521/1
22 јуни 1972 година
Белград

Сојузен секретар
за финансии,
Јанко Смолс, с. р.

328.

Врз основа на точка 3 од Решението за определување царински контингенти („Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/65, 27/66, 48/67, 54/67, 8/63, 13/69, 31/69, 30/70, 36/70, 40/70, 56/70, 8/71, 21/71, 24/71, 26/72 и 28/72), во спогодба со сојузниот секретар за надворешна трговија, сојузниот секретар за финансии донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ОДРЕДУВАЊЕ НА ПОНИСКИ ЦАРИНСКИ СТАПКИ ЗА СПЕЦИФИЧНАТА ОПРЕМА ШТО СЕ КОРИСТИ ВО ПРОИЗВОДСТВОТО НА ОПКОВИ И ПРИБОР ЗА ГРАДЕЖНА СТОЛАРИЈА И МЕБЕЛ

1. На увозот на производите од подолунаведениите тарифни броеви од Царинската тарифа — специфична опрема што се користи во производството на опкови и прибор за градежна столарија и мебел, наместо царинските стапки предвидени во Царинската тарифа односно во Решението за одредување на пониски царински стапки за увоз на стоките за кои е предвиден царински контингент („Службен лист на СФРЈ“, бр. 29/72), ќе се применуваат следните царински стапки:

Тарифен број	Наименување	Царинска стапка
1	2	3
84.03/4	Други генератори Ех. Генератори за производство на неутрален гас за тунелски печки за термичка обработка на метали со неутрална атмосфера	10
84.18/26	Машини и уреди за филтрирање или пречистување на течности и гасови Ех. — Уреди за филтрирање на жешки гасови од куполни печки за топење на леано железо — Уреди за пречистување на отпадни води во галванизацијата	10 10

1	2	3
84.19/2	Машини за пакување и завиткување на стоки Ех. Полуавтоматски машини за пакување и завиткување производи во пластични обвивки	10
84.20/1	Ваги и апарати за мерење и контрола во производството Ех. Ваги за мерење и шаржирање за силици на ленти и конвектери	10
84.21/1	Машини и апарати за исфрлување песок и пара и сл., за чистење метални предмети Ех. Уреди за песочење на одливки од коморен или тунелски тип	10
84.22/5д	Други машини и апарати за дигање, манипулација, натовар или истовар и сл. Ех. Специјални подвижни дигалки за регални склади — капацитет на дигање од 1 тона и височина на дигање над 10 m	10 10
84.43/1	Машини за леење под притисок	10
84.43/6	Машини за изработка на јадра: а) со вдувување и вкупување б) за школкести јадра в) друго	10 10 10
84.43/11	Други конвертори, лонци за леење и др. Ех. — Полуавтоматски и автоматски линии за континуиран процес за добивање одливки (изработка на калапи, уфрлување на јадра, склопување на калапи, леење, ладење и истресување на одливки) — Автоматски уреди за леење лесни метали во кокили	10 10
84.45/1a	Воздушни чекани, ковачки машини, машини за заковување и автомати за ковање Ех. — Автомати за ковање — Автоматски машини за заковување	10 10
84.45/16-1	Преси со механички погон Ех. — Трансфер преси за длабоко извлекување на елементи за градежна столарија во 8 до 12 чекори — Брзоходни штап-автомати со можност за прилагодување на бројот на удирите во минута — Автоматски колескести преси за втиснување гравури	10 10 10
84.45/1в-4	Машини за ладно обликување Ех. — Машини за изработка на пружини за брави — Автоматски хоризонтални машини за изработка на елементи за градежна столарија со ладно обликување — Автоматски машини за свиткување на цевки од тркалезен и квадратен пресек	10 10 10

1	2	3	1	2	3
84 45/1в-6	Други машини за обработка со деформација Ех Автоматски машини за исправување и отсекување челик пречник од 4 до 18 mm	10	84 59/21	Други машини и механички справи Ех. — Уреди за континуирано поцинкување на елементи за градежна столарија	10
84 45/2а-4	Автоматски стругови со едно вретено копирни и со програмско управување Ех — Автоматски стругови со едно вретено и со програмско управување за обработка на парчиња пречник над 300 mm — Автоматски стругови со едно вретено за изработка на делови од колаци жица пречник до 6 mm	10 10 10		— Автоматски линии за елоксирање на алуминиумски опкови за градежна столарија — Уреди за испитување на цевни спојници (фитинзи) на водопропустливост — Автоматски уреди за одмасгување на елементи за градежна столарија — Уреди за ултразвучно одмасгување на метални предмети	10 10 10
84 45/2б-4	Дупчалки координантни, специјални и други Ех Координантни дупчалки	10	85 11/3	Електрични машини и апарати за заварување, летување и спојување Ех Автоматски апарати за тапо заварување на елементи за градежна столарија со уреди за додавање делови за заварување (со вибрациони додавачи)	10
84 45/2в-1	Брусилки за кружна обработка, надворешна и внатрешна Ех Брусилки за внатрешна обработка	10	90.22/1	Машини и апарати за испитување на метали	10
84 45/2а-4	Специјални брусилки Ех Специјални автоматски брусилки за брусене на челата од одливките на фитинзи	10	90 25	Инструменти и апарати за физички и хемиски анализи Ех. Апарати за хемиска квантитативна анализа на леано железо (спектрометри)	10
84 45/2в-5	Други брусилки Ех — Копирни брусилки со пантограф — Брусилки за фино — декоративно брусене	10 10	2 Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.		
84 45/2д-3	Глодалки копирни, специјални и други Ех. Специјални глодалки за обработка на клучеви за цилиндерот на брава	10	Бр. 3-5027/2 6 мај 1972 година Белград		
84.45/2к	Машини за летување и полирање Ех Специјални комбинирани машини за полирање на елементи за градежна столарија	10	Сојузен секретар за финансии, Јанко Смоле, с. р.		
84.45/2л	Други машини за обработка со симнување на струганки Ех. — Полуавтоматски и автоматски машини за режење внатрешни и надворешни нивои на цевни спојници (фитинзи) — Електроерозиони дупчалки	10 10	329. Врз основа на точка 3 од Решението за определување на царински контингенти („Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/65, 27/66, 48/67, 54/67, 8/68, 13/69, 31/69, 30/70, 36/70, 40/70, 56/70, 8/71, 21/71, 24/71, 26/72 и 28/72), во согласба со сојузниот секретар за надворешна трговија, сојузниот секретар за финансии донесува		
84 48/1	Делови и прибор Ех Автоматски додавачи на ленти во преса	10	РЕШЕНИЕ ЗА ОДРЕДУВАЊЕ НА ПОНИСКИ ЦАРИНСКИ СТАПКИ ЗА СПЕЦИФИЧНАТА ОПРЕМА ШТО СЕ КОРИСТИ ВО ЕКСПЛОАТАЦИЈАТА НА МИНЕРАЛНИ ВОДИ		
84 56/6	Машини за изработка на леарски калапи од песок Ех Машини за изработка на леарски калапи од песок	10	1. На увозот на производите од подолунаведените тарифни броеви од Царинската тарифа — специфична опрема што се користи во експлоатацијата на минерални води, наместо царинските стапки предвидени во Царинската тарифа односно во Решението за одредување на пониски царински стапки за увоз на стоките за кои е предвиден царин-		
84.56/7	Други машини за сортирање, просевање, сепарација, перење и др. Ех — Автоматски мешалки за мешање и приготвување на леарски песок — Уреди за приготвување леарски песок	10 10			

ски контингент („Службен лист на СФРЈ“, бр. 29/72),
 ќе се применуваат следните царински стапки:

Тарифен број	Наименовање	Царинска стапка
1	2	3
84.10/3	Центрифугални пумпи Ех. Подводни центрифугални пумпи изработени од неѓросувачки челик	10
84.11/2	Компресори Ех. Суви компресори за јаглен диоксид (CO ₂)	10
84.17/1в	Машини и уреди за стерилизација и пастеризација Ех. — Уреди за стерилизација на минерални води и безалкохолни пијачки — Уреди за истовремена пастеризација и ладење на безалкохолни пијачки	10 10
84.18/2б	Машини и уреди за филтрирање или пречистување на течности и гасови Ех. — Уреди од неѓросувачки челик за стерилно филтрирање на течности — Уреди за пречистување на вода за производство на безалкохолни пијачки	10 10
84.19/3	Машини за миење, чистење и сушење на шишиња	10
84.19/4	Машини за затворање и етикетање Ех. Машини за затворање и етикетање на шишиња	10
84.19/5	Апарати за газирање на пијачки	10
84.19/6	Машини за пакување и затворање течности во пластични обвивки	10
84.19/8	Машини за дозирање и пакување Ех. Уреди за автоматско дозирање компоненти во производството на безалкохолни пијачки	10
84.19/9	Други машини и апарати Ех. — Машини за полнење шишиња — Автоматски уреди за миење пластични сандаци	10 10
84.22/5д	Други машини и апарати за дигање, манипулирање, натовар или истовар и сл. Ех. — Транспортери со магнетна лента за непрекинато додавање крунски затворачи на машините, за затворање шишиња — Членести транспортери изработени од неѓросувачки челик за транспорт на шишиња, во процесот на миење и полнење на шишињата — Механички и пневматски уреди за вадење празни шишиња и за ставање полни шишиња во пластични сандаци — Автоматски уреди за слагање стоки на палети — Автоматски уреди за симнување на стоки од палети	10 10 10 10 10

1	2	3
84.59/21	Други машини и механички справи што не спаѓаат ниту во еден тарифен број од глава 84 Ех. — Уреди за хомогенизација на безалкохолни пијачки со распрскување со помош на висок притисок — Машини за изработка на пластични Кесиња за пакување на безалкохолни пијачки	10 10
85.19/5	Разводни уреди со вградени апарати Ех. — Командни табли за управување со уреди во процесот на миење и полнење на шишиња со минерална вода — Командни уреди за подводни пумпи	10 10
	Забелешка: Пониска царинска стапка ќе се примени само кога командните табли односно командните уреди, предвидени со овој тарифен став, се увезуваат во рамките на испорака на комплетни уреди што се користат во процесот на миење и полнење на шишиња со минерална вода односно на подводни пумпи, без оглед дали тие се увезуваат заедно (истовремено) со тие уреди односно пумпи или посебно	
90.16/6	Други инструменти и апарати Ех. Уреди за оптичка контрола на шишиња во процесот на полнењето на шишињата	10
90.26/2а и б	Други справи за мерење на потрошувачката или на производството на гасови, течности и електрицитет; калибрачки справи за нив Ех. Мерачи на производството и на потрошувачката на минерални води и на јаглен-диоксид во процесот на производството на минерални води	10
90.27/2	Сите бројачи на производството, на вртњата и слични, со регулација Ех. Бројачи на шишиња и на пластични сандаци во експлоатацијата на минерални води	10
90.28	Електрични и електронски инструменти и апарати за мерење, проверување, анализа и автоматска контрола Ех. Уреди за електронска контрола на шишиња во процесот на полнењето на шишињата	10
	2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.	
	Бр 3—5029/2 8 мај 1972 година Белград	
	Сојузен секретар за финансии,	
	Јанко Смолс, с. р.	

330.

Врз основа на точка 3 од Решението за определување царински контингенти („Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/65, 27/66, 48/67, 54/67, 8/68, 13/69, 31/69, 30/70, 35/70, 40/70, 56/70, 8/71, 21/71, 24/71, 26/72 и 28/72), во спогодба со сојузниот секретар за надворешна трговија, сојузниот секретар за финансии донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ОДРЕДУВАЊЕ НА ПОНИСКИ ЦАРИНСКИ СТАПКИ ЗА СПЕЦИФИЧНАТА ОПРЕМА ШТО СЕ КОРИСТИ ВО ПРОИЗВОДСТВОТО НА МАШИНИ АЛАТКИ

1. На увозот на производите од подолу наведените тарифни броеви од Царинската тарифа — специфична опрема што се користи во производството на машини алатки, наместо царинските стапки предвидени во Царинската тарифа односно во Решението за одредување на пониски царински стапки за увоз на стоките за кои е предвиден царински контингент („Службен лист на СФРЈ“, бр. 29/72), ќе се применуваат следните царински стапки:

Тарифен број	Наименување	Царинска стапка
1	2	3
84.11/2	Компресори Ех. Компресори капацитет над 30 кубни метра воздух во минута	10
84.20/1	Ваги и апарати за мерење и контрола во производството Ех. Ваги за мерење и шаржирање засипи на ленти и конвеери	10
84.43/3а	Вертикални машини за континуирано леење	10
84.43/5	Машини за калапирање	10
84.43/6	Машини за изработка на јадра: а) со вдувување и впукување б) за школки јадра в) друго	10 10 10
84.43/11	Други конвертори, лонци за леење и сл. Ех. Полуавтоматски и автоматски линии за континуиран процес на добивање одливки (изработка на калапи, уфрлување на јадра, склопување на калапи, леење, ладење и истресување на одливки)	10
84.45/1в-1	Машини за свиткување, рамнење и отсекување лим Ех. Машини за копирано сечење на лимови	10
84.45/1в-3	Машини за обработка на профилиран материјал	10
84.45/2а-4	Стругови автоматски со едно вретено, копирни и со програмско управување Ех. — Автоматски стругови со едно вретено и со програмско управување, за обработка на парчиња пречник над 300 mm — Стругови со нумеричко управување со растојание на шилците над 700 mm	10 10 10

1	2	3
84.45/2а-5	Други стругови Ех. Челни стругови за стружење предмети пречник над 300 mm	10
84.45/2б-1	Вертикални дупчалки (грпезни и столбни) Ех. Вертикални дупчалки со програмирано управување	10
84.45/2б-2	Хоризонтални дупчалки до 160 mm пречник на вратилото Ех. Хоризонтални дупчалки до 160 mm пречник на вратилото со програмирано управување	10
84.45/2б-3	Радијални дупчалки Ех. Радијални дупчалки пречник на дупчење над 63 mm	10
84.45/2б-4	Дупчалки координантни, специјални и други Ех. Координантни дупчалки	10
84.45/2в-1	Брусилки за кружна обработка, надворешна и внатрешна Ех. — Брусилки за кружна обработка, надворешна, растојание на шилците од 3000 mm и повеќе — Брусилки за внатрешно брусеење	10 10
84.45/2в-2	Брусилки за рамно брусеење Ех. — Брусилки за рамно брусеење со вертикална оска на точилото (карусел брусилки) — Брусилки за рамно брусеење со маса големина 1000 x 2500 mm — Портални брусилки за рамно брусеење	10 10 10
84.45/2в-4	Специјални брусилки Ех. Специјални брусилки за внатрешно брусеење работни вретена на алатни машини	10
84.45/2в-5	Други брусилки Ех. — Машини за обработка на груби одливки — Машини за хонување дупки должина над 300 mm — Брусилки за брусеење гнезда за шилци	10 10 10
84.45/2г	Острилки Ех. — Острилки за спирални бургии — Автоматски острилки за глодала и глави за глодање — Автоматски острилки за кружни пили	10 10 10
84.45/2д-1	Глодалки вертикални, хоризонтални и универзални Ех. Универзални алатни глодалки со наклонска вртлива маса	10
84.45/2д-2	Глодалки портални и со програмско управување Ех. — Портални глодалки со проод широчина над 1000 mm, со про-	

1	2	3
	грамско управување и без програмско управување	10
	— Автоматски глодалки со програмско управување за жлебови	10
84.45/2д-3	Глодалки копирни, специјални и други Ех. Копирни глодалки со копирна глава и со две или повеќе работни глави	10
84.45/2г-1	Краткоходни и долгоходни рендалки Ех. Долгоходни рендалки со хидрауличен погон	10
84.45/2г-2	Вертикални рендалки, специјални и провлекувачки	10
84.45/2е-2	Пили циркуларни и специјални Ех. Циркуларни пили со пречник на листот на пилата над 400 mm	10
84.45/2и	Машини за изработка на озабени елементи	10
84.45/2ж	Машини за лепирање и полирање Ех. Машини за лепирање	10
84.45/2л	Други машини за обработка со симнување на струганки Ех. — Машини за оспособување спирални и навојни бургии за полуавтоматски и автоматски машини, за режење внатрешни и надворешни навои на цевни спојници — Полуавтоматски и автоматски машини за режење внатрешни и надворешни навои на цевни спојници	10 10
84.48/1	Делови и прибор Ех. Специјални елементи за составување стезни прибори за алатни машини	10
90.16/3	Инструменти и апарати за разни проектирања на профили и за мерење на профили	10
90.16/6	Други инструменти и машини Ех. — Специјални инструменти за оцртување и контрола на геометријата на одливки — Уреди за урамнотежување — балансирање на оски, запчаници и сл. — Машини за испробување запчаници	10 10 10
90.22/1	Машини и апарати за испитување метали	10
90.25	Инструменти и апарати за физички и хемиски анализи Ех. Апарати за хемиска квантитативна анализа на леано железо (спектрометри)	10
90.28	Електрични и електронски инструменти и апарати за мерење, про-	

1	2	3
	верување, анализа и автоматска контрола Ех	
	— Уреди за контрола и управување со работата на тунелски печки за термичка обработка на метали со неутрална атмосфера	10
	— Инструменти за испитување рапавоста на површини	10

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 3-6692/1
19 мај 1972 година
Белград

Сојузен секретар
за финансии,
Јанко Смоле, с. р.

331.

Врз основа на точка 3 од Решението за определување царински контингенти („Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/65, 27/66, 48/67, 54/67, 8/68, 13/69, 31/69, 30/70, 36/70, 40/70, 56/70, 8/71, 21/71, 24/71, 26/72 и 28/72), во спогодба со сојузниот секретар за надворешна трговија, сојузниот секретар за финансии донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ОДРЕДУВАЊЕ НА ПОНИСКИ ЦАРИНСКИ СТАПКИ ЗА СПЕЦИФИЧНАТА ОПРЕМА ШТО СЕ КОРИСТИ ВО ПРОИЗВОДСТВОТО НА СПРЕЈ-ВЕНТИЛИ

1. На увозот на производите од подолунаведените тарифни броеви од Царинската тарифа — специфична опрема што се користи во производството на спреј-вентили, наместо царинските стапки предвидени во Царинската тарифа односно во Решението за одредување на пониски царински стапки за увоз на стоките за кои е предвиден царински контингент („Службен лист на СФРЈ“, бр. 29/72), ќе се применуваат следните царински стапки:

Тарифен број	Наименување	Царинска стапка
1	2	3
82.05/1д	Алати за извлекување (прачки, цевки и др.), подразбирајќи и алати (матрици-патрици) за истискување метали на ладно Ех. Изменливи алати за обликување (извлекување, свиткување и отсекување) на металниот дел на капак за спреј-вентили	10
84.19/9	Други машини и апарати за полнење шишиња Ех. Апарати за полнење на аеросол шишиња	10
84.59/2к	Други машини и механички справи, кои не спаѓаат ниту во еден тарифен број од глава 84 Ех. — Автоматски машини за монтажа на капакот за спреј-вентили	10

1	2	3
	— Автоматски машини за монтажа на спреј-вентили (спојување на капакот со пластичното црево)	10
	— Автоматски машини за монтирање дизни на копче (тастер) на распрскувач за спреј-вентили	10
	— Автоматски машини за бојосување и лазирање на метални делови на капак	10
	— Автоматски преси со програмирана работа за изработка на пластични делови за спреј-вентили со шприцање	10
84.60/2	Други калапи Ех. Калапи за изработка на пластични делови за спреј-вентили	10
90.12/2	Други оптички микроскопи Ех. Специјални микроскопи за проверување на димензиите на деловите на спреј-вентили, со можност за поместување на микрометарската скала	10
90.16/4	Планиметри, микрометри и сл. Ех. — Пнеуматски микрометри за контрола на отворот на диза на копчето на спреј-вентилите — Микрометри со статив за контрола на алатот	10
90.16/6	Други инструменти и машини Ех. Калибрарници за проверување на димензиите на деловите на спреј-вентилите	10
90.22/1	Машини и апарати за испитување метали	10

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 3-3496/2
24 мај 1972 година
Белград

Сојузен секретар
за финансии,
Јанко Смоле, с. р.

332.

Врз основа на точка 3 од Решението за определување царински контингенти („Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/65, 27/66, 48/67, 54/67, 8/68, 13/69, 31/69, 30/70, 36/70, 40/70, 56/70, 8/71, 21/71, 24/71, 26/72 и 28/72), во спогодба со сојузниот секретар за надворешна трговија, сојузниот секретар за финансии донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ОДРЕДУВАЊЕ НА ПОНИСКИ ЦАРИНСКИ СТАПКИ ЗА СПЕЦИФИЧНАТА ОПРЕМА ЗА РУДАРСТВОТО И ЗА ПЕРЕРАБОТКА НА ЈАГЛЕН

1. На увозот на производите од подолунаведените тарифни броеви на Царинската тарифа — специфична опрема за рударството и за преработка

на јаглен, наместо царинските стапки предвидени во Царинската тарифа односно во Решението за одредување на пониски царински стапки за увоз на стоките за кои е предвиден царински контингент („Службен лист на СФРЈ“, бр. 29/72), ќе се применуваат следните царински стапки:

Тарифен број	Наименување	Царинска стапка
1	2	3
82.05/2a-1	Изменлив алат за електрични и пнеуматски дупчалки од метални карбиди, за дупчење и сондажа во рударството	10
82.05/3a-1	Изменлив алат за електрични и пнеуматски дупчалки од дијамант англомерирани или не за дупчење и сондажа во рударството	10
84.01/4	Други котли Ех. Котли за производство на водена пара за сушење и гасификација	10
84.03/4	Други генератори Ех. Генератори под притисок со постројка за кондензација и со припаѓачки уреди (пречистувачи, ладилници, сушилници, подгревачи и др.), што се функционално врзани со генератор за производство на гас	10
84.10/1	Пумпи за течности со наизменично прскање, клипни Ех. — Подводни клипни пумпи, за рудниците на јаглен — Пумпи за хидраулика со погонски агрегат и со агрегат за размена на течности, со филтери под притисок и со компресор — Рециркулациони пумпи за доводна и одводна вода во гасификацијата	10
84.10/2	Ротациони пумпи за течности Ех. Рециркулациони пумпи за доводна и одводна вода во гасификацијата	10
84.10/3	Центрифугални пумпи за течности Ех. Центрифугални пумпи за рудниците на јаглен	10
84.10/7	Други пумпи за течност Ех. Противпожарни пумпи за рударството	10
84.11/16	Воздушни вакуум-пумпи Ех. Уреди за отплинување на маслен слој и на придружни карпи во „S“ изработка	10
84.11/2	Компресори воздушни Ех. — Стабилни компресори над 2.000 m ³ /h, за притисок од 7 atm за рудниците на јаглен — Компресори за притисок над 600 atm, со арматура за откопување на јаглен	10
84.11/4	Вентилатори Ех. Рударски и јамски вентилатори, во „S“ изработка	10

1	2	3	1	2	3
84.14/4в	Други индустриски печки Ех. Швелна печка за производство на парчест и ситен полукокс	10	84.22/1а	Товарни лифтови Ех. Извозни машини за рудниците на јаглен (тапанест и коере-систем со едно или повеќе јажиња со садови за извезување — скипови и кошчеви, придружувачки прибор за кошчеви и за скипови и сигурносни уреди на извозни постројки)	10
84.17/1г	Машини и уреди за перење и сушење Ех. Уреди за досушување на јаглен и за одвод на отпадна пара од бункерот	10	84.22/2а	Жичници товарни Ех. Жичници за рудниците на јаглен (скилифтови)	10
84.17/1д	Машини и уреди за разладување на материјал Ех. Разладни кули за вода во гасификација и во швеларници	10	84.22/2б	Жичници за луѓе Ех. Јамски жичници	10
84.17/1с	Други машини и уреди за обработка на материјали со менување на температурата Ех. — Уред за дестилација на јаглен — Уред за отплинување на напојна вода, за генератори — Уред за разлагање на воздухот — за производство на кислород — Уред за издвојување на тер, на феноли, на масло и на кондензирана вода од гас добиен во процесот на гасификација на јаглен — Уред за издвојување на сулфурдиоксид, на јаглендиоксид, на суров бензин и на други фракции од гас добиен во процесот на гасификацијата на јаглен — Уред за ладење на гас и за кондензација на другите состојки во гасот — Уред за сушење на полукокс во швеларници — Автоклави со сад за кондензат за сушење на јаглен со помош на водена пара	10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	84.22/4	Машини и уреди за транспортирање во ров Ех. — Оклопни грблести транспортери со еден, два или три синџири — Членести транспортери со еден или два синџири	10 10
			84.22/5а	Транспортери со гумена и челична лента врз база на движење на лентата, со сопствен погон за транспортирање во рударството	10
			84.22/5в	Дигалки и витли со опирање Ех. — Извлекувачки витли за рудниците на јаглен — Уреди за поместување лента на површински копови на рудниците на јаглен	10 10
84.17/2б	Машини и уреди за филтрирање или пречистување на течности и гасови Ех. — Уреди за отпрашување на транспортери и мостови, кои се состојат од вентилатор за смеса на воздух и прав, од издвојувачи на прав кои можат да бидат сувомеханички или мокри пречистувачи — Уреди за биолошко пречистување на фенолни води — Уреди за филтрирање на отпадни води при сушење на јаглен — Уреди за исплакување и пречистување на запрашен гас кој се добива со гасификација на јаглен	10 10 10 10 10 10	84.22/5д	Други машини и апарати за дигање, манипулирање, натовар и истовар Ех. — Булдожери, скрепери, натоварувачи, турнодозери, сила над 160 KS, за рудници — Специјални јамски ленти за превоз на луѓе — Уреди за истовар и натовар на вагонетки во кош на окно, на пневматски, електричен или хидрауличен погон — Јамски машини за натовар на јаглен и јаловина — Грајфери — натоварувачи на јаглен — Уред (цевен транспортер) со крацери за извлекување и транспортирање на шлага во процесот на добивање на гасот од јаглен (гасификација)	10 10 10 10 10 10
84.20/1	Ваги и апарати за мерење и контрола во производството (крански ваги, ваги на конвеери, за мерење на контејнери и ваги за дозирање) Ех. — Шински автоматски ваги за мерење на дојдовни количини јаглен — Дозатори за скипови	10 10	84.23/4а и б	Булдожери, багери, англодозери и слични машини Ех. — Багери со исправена крута лажица зафатнина над 4 m ³ — Багери со скреперско-повлечна лажица (дреглајн), над 4 m ³ зафатнина — Багери ведричави — Багери ротациони	10 10 10 10
84.21/3	Други апарати за распрскување на течности, со пумпи, за разни цели Ех. Монитори за хидраулично напојување и откопување на јаглен со млаз вода	10	84.23/7	Машини за длабинско дупчење Ех. Машини за истражувачки и рударски длабински дупчења	10

1	2	3	1	2	3
84.23/9	Машини за откоп во рударството	10	85.13/1 и 2	Телефонски центри и телефонски апарати	
84.23/12	Други машини за дупчење на руди Ех. Дупчалки ротационо-перкусиони, самоходни, со пречник на дупчење над 9 цола и со можност за дупчење под агол од 30° во однос на вертикалната линија	10		Ех. Јамски телефони и телефонски центри во „S“ изработка	10
84.49/1	Алат за рачна употреба на пневматски погон Ех. Преносни дупчалки	10	85 15/3д	Радиотелефонски приемници и предаватели Ех. Радиоприемници и предаватели за телекомуницирање во рудниците на јаглен (безжични дојавни апарати)	10
84.56/3	Уреди за сортирање, флотирање и брикетирање Ех. — Машини за издвојување (за чистење) на јаглен од јаловина со вода и на тешки течности — Уреди за брикетирање на јаглен	10	85 17/1	Електрични апарати за звучна сигнализација Ех. За рудниците на јаглен	10
84.56/7	Други машини за дробење Ех. Дробилки на јаглен	10	85 17/2	Електрични апарати за визуелна сигнализација Ех. За рудниците на јаглен	10
84.59'2г	Машини и справи за градење и одржување на железнички пруги Ех. Машини и уреди за поставување и одржување на колосеци на површинските копови на рудниците на јаглен	10	85 17/3	Електрични апарати за комбинирана звучно-визуелна сигнализација Ех. За рудниците на јаглен	10
84.59/2к	Други машини и механички справи што не спаѓаат ниту во еден тарифен број на глава 84 Ех. — Истресувачи (випери) — Хидраулична подграда за рудници — Експанзиони, таложни, собирни и други резервоари за издвојување на тер, јаглен и на кондензирана вода од гас добисен од јаглен	10	85.19/1	Автоматски регулатори на напон и струја Ех. Мрежни контролници на низок и висок напон, расветни и кабелски контролници во „S“ изработка	10
85.01/1а	Генератори и мотори Ех. Електромотори од низок и висок напон во „S“ изработка	10	85 19/4	Расклопни апарати, од низок и висок напон Ех. Заштитни расклопни апарати и разводни уреди, од низок и висок напон во „S“ изработка	10
85.01/3	Исправувачи и исправувачки апарати Ех. Исправувачки станици за полнење на акумулаторски батерии, за акумулаторски локомотиви	10	85 19/5	Разводни уреди со вградени апарати (командни, разводни и сигнални табли, пултови и сл.) Ех. — Уреди и опрема за диспечерски станици (командни и сигнални табли) — Командни ормани за хидраулични пумпи во процесот на добивање на гас од јаглен (гасификација)	10
85.04/16	Други оловни акумулатори (киселински) Ех. Акумулатори за јамски локомотиви во „S“ изработка	10	85 19/6	Заштитни уреди за постројки од висок и низок напон (осигурувачи, одводници на пренапон, релеи, прекинувачи и др.) Ех. — Заштитни расклопни апарати и разводни уреди од низок и висок напон во „S“ изработка	10
85.05/1	Рачни алати со вграден електричен мотор за дупчење Ех. Преносни електрични дупчалки	10	85 19/10	Друго Ех. Спојници за спојување на кабли од низок и висок напон во „S“ изработка	10
85.10/3	Рударски и слични ламби со акумулатори Ех. Рударски електрични светилки во „S“ изработка	10	85.23,2	Кабли за пренос на сила Ех. Специјални високонапонски кабли за откопни машини и кабли за метански јами	10
85.11/3	Електрични машини и апарати за заварување, летување и спојување Ех. Апарати за спојување (вулканизирање) на транспортни гумени ленти	10	85.23,3	Кабли за телекомуникација Ех. Телефонски кабли за рудниците на јаглен	10
			85 23,7	Други изолирани електрични спроводници Ех. Сигнални кабли за рудниците на јаглен	10

1	2	3	1	2	3
86.02/1	Акумулаторски електрични локомотиви Ех. Акумулаторски локомотиви во „S“ изработка	10	90 26 /2a	Други справи за мерење на потрошувачката или на производството на гасови Ех. Уред за прием и предавање на гас, со гасни бројачи	10
86.02/3	Електрични локомотиви со напојување од еден систем Ех. Електрични (тролеј) локомотиви на површински копови за превоз на јаглен и јаловина во „S“ изработка	10	90.28	Електрични и електронски инструменти и апарати за мерење, проверување, анализа и автоматска контрола Ех. — Мрежни контролници од низок и висок напон, расветли и кабелски контролници во „S“ изработка	10
86.02/4	Електрични локомотиви со напојување од повеќе системи Ех. Комбинирани локомотиви (акумулаторски и тролеј), за превоз во рудници	10		— Геофони (апарати за регистрарање на звук)	10
86.02/5	Други локомотиви и маневарки Ех. Локомотиви на компримиран воздух	10		— Инструменти за мерење на јамски притисоци, на горски удари	10
86.03/3	Дизел механички локомотиви Ех. Дизел локомотиви во „S“ изработка	10		— Контролници на вентилацијата на брзината на струењето на воздухот во јамски ходници или во ветрени цевки во „S“ изработка	10
86.03/5	Други шински локомотиви Ех. Локомотиви на компримиран воздух	10		— Автомати за контрола на гумена лента на транспортер во „S“ изработка	10
86.06/2	Железнички вагони — дигалки Ех. Вагон-дигалка за поместување колосеци на површински копови на рудниците на јаглен, за колосек до 0,90 m	10		— Командни и контролни ормани за хидраулични пумпи во процесот на добивање на гас од јаглен (гасификација)	10
86.07/1в	Вагони со вградени истоварни уреди — пневматски, хидраулични и други Ех. Специјални вагони превртувачи за-фатнина над 40 m³	10	Бр. 3-8153/1 16 јуни 1972 година Белград		
86.07/1з	Вагонети и јамски колички	10			Сојузен секретар за финансии, Јанко Смоле, с. р.
87.02/3в-к	Камиони, кипери и дампери Ех. Камиони, кипери над 30 t носивост	10	333.		
87.02/3г	Други моторни возила за пренос на материјал Ех. Јамски камионети со подвижно дно (shufete car)	10			
90.24	Инструменти и апарати за мерење, контрола и автоматска контрола на протокот, длабочината, притисокот или на други променливости на течности или гасови, или за автоматска контрола на температурата Ех. — Контролници на вентилацијата на брзината на струењето на воздухот во јамски ходници или во ветрени цевки во „S“ изработка — Инструменти за мерење на јамските притисоци и горските удари	10			
90.25	Инструменти за физички и хемиски анализи Ех. — Инструменти за контрола на јамски гасови — Инструменти за испитување на физичкомеханичките особини на јаглен и на придружнички карпи	10			

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 3-8153/1
16 јуни 1972 година
Белград

Сојузен секретар
за финансии,
Јанко Смоле, с. р.

НАРЕДБА

ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СТОКОВНИТЕ КОНТИНГЕНТИ И ДЕВИЗНИТЕ КОНТИНГЕНТИ ЗА УВОЗ НА СТОКИ ВО 1972 ГОДИНА

1. Во Наредбата за утврдување на стоконите контингенти и девизните контингенти за увоз на стоки во 1972 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 20/72, 23/72, 27/72 и 31/72) во точка 2 одредба под 2 Стоки за широка потрошувачка, под редниот број 3 во колона 4 бројот: „30.000“ се заменува со бројот: „38.000“.

По редниот број 7 се додава нов реден број 8, кој гласи:

„8 02 01/16 Месо јунешко
02.01/1в Месо биволско
02.01/1г Месо говедско, друго
Вкупно месо јунешко, биволско и друго говедско месо 5.000 тона“.

2. Во точка 5 зборовите: „6 и 7“ се заменуваат со зборовите: „6, 7 и 8“.

3. Оваа наредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

П бр 11013
23 јуни 1972 година
Белград

Заменик-сојузен секретар
за надворешна трговија,
Димитар Бојковски, с. р.

334.

Врз основа на член 4 став 1 и член 25 став 4 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ОД ОБЛАСТА НА ИСПИТУВАЊЕТО НА ЕМАЈЛИ

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесуваат следните југословенски стандарди:

Испитување на емајли:

— Одредување на отпорноста спрема врел раствор на натриумхидроксид JUS C.T.8.504

— Одредување на отпорноста спрема врели раствори на средства за пеење (детергенти) — — — — JUS C.T.8.508

2. Југословенските стандарди од точка 1 на ова решение се објавени во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел на ова решение.

3. Југословенските стандарди од точка 1 на ова решение се применуваат од 1 ноември 1972 година.

Бр 25-1896/1
19 мај 1972 година
Белград

Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
Славољуб Виторовиќ, с. р.

335.

Врз основа на член 4 став 1 и член 25 став 4 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ЦЕВНИ СПОЈКИ И ПРИКЛУЧОЦИ СО ВСЕЧЕН ПРСТЕН

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесуваат следните југословенски стандарди:

1) Цевни спојки и приклучоци со всечен прстен:

— Општи одредби — — — — JUS M.B.6.700

— Упатство за монтажа — — — — JUS M.B.6.701

2) Диспозиција, состав и главни мерки на спојките и приклучоците:

— Цевен приклучок — — — — JUS M.B.6.702

— Цевна спојка — — — — JUS M.B.6.703

— Цевен провод низ преграда — — — — JUS M.B.6.704

— Коленеста спојка — — — — JUS M.B.6.705

— Коленест провод низ преграда — — — — JUS M.B.6.706

— Трикрака цевна спојка — — — — JUS M.B.6.707

— Пригодлив цевен приклучок — — — — JUS M.B.6.709

— Двостран пригодлив цевен приклучок — — — — JUS M.B.6.710

— Тристран пригодлив цевен приклучок — — — — JUS M.B.6.711

— Четирикрака цевна спојка — — — — JUS M.B.6.712

— Цевен провод непропустливо заварен за преграда — — — — JUS M.B.6.714

— Спојка со цевна наставка за приварување — — — — JUS M.B.6.715

3) Облик и мерки на составните делови на спојки и приклучоци:

— Всечен прстен за спојки и приклучоци. Главни мери — — — — JUS M.B.6.716

— Преградна цевна наставка за спојки — — — — JUS M.B.6.717

— Колено за спојки — — — — JUS M.B.6.718

— Цевна наставка за приварување, за спојки — — — — JUS M.B.6.719

— Повртна цевна наставка за приклучоци — — — — JUS M.B.6.720

— Цевна наставка за спојки — — — — JUS M.B.6.721

— Преградно колено за спојки — — — — JUS M.B.6.722

— Трикрак чатал за спојки — — — — JUS M.B.6.723

— Четирикрак чатал за спојки — — — — JUS M.B.6.725

— Цевна наставка за пригодлив приклучок — — — — JUS M.B.6.727

— Двострана цевна наставка за пригодлив приклучок — — — — JUS M.B.6.728

— Шуплив вијак за пригодлив приклучок — — — — JUS M.B.6.729

— Наставка на шуплив вијак за пригодлив приклучок — — — — JUS M.B.6.730

— Цевна наставка за непропустливо заварување за преграда — — — — JUS M.B.6.731

— Купест чеп за спојки — — — — JUS M.B.6.732

— Чеп со навој за цевни спојки — — — — JUS M.B.1.861

— Преклопни навртки од фина класа на изработка за цевни спојки — — — — JUS M.B.1.862

— Ниски шестострани навртки од фина класа на изработка за цевни спојки — — — — JUS M.B.1.863

2. Југословенските стандарди од точка 1 на ова решение се објавени во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел на ова решение.

3. Југословенските стандарди од точка 1 на ова решение се применуваат од 1 ноември 1972 година.

Бр. 14-1897/1
19 мај 1972 година
Белград

Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,

Славољуб Виторовиќ, с. р.

336.

Врз основа на член 4 став 1 и член 25 став 4 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ОД ОБЛАСТА НА ИСПИТУВАЊЕТО НА ВОДИ И ХЕМИКАЛИИ ЗА ОБРАБОТКА НА ВОДИ

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесуваат следните југословенски стандарди:

Испитување на води:

— Одредување на масло и масти (метода со алуминиумсулфат) — — — JUS H.Z1.150
— Одредување на масло (метода со помош на спектрофотометар) — — — JUS H.Z1.151

Испитување на хемикалии за обработка на води:

— Натриумалуминат — — — JUS H.Z1.301
— Железо (III) хлорид — — — JUS H.Z1.302
— Активен јаглен — — — JUS H.Z1.303
— Хлор — — — — — JUS H.Z1.304
— Натриумхипохлорит — — — JUS H.Z1.305
— Железо (II) сулфат — — — JUS H.Z1.306

2. Југословенските стандарди од точка 1 на ова решение се објавени во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел на ова решение.

3. Југословенските стандарди од точка 1 на ова решение се применуваат од 1 ноември 1972 година.

Бр. 25-1898/1
19 мај 1972 година
Белград

Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
Славољуб Виторовиќ, с. р.

337.

Врз основа на член 4 став 1 и член 25 став 4 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА МИРУДИИ И ЗАЧИНИ

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесуваат следните југословенски стандарди:

Испитување на мирудии и зачини:

— Одредување на количината на вода (метода со толуен) — — — — — JUS E.B3.503
— Одредување на пепел нерастворлив во вода — — — — — JUS E.B3.504
— Одредување на екстракт растворлив во студена вода — — — — — JUS E.B3.505
— Одредување на екстракт растворлив во алкохол — — — — — JUS E.B3.506
— Одредување на пепел нерастворлив во киселина — — — — — JUS E.B3.507

2. Југословенските стандарди од точка 1 на ова решение се објавени во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел на ова решение.

3. Југословенските стандарди од точка 1 на ова решение се задолжителни и влегуваат во сила на 1 ноември 1972 година.

Бр. 07-1899/1
19 мај 1972 година
Белград

Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
Славољуб Виторовиќ, с. р.

338.

ОБЈАВА

НА СОЈУЗНАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА РЕЗУЛТАТОТ НА ГЛАСАЊЕТО ЗА ОТПОВИК НА СОЈУЗЕН ПРАТЕНИК

Врз основа на член 37 став 1 точка 4 од Законот за избор на сојузни пратеници („Службен лист на СФРЈ“, бр. 3/69), Сојузната изборна комисија го

ОБЈАВУВА

РЕЗУЛТАТОТ НА ГЛАСАЊЕТО ЗА ОТПОВИК НА СОЈУЗЕН ПРАТЕНИК д-р ГОРЃЕ МИОШКУ ВО ИЗБОРНАТА ЕДИНИЦА 95 — ПАНЧЕВО

1. Гласањето за отповик на сојузниот пратеник д-р Горѓе Миошку, од Алибунар, член на Социјално-здравствениот собор на Сојузната скупштина, распишано со Решението на Сојузната изборна комисија бр. 24 од 16 мај 1972 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 26/72), е извршено на 15 јуни 1972 година на седниците на телата што одлучуваат за отповик во општините Алибунар, Ковачица и Опово. Поради недостиг на кворум, гласањето не е извршено на седницата на телото што одлучува за отповикот во општината Панчево.

2. Општинската изборна комисија за избор на сојузни пратеници за Изборната единица 95 — Панчево го утврди следниот резултат на гласањето за отповик, и тоа:

Во општината Алибунар:

вкупен број членови на телото што одлучува за отповикот	— — — — —	99
вкупно гласале	— — — — —	81
од тоа гласале:		
за отповик	— — — — —	34
против отповик	— — — — —	46
неважни гласачки ливчиња	— —	1

Во општината Ковачица:

вкупен број членови на телото што одлучува за отповикот	— — — — —	93
вкупно гласале	— — — — —	68
од тоа гласале:		
за отповик	— — — — —	53
против отповик	— — — — —	9
неважни гласачки ливчиња	— —	6

Во општината Опово:

вкупен број членови на телото што одлучува за отповикот	— — — — —	77
вкупно гласале	— — — — —	56
од тоа гласале:		
за отповик	— — — — —	44
против отповик	— — — — —	7
неважни гласачки ливчиња	— —	5

Во општината Панчево:

Телото што одлучува за отповикот на пратеникот има вкупно 217 членови (137 одборници и 80 делегати) На седницата присуствуваа 100 членови (71 одборник и 29 делегати), па, поради недоаѓање на повеќето избрани делегати, гласањето не можеше да се изврши.

3. Бидејќи за отповик на пратеник во некој од соборите на работните заедници на Сојузната скупштина е потребно мнозинство гласови на сите членови на телото што одлучува за отповик во секоја од општините од подрачјето на изборната единица, а такво мнозинство не е постигнато во општината Алибунар Општинската изборна комисија за избор на сојузни пратеници за Изборната единица 95 — Панчево, врз основа на член 26 став 2 од Законот за избор на сојузни пратеници, утврди дека сојузниот пратеник д-р Ѓорѓе Миошќу, од Алибунар, член на Социјално-здравствениот собор на Сојузната скупштина, не е отповикан.

Бр 27

19 јуни 1972 година

Белград

Сојузна изборна комисија

Секретар,
Бошко Кеќман, с. р.

Претседател,
Тихомир Јаниќ, с. р.

СОДРЖИНА:

	Страна
313. Закон за ратификација на Конвенцијата за сузбивање на незаконити акти против безбедноста на цивилното воздухопловство — — — — —	625
314. Закон за ратификација на Конвенцијата за сузбивање на незаконито грабување на воздухоплови — — — — —	631
315. Закон за ратификација на Договорот помеѓу Социјалистичка Федеративна Република Југославија и Сојузна Република Германија за правна помош во кривични работи — — — — —	636
316. Закон за оданочување на производи и услуги во прометот — — — — —	640
317. Закон за измени и дополненија на Законот за Службата на општественото книговодство — — — — —	654
318. Одлука за доделување средства на Сојузниот секретаријат за земјоделство од резервниот фонд на федерацијата за намирување на трошоците настанати во врска со преземањето на превентивните мерки за спречување на појавата на лигавката и шапот — — — — —	655
319. Одлука за прогласување на Неговото Царско Величество Царот на Етиопија Хаиле Селасие Првиот за почесен граѓанин на СФРЈ — — — — —	655
320. Деловник на Сојузниот извршен совет	655
321. Одлука за измена и дополнение на Одлуката за определување на стоките на кои при увозот се плаќа посебна такса — —	669
322. Одлука за измена на Одлуката за определување на стоките чиј извоз и увоз е регулиран — — — — —	669
323. Одлука за утврдување на износот на девизи за плаќање на увозот на резервни делови за одредени организации на здружениот труд — — — — —	670
324. Одлука за утврдување на дополнителен износ на глобалната девизна квота на одредени организации на здружениот труд за 1972 година — — — — —	670
325. Правилник за измена на Правилникот за квалитетот на млекото и производите од млеко, сирилата и млекарските култури, сладоледот и прашокот за сладолед, јајцата и производите од јајца — — —	671
326. Правилник за начинот на плаќање на сојузни административни такси и за емитирање и употреба на конзуларни таксени марки — — — — —	671
327. Наредба за утврдување на благајнички максимум и за плаќање со готови пари —	672
328. Решение за одредување на пониски царински стапки за специфичната опрема што се користи во производството на опкови и прибор за градежна столарија и мебел — — — — —	673
329. Решение за одредување на пониски царински стапки за специфичната опрема што се користи во експлоатацијата на минерални води — — — — —	674
330. Решение за одредување на пониски царински стапки за специфичната опрема што се користи во производството на машини алатки — — — — —	676
331. Решение за одредување на пониски царински стапки за специфичната опрема што се користи во производството на спреј-вентили — — — — —	677
332. Решение за одредување на пониски царински стапки за специфичната опрема за рударството и за преработка на јаглен	678
333. Наредба за измена и дополнение на Наредбата за утврдување на стоконите контингенти и девизните контингенти за увоз на стоки во 1972 година — — — —	681
334. Решение за југословенските стандарди од областа на испитувањето на емајли —	682
335. Решение за југословенските стандарди за цевни спојки и приклучоци со всечен прстен — — — — —	682
336. Решение за југословенските стандарди од областа на испитувањето на води и хемикалии за обработка на води — — —	683
337. Решение за југословенските стандарди за мируди и зачини — — — — —	683
338. Објава на Сојузната изборна комисија за резултатот на гласањето за отповик на сојузен пратеник — — — — —	683
Меѓународни договори — — — — —	377